

универзитет „кирил и методиј“ скопје

универзитетски центар за медицински науки  
стоматолошки факултет - скопје  
клиника за ортодонција

Надежда Бајрактарова-Горчулоска

**КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ РАСТЕЖОТ НА КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ  
СТРУКТУРИ И БИОЛОШКАТА МАТУРАЦИЈА НАЈ ДЕЦА СО  
МАЛОКЛУЗИИ**

— докторска дисертација —

Скопје, 1986 година

10/16

универзитет „кирил и методиј“ скопје

универзитетски центар за медицински науки  
стоматолошки факултет – скопје  
клиника за ортодонција

Надежда Бајрактарова – Ѓорчулоска

**КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ РАСТЕЖОТ НА КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ  
СТРУКТУРИ И БИОЛОШКАТА МАТУРАЦИЈА КАЈ ДЕЦА СО  
МАЛОКЛУЗИИ**

- докторска дисертација -

Скопје, 1986 година

На Жане, Столе и сите други деца

Завршувајки ја тезата би сакала да го изразам моето длабоко почитување кон оние кои беа директно или индиректно вклучени во изработката на овој труд.

Се заблагодарувам на моите мали другари - децата пациенти и на нивните родители, за разбирањето што го покажаа во повеќегодишната соработка.

На Проф. д-р sci Борка Озеровик ментор на дисертацијата, за спремноста секогаш да укаже на правилна ориентација во работата, на корисните сугестиии и совети й должам длабоко почитување и најголема човечка благодарност.

На колешката Мр д-р Јулијана Горѓова и на мојата другарка Љиљана Дедик за пријателското бодрење во најтешките моменти, најтопла благодарност.

Посебна благодарност им должам на инг. Доц.д-р sci Стево Божиновски за идеите во компјутерската анализа на материјалот и на Проф. др sci Коста Пеев, мојот најстар школски другар за лингвистичката корекција.

За извонредната техничка соработка со персоналот на Институтот по радиолошка гијагностика, на персоналот на Клиниката по ортодонција, на Рентгенолошкото одделение при Стоматолошката клиника и на Антула за техничката изведба и на сите други учесници кои допринесоа да се трудот изработи, ја изразувам својата благодарност.

На сопругот Јован и керката Жане за секојдневната поддршка и разбирање, за нивните многубројни одрекнувања, најискрена и топла благодарност.

Неизмерна благодарност им должен ма моите родители Цвета и Христо просветни работници, за нивната родителска љубов и грижа кон сите деца која се врежа и во мојот животен пат.

Се заблагодарувам и на Заедницата за научни дејности на СРМ за пружената материјална помоќ.

Скопје, јануари 1986 г.

Авторот

## С О Д Р Ж И Н А

|   | страница |
|---|----------|
| <b>ВОВЕД</b>  | <b>1</b> |
| 1. КОМЕНТАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИСЕРТАЦИЈАТА   | 7        |
| 2. ДОСЕГАШНИ СОЗНАНИЈА  | 9        |
| 3. ЦЕЛ  | 13       |
| 4. МАТЕРИЈАЛ  | 14       |
| 5. МЕТОД  | 17       |
| 5.1. Директни мерења  | 17       |
| 5.2. Рентгенолошка анализа  | 17       |
| 5.2.1 Латерален рентгенограм  | 17       |
| 5.2.6 Рентгенограм на рака-шака   | 23       |
| 5.2.7 Ортопантомограм на забите   | 26       |
| 5.3. Статистички параметри  | 30       |
| 6. РАСТЕЖ НА КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ СТРУКТУРИ  | 32       |
| 6.1. Резултати  | 38       |
| 6.2. Дискусија  | 52       |
| Заклучоци   | 72       |
| 7. БИОЛОШКА ВОЗРАСТ   | 73       |
| 7.1. Костурен развиток  | 75       |
| 7.2. Дентален развиток  | 86       |
| 7.3. Телесна висина   | 96       |
| 7.4. Телесна тежина   | 102      |
| 7.5. Биолошка координација на индикаторите  | 107      |
| 8. КОРЕЛАЦИИ МЕГУ КРАНИФАЦИЈАЛНИТЕ ВАРИЈАБЛИ<br>И ИНДИКАТОРИТЕ НА БИОЛОШКАТА ВОЗРАСТ                  | 117      |
| 8.1. Корелација меѓу агловите варијабли со<br>заедничко теме и индикаторите на биолошка<br>матурација | 117      |
| 8.2. Корелација меѓу агловите варијабли во ист<br>крак и индикаторите на биолошката мату-<br>рација   | 120      |

|   |     |
|---|-----|
| 8.3. Корелации меѓу агловите варијабли со<br>заеднички точки и индикаторите на био-<br>лошката матурација | 123 |
| 8.4. Линеарни мерења ограничени со иста<br>заедничка точка  | 126 |
| 8.5. Дискусија  | 135 |
| Заклучоци   | 151 |
| КУСА СОДРЖИНА   | 153 |
| SUMMARY   | 157 |
| ЛИТЕРАТУРА  | 161 |

Жита што растете првии како мала зелена  
тревка кажете, каков златест клас ке носи  
вашето подвиткано стебленце

André Gide

## В С Р Е Д

Во секоја научна дисциплина постојат датуми како камен темелник, кои допринеле за напредокот на таа дисциплина. Во антропологијата тоа е 8.XI.1895 година кога Wilhelm Konrad Roentgen ги откри "Х" зраците и овозможи широка дејност во пратењето на растежот и развитокот на човечкиот организам. За фртодонцијата, која произлегува од антропологијата тоа е годината 1931, кога Broadbent од Америка и Ko frath од Германија, независно еден од друг го воведоа кефалостатот како обавезен дел од опремата за телерентгенографско снимање на главата. Со тоа се овозможи анализирање на серии филмови што доведе до нов тренд во научно-истражувачката дејност за проучување на растежот и развитокот на кранио-фацијалниот систем.

Од сите природни феномени растежот и развитокот како траен и регуларен феномен е основа на човечкото постоење и синоним на животот. Може да се смета и резултат на различни биолошки процеси во секој организам. Во хуманата биологија претставува дел од меѓузината програма, применувајќи ги и инкорпорирајќи ги традиционалните дисциплини, анатомија, биологија, физиологија, антропологија, генетика и помладите гранки: цитогенетика, биохемија, биофизика и други. Со напредокот на повеќе научни дисциплини се продре до најскриените делови на човечкиот организам – гените. Многуте непознати феномени на природата станаа достапни, дотолку што се доби одговор и за функцијата на мозокот, како човекот мисли, резонува, се сеќава или заборава.

Огромен напредок се постигна и во знаењето на растежните процеси. Во текот на прогресот кон матурација се случуваат континуирани серии на заплеткани и споени настани, прогресивни и иреверзабилни, кои по пат на диференцијален растеж креираат надворешен и внатрешен облик. Промените во надворешниот облик во различни делови се менуваат со различни стопи, додека во внатрешниот облик се случуваат со серии на вградување на специјализирани комплекси, во секоја клетка.

Меѓутоа, одговорот за тоа како настануваат пооделни промени на обликот на некои делови од правилен да се формира неправилен облик, не е даден. Кој е тој генетски супстрат во доменот на цитобиологијата што условува надворешното влијание да предизвика таква реакција во организмот, што може да се прилагоди на линијата на помал отпор и да скрене одправилниот облик кој одговара на целината, се уште е одговор на иднијата.

За стимулативните и контролните механизми - иако во некои дисциплини се разјаснети - во други чиј предмет на истражување е растежот, се водат и понатаму дискусиии. Јасно е речено дека растежот не е серија на дијаграми на висината и тежината, но не е јасно дадена дефиниција занемарено. Од гледиште на цитобиолозите растежот е зголемување на бројот и големината на клетките. Но најчесто се дефинира како "зголемување или опагање на некоја мерна количина". Соматскиот растеж е мерлив, со антропометриска техника, со методи развиени во физичката антропологија, но неприменилivi за бројни дисциплини. Ортодонцијата е една од дисциплините која во методите ма работа ја користи антропометријата, односно кефалометријата и рентгенкраниометријата. Ортодонцијата во основата, пратејќи го патот на развитокот на главата, својата дејност ја насочува кон откривање на отклонувањата од правилниот растеж и со тераписките средства што ги применува, води кон усмерување на правилен развиток на краинофацијалните структури.

Краинофацијалниот систем е комплекс од бројни коскени и неуромускулни компоненти, кои меѓусебно артикулираат низ заплеткан модел на споеви. Нивниот облик во текот на филогенезата, онтогенезата и во постнаталниот живот варира. Черепот во еволуцијата која води до линијата на човекот е важен аргумент, особено во идентификацијата за биолошките односи во предисторијата. За пример би го навеле опаѓањето на аголот на флексија на кранијалната база во тек на филогенетскиот развиток од  $180^\circ$  до  $130^\circ$  поврзан со еволуцијата на испагнување на човекот и развиток на волуменот на мозокот. Черепот во антропологијата се смета како индикатор во расната идентификација, додека во ортодонцијата претставува основен интерес кој плени. Развојно компонентите на

черепот се поделени на неурокраниум и висцерокраниум, каде се концентрирани механизмите на респирација, мастикација, и говор. Развитокот на сите компоненти се одвива со интеракција на генетското устројство и надворешните влијанија. Кога постои балансиран квилибриум меѓу цврстите и мерки структури развитокот се одвива правилно, лицето е хармонично. Сите лицеви структури меѓусебно координираат во пропорција, во морфолошка рамнотежа што го карактеризира фацијалниот систем со одреден облик, големина и позиција. "Убавината произлегува од хармоничните пропорции" речено е уште од древните Елини.

Како интегрален дел на општиот телесен растеж, фацијалниот растеж е чувствителен на истите импулси како и телесниот. Во својата дејност ортодонцијата го спфака периодот на постнаталниот растеж, кога детето е оформено како биолошка единка со свој модел на растеж детерминиран од генетските фактори и од факторите на средината во која живее.

Во основа ортодонтот мора да ја почитува биолошката основа на секое дете кое го опсервира клинички. Секое хумано битие е единствено и неповторливо, особено во растежниот период. Не е непознато дека девојче од 14 годишна возраст со својот физички статус одговара на одрасната особа, додека друго со истата возраст е во почетен период на пубертетот. Разликите меѓу децата од иста хронолошка возраст доведоа до концептот за биолошката возраст како средство за дефинирање на развојниот статус на секое дете индивидуално. Во проценката на биолошката матурација кај децата со аномалии во растежот (во кои се вбројуваат и ортодонтските пациенти), вообичаено е да се анализира развитокот на следните ткивни системи: коскениот развиток, денталниот развиток, појавата на секундарните полови карактеристики, телесната висина и телесната тежина, било да се испитуваат поеднечно - најчесто коскениот разиток или два и повеќе системи заедно. Во оценката за степенот на биолошката возраст на детето најшироко применуван систем е коскениот како во антрополошките испитувања, така и во педијатријата,

ортодонцијата и сите дисциплини чиј предмет на испитување е растежот. Развитокот на тој систем најчесто се прати на коските од рака - шака, бидејќи го покриваат целиот постнатален период, во фаза на растеж и развиток на детето, се јавуваат со одреден редослед во секвенциите на појавувањето, а морфолошките промени кои настануваат по пат на диференцијација на обликот на епифизните јадра од моментот на појавување до конечното формирање на обликот на коската се мерливи и служат како индикатори на биолошката возраст. Степенот на денаталната минерализација исто како и осификацијата на коските се случува по одреден редослед од почетокот на калцификација на туберите на забите до потполното затварање на апексот во коренот. Главниот период за соматскиот развиток на детето е конституцијата, а таа се одредува со телесната висина и тежина. Традиционално првата информација за соматскиот развиток на детето е неговата висина. И старите римјани класификацијата на своите војници ја вршеле во однос на телесната висина, но исто така се интересирале и за висината на непријателската војска.

Растежот на краниофацијалниот систем низ вековите бил регистриран на повеќе начини, почнувајќи од цртежите најдени во гробовите на старите Египтјани до современите компјутерски цртежи на нашето модерно време. Правото систематско проучување и регистрирање на растежот почнува од денот на откривање на "Х" зраците при самиот крај на минатиот век и од моментот на воведување на кефалостатот во телерентгенографијата на главата. И денес радиограмите на рака-шака, ортопантомограмот на забите и рентгенограмот на главата се основните извори за процена на развојниот статус на детето во растеж. Основниот метод за пратење на растежот на краниофацијалните структури е рентгенканиометрија која се применува обемно и во клиничката практика и во научно-истражувачката дејност. Од бројните анализи на профилниот рентгенограм од главата се дојде до сознанието дека во текот на развојните процеси поради позиционите и морфолошките промени на пооделни коски, коските на висцерокраниумот ја менуваат својата положба и однос

кон коските на неурокраниумот. Сите тие промени се програтени со различни степени на ротација која може да биде позициона или морфолошка. Кај најголем број на индивидуум тоталната ротација на лицето е кон напред, но кај некои и кон назад.

Постнаталниот развиток зафаќа една четвртина од животниот циклус на човекот и сите дејствија што се случуваат во тој период не се независни едни од други. Никулците на взајемната зависност на појавите се пост авени со Хераклитовата филозофија уште во V-от век пред н.е. дека "се се менува, едното произлегува од другото и дека меѓу две појави секогаш постои заемна зависност". Многу векови подоцна во антрополошките испитувања за соодносот меѓу должината и ширината на черепот од различни расни групи се заведе нов термин за врската меѓу појавите наречена коефициент на корелација. Денес ретко може да се изведе труд особено за растежот без примена на докази за јачината на меѓусебната поврзаност на испитуваните појави.

Човекот отсекогам настојувал да ја надживее болеста и тоа го стимулирало да бара нови начини и средства за нејзиното совладување и можно претскажување. Иако малоклузиите не се "болест" во класична смисла, тие мора да се разгледуваат и сд социјален и од медицински аспект, бидејќи кај таквите деца и естетската хармонија и функционалната хармонија е нарушуена. Изгледот на лицето за секоја индивидуа е од огромно психичко значење. Ке го цитираме антропологот Ноотон:..., "Ние подобро ги запознаваме нашите познаници, гледајќи ги нивните лица, отколку нивните глави. Индивидуалните варијации појасно доагаат до израз на лицето отколку на било кој друг дел од телото. Расните разлики се исто така произразени во цртите на лицето". Изразените дисхармонии и краниофацијалните структури ја менуваат физиогномијата на индивидуата - што не може да се скрие и во моментот кога личноста станува свесна за својот недостаток може да се развие психичка траума, а индивидуата да стане повлечена и асоцијална личност. Ортодонтот се среќава за прв пат со пациентот кога детето е веќе формирана индивидуа. Задачата на ортодонтот е да го познава типот на лицето, насоката на растеж на лицето ./. .

степенот на биолошката матурација на пациентот, да би поставил правилна дијагноза. Рпз основа на шемата на растеж ортодонтот треба да го планира и изведе ортодонтскиот третман интегрирајќи го фацијалниот тип и растежниот модел во концидениција со биолошката зрелост на пациентот.

Малоклузиите и дентрофацијалните деформации се повеќе отколку локални соматски проблеми на биофизичката природа. Како што рече Пастер: "И самиот Универзум е голема дисиметрчна целина. Животот каков што е мора да биде функција на дисиметријата на Универзумот и на последиците што тој ги пренесува од потомство на потомство. Животот доминира со дисиметрична акција. Јас секогаш имам претчуство дека во неговата структура, во неговите надворешни сили сите живи родови се функции на космичката дисиметрија". Најприфатлива дефиниција за малоклизиите би била следната: Малоклузијата претставува состојба во која се здружени морфолошките и функционални неправилности на мастиаторниот апарат, или само функционални неправилности на овој апарат. Ако се вратиме назад низ историјата на човештвото, низ палеодонтологијата, ќе дознаеме дека и прачовекот страдал од неправилности во развитокот, исто колку и современиот човек. Ако здравјето и болеста се во природата на човекот по зборовите на Хипократ - тогаш и малоклузиите се исто така во природата на човекот. Дека малоклузиите и крахиофацијалните аномалии претставуваат предмет од особен интерес во социјално-здравствената политика на сите земји зборува фактот што Светската здравствена организација посвети внимание за ортодонтскиот третман и даде насока во која се вели: "На аномалијата е потребен третман ако деформацијата или функционалниот дефект е пречка на пациентовата физичка и емоционална благосостојба".

## 1. КОМЕНТАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИСЕРТАЦИЈАТА

Дисертацијата со наслов "КОРЕЛАЦИЈА МЕГУ РАСТЕЖОТ НАКРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ СТРУКТУРИ И БИОЛОШКАТА МАТУРАЦИЈА КАЈ ДЕЦА СО МАЛОКЛУЗИИ" работена е на Клиниката по ортодонција при Стоматолошкиот факултет во Скопје. Опфаќа испитувања на растежот на краниофацијалните структури, на индикаторите на биолошката возраст и корелациите меѓу испитуваните краниофацијални варијабли и индикаторите на биолошката возраст.

Пациентите со малоклузии се деца со нарушен растеж на лицевите структури. Краниофацијалниот систем какоинтегриран дел на човечкиот организам треба да се прати во обемот на целокупниот развиток на детето. Затоа при ортодонтскиот третман познавањето на степенот на биолошката возраст на секој пациент индивидуално е неопходна како за изборот на методите на третирање, така и за одредување на времето на третирање. Во основните дијагностички методи на малоклузите се вбројува рентгенкраниометријата. Анализите се вршат во три насоки: антеропостериорна или сагитална, вертикална и трансверзална насока. Четвртата димензија исто така важна е времето. Антеропостериорните и вертикалните односи на лицевите структури се анализираат на латерален рентгенкраниограм. Трансверзалните односи осем латерална бараат трансверзална и аксијална рентгенографија на главата. Во студијата опфатени се анализи само во антеропостериорна и вертикална насока. Рентгенкраниометријата е од непроценлива важност во предвидувањата на растежот, во прогнозата и во процената за успехот или неуспехот на ортодонтскиот третман. Од тука прозлегува и оправданоста на рентгенското снимање.

Демографската статистика покажа дека 1/3 од населението на СРМ живее на територија на град Скопје. Од извршените систематски прегледи на скопски деца од 3 до 14 годишна возраст (Горчулоска и сор. 1975) фреквенцијата на малоклузите во антеропостериорна насока по Angle е следната;

Класа I застапена е со 72,8%

Класа II застапена е со 23,6%

Класа III застапена е со 3,6%

Адекватно на тоа и процентуалната застапеност на децата со малоклузији регистрирани на Клиниката по ортодонција е највисока во Кл.I, а помалку во Кл.II и Кл.III. Пациентите на Клиниката се јавуваат по упут на школскиот стоматолог, или на иницијатива од родителот или наставникот. По години на возраст најфреквентни се пациентите од 9 до 12 години. Бидејќи студијата е работена исклучиво на клинички материјал, изборот на испитаниците е можен само од денот на доагањето на пациентот на Клиниката. Од етички аспект постои неоправданост за рентгенски снимава кај децата без потреба за ортодонтски третман. Затоа при формирање на контролната група се одлучи контролата група да ја чинат пациенти со костурна Кл.I. Во оваа класа се означува правilen однос на максилата и мандибулата кон кранијалната база како и правilen меѓувиличен однос.

Изборот на анализите на латералниот рентген-каниограм, на рентгенограмот на рака-шака и на ортопантомограмот е поврзан со природата на материјалот. Од рентгенканиометриските анализи применети се оние кои најмногу се применуваат и во светските и во нашите научноистражувачки трудови и во клиничката пракса при лонгитудинални анализи. Најпогоден метод за лонгитудинална анализа на костурниот развиток е по Tanner. Пратењето на денталниот развиток е поточен со анализа на степените на минерализација по Moorrees. Информацијата за состојбата на денталниот развиток кај пациенти со малоклузија е потполна со испитување и на максиларните и на мандибуларните заби, бидејќи развитокот во вилиците се одвива независно.

Во интерпретацијата на наодите треба да се земе во обзир дека пациентите се третирани ортодонтски за покус или подолг временски период, во зависност од степенот на изразеноста на малоклузијата.

## 2. ДОСЕГАШНИ СОЗНАНИЈА

Интересот за соматскиот развиток на детето е стар колку и човечкиот род. Од секој набљудувач над дете во растеж се поставувало прашањето: Да ли ова дете расте правилно? Традиционално најстар систем за процена на физиолошката зрелост бил бројната состојба на изникнатите заби и телесната висина. Врз база на податоците од Philibert Guéneau de Montbeillard за промените на телесната висина на сина си од рагање до 18 годишна возраст, во периодот од 1759 до 1777 година, презентирана е и првата печатена лонгитудинална студија за растежот.

Откривањето на рентгенските эраци и усовршувањето на средствата и техниката на рентгенските снимања на различните делови на телото, се овозможи проучувањето на растежот и развитокот да ги добие размерите до ниво на највисок подем. Прецизната идентификација на точките во рентгенкраниометријата, на растежните центри на коските особено на оние од рака-шака и на степените на минерализација на забите развијани анализи за проучување на развитокот на краниофацијалните структури, на костурниот развиток и на развојната дентификација. Се поверува во постоењето на единството на интегрираниот модел на биолошкиот развиток и развитокот на средината.

Паралелно со наогање на методи за анализа на растежот, работено е и на пронаогање на начини за обработка на добиените податоци. Така на крајот на минатиот век, од антрополозите воведени се корелациите, кои и денес претставуваат основен статистички податок во презентирањето на научно-истражувачките трудови.

PEARSON (1966 цитирано по SOLOW) прв ги претстави корелациите меѓу должината и ширината на черепот кај различни расни групи. Подоцна во соработка со DAVIN (Pearson and Davin, 1924) авторот сугерира дека антрополошките димензии би можеле да ги детерминираат сродните фактори: на пример: "планираната должина" и "општиот растеж". Со примена на

линеарните равенки тие покажаа како варијацијата и корелацијата на овие фактори може да биде пресметана од анатомските компоненти. Заслугата на овие автори е во воведувањето на факторската анализа како метод за детерминирање не само на растежот и развитокот на кранијалните коски , туку и пошироко, во детерминирањето на општиот телесен растеж.

Во првите декади од нашиот век особено внимание се посвети на биокултурниот континуум и физичкиот растеж на детето и нивните меѓусебни влијанија. Претставувањето на растежот од Scammon (1930) со добро познатите "криви на ситетски растеж" - неурална крива, телесната крива, гениталната и лимфоидната крива - придонесе да се почувствува ред во структурниот и функционалниот растеж на детето.

Постнаталниот растежен период ги зафаќа првите две декади од животниот циклус, време кога детето станува "возрасно" или "зрело", период во кој секое ткиво зема дел од целокупниот растеж, па начин специфичен за него. Во каков однос се растежот на краниофацијалните структури и телесниот растеж е прашање па кое се уште нема јасни одговори, иако обидот е почнат многу години порано.

Nanda (1955) го скртува вниманието на односот меѓу фацијалниот астеж и телесната висина. Фацијалниот растеж го прави со следните должински мерења: S-Na, NA-PR, NA-ID, NA-GN, GO-GN, S-GO, S-GN. Растежните криви на сите испитувани променливи осем на S-Na, се слични , со општиот телесен растеж. Кривата S-Na, е составена од општа крива и неурална крива. Пубертетното забрзување на фацијалниот растеж е нешто подоцна од телесниот растеж. Фацијалниот растеж продолжува после завршениот телесен растеж.

Дека растежното зголемување на мандибулата ја прати истата крива како и на телесната висина, достигнувајќи го врвот во 12 годишна возраст, укажуваат и наодите на Ludwick (1958).

Rose (1960) на трансверзален материјал покажа дека постои слаба врска меѓу орбитоетмоидалната ареа и телесната висина и тежина. Костурната возраст не е добар "водич" на фацијалниот растеж - вели авторот - додека најдобри индикатори за растежот на максиларната и мандибуларната ареа се висината и тежината. Тој предложи 14 емпириски формули за предвидување на вредностите на максиларната и мандибуларната ареа од висината и тежината.

На примерок од 25 девојчиња и 25 момчиња од раѓање до 30 годишна возраст Bambha (1961) ја испитува врската меѓу краниофацијалниот растеж и телесната висина. Растежот на главата го прати преку следните димензии: S-PB, S-La и S-Br, а на лицето со димензиите: S-Na, S-SSS, S-ID, S-Gn, и S-Go. Неговите наоди се слични со оние на Nanda дека забрзувањето на фацијалниот растеж во пубертетниот период се одвива нешто подоцна од телесното забрзување. После завршениот растеж на телото во висина зголемувањето на фацијалниот растеж е мало, и тоа поизразено кај момчињата отколку кај девојчињата.

Подоцна во соработка со Van Natta (Bambha and Van Natta 1963), на група од 22 момчиња компарираат една фацијална димензија ( S-Gn ) со костурниот развиток, во период наadolесценција. Децата со напреднат костурен развиток покажуваат порано фацијален растежен наплив ("spurt"), а оние со задоцнета матурација доцнат и во растежниот фацијален наплив.

Hunter (1966) на серијски латерални рентгенограми од 34 девојчиња и 25 момчиња испитува 7 фацијални димензии во однос на телесната висина и констатира следното: 57% од испитаниците максималниот фацијелен и телесен растеж го достигнуваат истовремено, 15% фацијалниот растеж го постигнуваат пред телесниот, а 29% после максималниот телесни растеж. Особено димензијата ( A - Pg ) во тесна врска со висината, бидејќи коефициентот на корелација е 0,76. Hunter констатира дека фацијалниот растеж кај момчињата продолжува и после завршениот телесен растеж. Кај девојчињата фацијалниот растеж се зголемува сосема малку после завршениот костурен растеж.

Растежот на лицето и телото во зависност од степенот на матурацијата Krogman (1986) го означува во три статуси: рана, средна и задоцната матурација.

За вредноста на коефициентот на корелација меѓу мандибуларното зголемување и растежот во висина (Reed 1968) дава податоци на група од 96 испитаници на возраст од 9 до 16 години. Коефициентот на корелација е позитивен за двата пола, кај девојчињата е 0,60, кај момчињата е 0,68.

Thompson i cop (1976) од материјалот на Burlington Growth Centre кај 111 девојчиња на возраст од 4 до 14 години ја пратат должината на мандибулатата во однос на телесната висина, тежина и костурната возраст. Мандибуларната должина (Cd-Gn) ја регистрираат од латералните сериски рентгенкрангиограми, костурната возраст ја ценат по методата на Creulich and Pyle, висината и тежината ја бележат еднаш годишно. Авторите укажуваат на постоење на меѓусебна зависност на четирите испитувани променливи. Мандибуларната должина е во најјака корелација со висината, потоа со тежината, а во послаба корелација со костурниот развиток.

Испитувањата на сите спомнати автори укажуваат дека фацијалниот растек и растежот на телото во висина имаат многу сличности. Во однос на индикаторите на биолошката возраст постојат најмногу податоци за мандибуларниот растек. За корелацијата меѓу останатите краниофацијални структури и индикаторите на биолошката возраст во литературата со која иие располагаме не постојат податоци.

ЗАВЕЛ

Во настојувањата да ги запознаеме што подобро патиштата, текот, ритамот и одредените специфичности на развитокот на децата со малоклузии и од причина што слични испитувања досега не се преземени на територијата на Југославија, а во страната литература податоците од таков вид на испитувања се многу сиромасни, во современата ортодонција би било корисно:

- да се спореди развитокот на краниофацијалните структури на децата од Кл.I, Кл. II и Кл.III;
- да се провери степенот на биолошката матурација на децата со малоклузии;
- да се испита јачината на корелација меѓу индикаторите на биолошка возраст;
- да се изнајдат показатели за вреднување на конструкниот развиток на децата од Кл.I, Кл.II и Кл.III;
- да се испита јачината на корелациите меѓу краниофацијалните структури и биолошката возраст и можноста за користење на биолошкиот потенцијал во третманот на децата со малоклузии.

Рисокиот процент на застапеност на малоклузиите налага рационализација во третманот. Овие пет проблеми беа поткрепа да се испита корелацијата на растежот на краниофацијалните структури и степенот на биолошката матурација на децата со малоклузии со цел третманот да се преземе во најповолен период со биолошкиот потенцијал, да се олесни користењето на податоците во дијагностичките процедури и на ортодонтите на терен кои не се во можност да преземаат подетални клинички испитувања.

#### 4. МАТЕРИЈАЛ

Групата на испитаници ја сочинуваат 132 деца од кои 73 девојчиња и 59 момчиња, на возраст од 6 до 15 години. Од месец јануари 1975 година до крајот на 1984 година еднаш годишно во месецот на раѓање на детето со  $\pm$  15 дена од датумот на раѓање во претпладнечните часови вршени се рентгенски снимања на рака-шепа, на забите и мерења на телесната висина и тежина. Од 1977 година, со добивање на телерентген апаратот правени се латерални снимки на главата на секоја втора година. Многу од пациентите изостанаа од било која причина, така да при крајната селекција за формирање на групата основен критериум беше да е испитаникот следен во серија од најмалку 4 до најмногу 9 години. По методата на случаен избор се формира групата од 132 испитаника, прикажани на Табела 1. Во зависност од големината на аголот, ANB испитаниците се поделени во три костурни класи Табела 1, Дијаграм 1.


Во кл. I се вброени сите пациенти чиј агол изнесува од 2 до 4 степени. Во Кл. II се вброени оние чиј агол е поголем од 4 степени, а во Кл. III се вброени пациентите со ANB аголот помал од 2 степени. На формираните групи од 51 пациент во Кл. I (28 девојчиња и 23 момчиња), 43 во Кл. II (23 девојчиња и 20 момчиња) и 38 од Кл. III (22 девојчиња и 16 момчиња); Табела 1, Дијаграм 1, издвоени се рентгенограмите на рака-шепа, ортопантомограмите на забите и латералниот е рентгенокраниограми, во серии на кои е обавено лонгитудиналио следење. Пациентите од Кл. I воедно ја сочинуваат контролната група.

Сите испитаници се пациенти од казуистиката на авторот, а снимањата се вршени поради потребите на дијагностички цели и за планирањето на ортодонтскиот третман. Групата претставува исклучиво клинички материјал, и на сите испитаници е применета ортодонтска корекција. Во време на испитувањето кaj ниеден пациент не е преземен хирушки третман во пределот

Табела 1. Дистрибуција на испитаниците по пол и класи

| П О Л     | К л а с и |    |     | ВКУПНО |
|-----------|-----------|----|-----|--------|
|           | I         | II | III |        |
| Девојчиња | 28        | 23 | 22  | 73     |
| Момчиња   | 23        | 20 | 16  | 59     |
| ВКУПНО:   | 51        | 43 | 38  | 132    |

Дијаграм 1. Приказ на 132-та испитаника по пол и класи



на лицето. Од испитувањето се исклучени деца со краниофацијални аномалии, деца со хронични заболувања и со синдроми. Испитаниците се деца со добра психо-физичка кондиција, сите се македонски деца и живеат под слични социјално-економски услови, во иста еколошка средина. Најголем број од испитаниците се деца родени во Скопје (95%) и кои живеат во Скопје, а останатите (5%) се деца од другите градови на СРМ. (Скопскиот реон е раничарски, на надморска височина од 236 м. под влијание на континенталната клима од север и локална плиниска клима). Испитаниците се родени во седмата и осмата декада од нашиот век, поконкретно во период од 1964 до 1975 година.

Од секој испитаник е добиена збирка на директни мерења на телесната висина и тежина и рентгенолошки анализи на латералниот рентгенкраниограм, на ортопантомограмот и на рентгенограмот на рака-шепа. Добиени се податоци за растежот на краниофацијалните коскени структури (меките ткива се исклучени од анализа) и податоци за степенот на биолошката мaturација на секој испитаник.

Анализата за растежот на краниофацијалните структури се вршени на латералниот рентгенкраниограм.

Биолошката возраст е ценета од четири индикатори: костурен развиток, дентален развиток, телесната висина и телесната тежина.

Се наложи потреба студијата да се одвива во три насоки:

1. директни мерења,
2. рентгенолошка анализа,
3. статистичка обработка на податоци.

## 5. МЕТОД

### 5.1. ДИРЕКТНИ МЕРЕЊА

Телесната висина и телесната тежина на секој испитаник беше мерена еднаш годишно на вага со висинометар. Положбата на телото исправена, пациентот без кондури и со минимални аливи.

Од мајката е земен податокот за висината и тежината на пациентот во добра на новороденче.

### 5.2. РЕНТГЕНОЛОШКА АНАЛИЗА

Растежот на цврстите структури на лицето, костурниот развиток и денталниот развиток беа пратени рентгенолошки преку латералниот рентгенкраницограм, рентгенограмот на рака-шепа и ортопантомограмот на забите.

#### 5.2.1. Латерален рентгенкраницограм

Латералниот рентгенкраницограм е добиен од телерентген апаратот на фирмата "Siemens", со кефалостат во кој се фиксира главата на пациентот; така да хоризонталната положба на главата се ориентира со положбата на франк-Фуртската хоризонтала, а медијалната сагитална рамнина е паралелна со касетата на филмот, која е оддалечена од рентгенската цевка 150 см. Снимањето се врши со експонажа од 2,3" до 2,5" и 70 до 75 кВ и 20 мА, а во зависност од возраста на детето: Устата на пациентот е затворена, а забите се во состојба на централна хабитуелна оклузија, односно во централна оклузија. Централниот рентгенски зрак е усмерен на средината на кожниот отвор на надворешниот ушен канал. На така добиениот рентгенкраницограм се поставува ацетатен лист фиксиран со селотеји на кој се обележуваат точки, се извлекуваат линии и рамнини за потребните аглови и линеарни мерења. Во рентгенкраницометријата се користат точки што им припаѓаат на анатомските крениометрички точки (се совпаѓаат со

одредена анатомска конфигурација на коската) или конструирани точки добиени со геометриска конструкција што не се совпадаат со одредената конфигурација на коската. Некои од овие точки се билатерални, додека останатите се локализирани на медијалната рамнина. Сл.1. Снимањата се вршени со обавезна заштита на гоцадите.

5.2.2. За референтни точки беа избрани следните:

1. S( $Se_{11}a$ ) Точката S е дефинирана како центар на коскената крипта на sella turcika. Тоа е конструирана точка која лежи на медијалната сагитална рамнина.

2. N(Nasion) Тоа е точка која се наоѓа на најантериорно на sutura nasofrontalis во просек со медијалната сагитална рамнина.

3. sna (spina nasalis anterior) најантериорната точка, односно врвот на spina nasalis anterior

4. Точка A. Најдлабоката точка на антериорната контура на процесус alveolaris на максилата во медијалната сагитална рамнина. Антрополошки се реферира како subspinale.

5. Точка A' - проекција на точката A на палатиналната рамнина. Ја претставува предната граница на телото на максилата.

6. Точка В - најдлабоката точка на антериорната контура на процесус алвеоларис на мандибулата. Антрополошки се реферира како supramentale.

7. Pg(Pogonion) ) Најантериорната точка на коскениот дел набрадата на медијалната сагитална рамнина.

8. Gn(Gnathion ) е точка која се наоѓа на средината меѓу најистрената и најниската точка на коската на брадата (меѓу точките Pg i Me).

9. Me (Menton) - најниска точка на сенката на симфизата.

10. GO ( Conion ) е дефинирана како пресек меѓу тангентата на corpus mandibulae i ramus mandibulae. Тоа е билатерална конструирана точка.


11. Ar ( Articulare ) е точка на пресекот меѓу надворешната контура на кранијалната база со дорзалната контура на вратот на мандибулата ( collum mandibulae ). Тоа е конструирана билатерална точка на латералниот рентген-каниограм.

12. Spn ( spina nasalis posterior) ili Ptm ( pterygomaxilarae . Се наоѓа на пресекот на постериорната контура на максилата со контурата на цврстото и меко непште. На рентгенограмот се поставува на пресекот кога ке се продолжи сенката на fissura pterygomaxilaris со сенката на непштето. Ја означува задната граница на телото на максилата. Тоа е воедно врвот на spina nasalis posterior.


13. Точката AO е точката А спуштена под прав агол на функционалната оклузална рамнина ( for ).

14. Точката BO е точката В спуштена под прав агол на функционалната оклузална рамнина ( for ).

15. Pg' е точката спуштена под прав агол на тангентата на телото на мандибулата ( MT1 ).



Сл.1 Референтни точки



Сл. 2 Референтни линии

### 5.2.3. Референтни линии (Сл.2)

1. SN ја означува основната рамнина на антериорната кранијална база.

2. SpP (spina planum) е основна рамнина на максилата.

3. F<sub>or</sub> (функционална оклузална рамнина) е дефинирана како линија која ги спојува средините на преклопот на мезиобукалните тубери на првите молари со букалните тубери на премоларите или млечните молари. Се применува во анализата по with

4. MP (mandibularae planum) Основна рамнина на мандибулата. Се добива со спојување на точките Go и Gn

5. MT1 (тагентна на corpus mandibulae) рамнина која ги допира најниската точка на сенката на симфизата и најниската точка под protuberantiae massetericae.

6. MT2 (тангента на ramus mandibulae) рамнина што ги допира најдисталните точки на capitulum mandibulae i ramus mandibulae во пределот на аголот на мандибулата.

### 5.2.4 Аглови мерења

Веа направени следните 10 аглови мерења (Сл.3)

Табела 2) и тоа:

1. Аголот S<sub>npg</sub> го означува тоталниот профил на лицето во однос на антериорната кранијална база. Во односот на големината на аголот профилот може да биде прав (ортогнат), дивергентен кон напред (прогнат) или кон назад (ретрогнат).

2. Аголот SNA ја означува положбата на максилата во однос на антериорната кранијална база. Тој агол го означува степенот на претузијата или ретузијата на лицето под черепот.

3. Аголот SNB ја означува положбата на мандибулата во однос на антериорната кранијална база.

4. Аголот AN<sub>E</sub> го објаснува меѓусебниот однос на максилата и мандибулата. Ја изразува положбата на апикалните бази на вилиците во сагитална насока, зависно од неурокраниумот. Тој агол се добива како нумеричка вредност меѓу аглите SNA и SNP.

5. Аголот SN/S<sub>P</sub>P го претставува аголот на максиларната инклинација во однос на антериорната кранијална база. Нормалната вредност изнесува околу 8 степени.

6. Аголот SN/MP ја претставува инклинацијата на мандибулата во однос на антериорната кранијална база. Се применува за класификација на фацијалниот тип во вертикална насока.

7. Аголот NSAr е агол на кранијалната база поточно на седлото на кранијалната база ( saddle angle)


8. Аголот SArGo е агол на зглобот.

9. Аголот ArGoGn е виличен агол на мандибулата.


10. Аголот SpP/MP или агол е меѓувиличен агол.

Клинички овој агол се применува да ги детерминира девиациите на величините бази во вертикална насока.

11. Збирот на аглите под реден број 7, 8 и 9 го чинат Bjork - овиот полигон и нормално треба да изнесува 396 степени. Се применува за процена на правецот на растеж на лицето.



Слика 3. Аглови мерења



Сл. 4 линеарни мерења

Табела 2. Атлови и линеарни мерека на латералният рентген-  
краниограм

| РЕД. | АТЛОВИ МЕРЕКА | ЛИНЕАРНИ МЕРЕКА |
|------|---------------|-----------------|
| 1.   | S-N-Pg        | 12. S - N       |
| 2.   | S-N-A         | 13. A' - Ptm    |
| 3.   | S-N-B         | 14. Pg' - Go    |
| 4.   | A-N-E         | 15. Cd-Go       |
| 5.   | SN/SpF        | 16. N-Me        |
| 6.   | SN/MP         | 17. N-sna       |
| 7.   | N-S-Ar        | 18. sna-Me      |
| 8.   | S-Ar-Go       | 19. S-Go        |
| 9.   | Ar-Go-Gn      | 20. S-Gn        |
| 10.  | Suma-Pjork    | 21. N-Go        |
| 11.  | SpF/MP(B)     | 22. AO-Po(Witz) |

Должинските вредности на пооделните структури на лицето се презентирани со линеарни мерења.

#### 5.2.5. Линеарни мерења (Табела 2. Сл. 4)

12. Растојанието S-N ја означува дужината на антериорната кранијална база.
13. Растојанието A'-Ptm ја означува дужината на телото на максилата.
14. Растојанието Pg'Go ја означува дужината на телото на мандибулата.
15. Растојанието Cd-Go ја означува дужината на рамусот на мандибулата.
16. Растојанието N-Me ја означува предната тотална висина на лицето.
17. Растојанието N-sna ја означува висината на горниот дел на лицето, наречена носна висина.
18. Растојанието sna-Me ја означува долната висина на лицето, наречена вилична висина.
19. Растојанието S-Go ја означува задната висина на лицето.
20. Растојанието s-Gn ја означува дужината на лицето.
21. Растојанието N-Go ја означува длабочината на лицето.
22. Растојанието AO-BO означен со Wits ги одредува дисхармоните на виличните бази во сагитална насока. Се применува како помошно дијагностичко средство во меѓусебното одредување на виличните бази.

#### 5.2.6. Рентгенграм на рака-шепа


Снимањето на рака-шепа е вршено во Институтот по рентгенијагностика при Медицинскиот факултет во Скопје. При секое сликани се двете раце во следната позиција:

палмарната страна е во контакт со филмот, прстите се расширени, а палецот поставен во природна ротирана положба чија оска со вториот прст гради агол од околу 30 степени. Централната оска на третиот прст е во директна линија со централната оска на подлактицата. Централниот зрак е усмерен над третата метакарпала коска со растојание меѓу рентген цевката и филмот од 1 м. со јачина од 50 до 55 kV и 125 mAs, во зависност од возрастта на детето, со обавезна заштита на гонадите.

Степенот на костурниот развиток е ценет од левата рака - шепа, што е вообично во антрополошките испитувања, иако Roche (1963) докажа дека нема сигнификантни разлики во развитокот меѓу левата и десна рака - шепа. Испитувани се 20 осификациони центри Сл.5 и Сл.6 и тоа: радиус, улна, прва метакарпала, трета метакарпала, петта метакарпала, прва проксимална фаланга, трета проксимална фаланга, петта проксимална фаланга, трета медијална фаланга, петта медијална фаланга, прва дистална фаланга, трета дистална фаланга, петта дистална фаланга - означени со "RUS" и седумт е карпални коски: капитатум, хаматум, трикветрум, скафоидеум, трапезиум, трапезоидеум. Метакарпалните коски и фалангите Roche (1970) ги нарекува "куси"коски.

Процената на степенот на развиток на осификационите центри е вршена по методата на Tanner и сор. (1972) кој во современата литература се применува често во лонгитудиналните испитувања. Секој осификационен центар проага низ серијата на развојни степени, до крајното обликување на коската. Преку обликување на развојните степени се составува скалата на матурација на костурот. По Tanner развојните степени се обележени со букви, а секој развоен степен има свој абсолютен број, различен по пол. Сите осификациони центри од RUS системот, имаат по 8 развојни степени, сем улна која има 7 степени. Од карпалните коски хаматум и трапезиум имаат по 8 развојни степени, а останатите имаат по 7 развојни степени.


Сл. 6 - Рентгенограм на ръка - пака



Сл. 5 Иматуващие 20 осън  
Фикционни центри.  
Легенда: П - проксимална

М - мезиална

П - дистална



При анализа на податоците збирот од поените на развојните степени се рачуна одвоено за RUS коските и за метакарпалините коски. Крајниот збир на поените изнесува по 1.000.

#### 5.2.7 Ортопантомограм на забите

Ортопантомограмот на забите е добиен од Рентгенолошкото одделение при Стоматолошката клиника во Скопје, на ортомантомографот од фирмата "Siemens". Суштината на техниката е содржана во самото име: орто; секој дел е снимен во орторадијална проекција, пан-со снимката се опфака сиот виличен предел од единиот до другиот темпоромандибуларен зглоб, томографија-снимањето се врши во еден слој. Во апаратот е вграден кефалостат во кој се фиксира главата. Снимањето се врши со 15 А 80 до 100 kV.

За анализа се земени вкупно 14 заби од левата страна на вилиците, седум во максилата и седум во мандибулата: централен инцизив, латерален инцизив, канин, прв премолар, втор премолар, прв молар и втор молар. Табела 3. Сл.7. Забите се обележени по терминологијата предложена од Светската здравствена организација (Табела 3).

Развитокот на забите е анализиран по методата на Moorrees и сор (1963) (со исклучок на два развојни степени). Анализата е работена со 12 развојни степени прикажани на Сл. 8, применети и за енокорените и за повекекорените заби: 5 степени во развитокот на коронката, 5 степени за коренот и два развојни степени за апексот.


Секој развоен степен носи свој абсолютен број (даден од авторот) а крајниот збир на поените изнесува 100, Табела 5.

Таблица 3. Испытуемый заби

17, 16, 15, 14, 13, 12, 11  
47, 46, 45, 44, 43, 42, 41  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Сл. 8 Степени на разбиток на зъбите

28.-



Табела 4. Симболи на развојните степени на забите и нивните  
апсолутни вредности

| степен на развиток<br>симболи | апсолутни вредности |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. C1                         | 5                   |
| 2. C0C                        | 15                  |
| 3. Cr 1/2                     | 25                  |
| 4. Cr 3/4                     | 35                  |
| 5. CRC                        | 45                  |
| 6. Ri                         | 50                  |
| 7. R 1/4                      | 60                  |
| 8. R 1/2                      | 70                  |
| 9. R 3/4                      | 80                  |
| 10. RC                        | 90                  |
| 11. A 1/2                     | 95                  |
| 12. AC                        | 100                 |

### 5.3. Статистички параметри

Обработката на податоците се изврши на компјутерски начин со тип на компјутер Apple 2e + и компјутерски јазик BASIC.

Освен вообичаените параметри: аритметичка средина, стандардна девијација, коефициент на варијација; беа применети два коефициенти и тоа Durbin Watson коефициентот и PRSQ коефициентот, за поточен опис на варијациите што ги опфаќа добиената регресија.

По процената на биолошката матурација беше применета мултиплa линеарна регресија. Врската меѓу индикаторите на биолошката зрелост се доби преку мултиплa корелација и затоа симболот е "R".

Параметрите на линеарните променливи во текстот се бележени со см. за телесна висина, со мм за краниофацијалните структури, а оние од агловите променливи се бележени во степени.

Преку соодветните обрасци ги користевме следните статистички параметри:

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| X    | аритметичка средина           |
| SD   | стандардна девијација         |
| V    | коефициент на варијабилност   |
| SE   | стандардна грешка на прогноза |
| R    | коефициент на корелација      |
| DV   | Durbin Watson коефициент      |
| PRSQ | коефициент                    |
| t    | тест                          |

Во статистичката обработка на податоците како основни анализи беа применети мултиваријантни методи. Се користеа програмите за мултиплa линеарна регресија и корелација од постоечките статистички пакети на програми,

Во статистичката обработка на подтоците како основни анализи беа применети мултиваријантни методи. Во основата на овие методи се корелационите матрици кои дозволуваат индивидуата да биде третирана во популација како биолошка заедница , а варијациите да се редуцираат на мал број вектори со кои се открива биолошкиот шаблон (Howells, 1969; Blackith and Feumont, 1971) .

Бидејќи податоците се добиени од временски серии (лонгитудинално прат ење) за опредување на секвенциските зависности меѓу променливите кои истовремено служи како индекс на степенот на зависноста го применивме и мултилиот коефициент на корелација,

## 6. РАСТЕЖ НА КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

Правите почетоци на научно-истражувачката дејност за развитокот на краниофацијалните структури потекнуваат од 1931 година кога Broadbent од Америка и Hofrath во Германија, независно еден од друг го воведоа кефалостатот како обавезен дел од спремата за телерентгентографско снимање на главата. Гравите напори беа направени за одредување на моделот на растеж. Од лонгитудиналната студија на Brodie (1941) беше евидентирано дека за време на растежот фацијалниот облик останува константен. Со металните имплантати како референтни ознаки Björk (1955) потврди дека во текот на растежот обликот на мандибулатата се задржува константен со координирано ремоделирање на здружените цврсти површини. Многу подоцна тигот на координираното ремоделирање (со процесите на ресорпција и апозиција) Enlow (1975) го нарекува релокација.

Секоја костурна единица која учествува во градбата на краниофацијалниот комплекс има свој начин на растеж, диктиран од потеклото, од типот на осификација, и од функцијата што ја обавува. Растежот на краниофацијалниот систем во целина претставува кумулативна сума на растежните процеси од пооделните коски. Бидејќи краниофацијалниот систем е комплексна структура формирана од многу коскени компоненти кои меѓусебно артикулираат и чинат една соединета фигура, секоја индивидуална промена во големината на било која составна коска, мора да биде програтена со балансирано приспособување на останатите коски, поблиски или подалечени. Во постнаталниот период растежот на висцерокраниумот е поизразен од оној на неурокраниумот, а зголемувањето меѓу коските и меѓу димензиите на истата коска е различно кај различни индивидуи. Во интеграцијата меѓу растежот на неуро и висцерокраниумот особено значење има растежот на кранијалната база како гранична зона меѓутие два дела (Björk, 1955). Бидејќи неуро и висцерокраниумот и развојно и функционално се разликуваат, адекватно на тоа развитокот на кранијалната база се одвива комбинирано. Внатрешниот дел од страната на мозокот го прати неуралниот растеж, додека надворешниот дел на страна на лицевиот костур прати

телесната растежна крива. Со методите на интрацеребална трансплантическа техника (Koski, 1960, 1968, Koski and Rönnings 1969, 1970; Kylämarkula and Rönnings, 1979) и на хистолошки и микрорадиографски студии на материјал од аутопсија (Thilander and Ingervall, 1973; Melsen, 1974) се разјаснија растежните процеси на кранијалната база. Антериорната кранијална база е една од равнините со кои се описуваат насоките на растеж на максилата и мандибулата (Williams, 1959; Steiner, 1953; Björk 1972; Wyllie, 1947; Woodside et al., 1975). Максиларниот комплекс е фиксиран за антериорната кранијална база, додека мандибулата "виси" под медијалната кранијална фоса и е тесно поврзана со постериорната кранијална база. Затоа промените во флексијата на кранијалната база имаат влијание во интермаксиларниот сагитален сооднос и во развитокот на оклузијата.

Максиларниот комплекс анатомски претставува компликувана структура. Неговата функција е да формира цврстоткивна граница меѓу орбиталниот, назалниот, оралниот и фарингеалниот кавум, и да ги пренесе и растури мастиаторните сили во краниумот. Адаптацијата на максиларниот комплекс кон развитокот на различните фацијални кавуми се одвива со помош на комбинација од преместување како блок во целина и ремоделирање на нивните површини (Björk and Skieller, 1977). По Enlow (1964, 1968) стварниот растеж на максилата се одвива во насока назад и нагоре со преместување на целата максила напред и надоле. Со примена на имплантати од танталиум кај 9 момчиња од период на млечна дентиција до завршување на растежот на латерални и фронтални рентгенканиограми со лонгитудинално пратење Björk и Skieller, (1977) укажаа на следното: за време на развитокот двете е максили се ротираат една наспроти друга во трансверзална насока, додека во исто време максилата во целина се поместува напред во сагитална насока и се ротира напред или назад во вертикална насока. За факторите кои го контролираат максиларниот растеж постојат неколку хипотези. По една сутурите преку кои максилата се зглобува со краниумот го контролираат максиларниот развиток надоле и напред (Sicher, 1965) додека

другите се на мнение дека остатоците од рскавицата на хондрокраниумот ја обезбедуваат движечката сила до 7 годишна возраст со подоцнешни растежни промени по пат на ресорција и апозиција (Scott and Symons, 1971). Спротивно од овие концепти Moss (1969) ја припишува детерминацијата на должината, обликот и позицијата на средното лице од функционалниот матрикс. Во период на мешовита дентиција носниот дел на лицето расте повеќе напред во однос на виличниот дел. Во 12 годишна возраст виличниот дел почнува да расте повеќе напред, тренд кој се забрзува во пубертетот (Nanda, 1971).

Од сите коски на лицето мандибулата покажува најголема индивидуална варијабилност во морфологијата и најголем растежен потенцијал во постнаталниот период. Иако истражувањата за мандибуларниот растеж се почнати уште во 18 век, својот подем го достигнаа во втората половина на нашиот век. А јасно се покажа дека векторите на мандибуларниот растеж се назад и нагоре, а во однос на кранијалната база мандибулата се движи надоле и напред (Björk, 1961, 1963; Björk and Skellier, 1972). Мандибуларниот кондил расте директно во насока и растежниот збир зависат промените во мандибуларната позиција. Преместувањето на мандибулата може да се претстави со следното објаснување: Бидејќи мандибулата "виси" под краниумот нејзиното преместување во текот на растежот ќе зависи не само од растежот на кондилот, туку и од спуштањето на максиларниот комплекс и од односот на фоса артикуларис со антериорната кранијална база. Спуштањето на максиларниот комплекс го преместува антериорниот дел на мандибулата, додека кондиларниот растеж и спуштањето на фоса артикуларис го преместува задниот дел на мандибулата. Ако збирот на спуштањето на антериорниот и постериорниот дел не се еднакви мандибуларното спуштање ќе опфати компонента на ротација. Кога правецот на кондиларниот растеж е нагоре и напред во однос на мандибуларната база, спуштањето на постериорниот дел на мандибулата ќе биде поголемо од спуштањето на антериорниот дел, а таквата мандибуларна

ротација се нарекува предна растежна ротација. Ако спуштањето на предниот и задниот дел на мандибулата се идентични, не постои компонента на ротација, мандибулата само се преместува - транслаторно движење. Кадј случаите со предоминантен кондиларен растеж во насока назад, спуштањето на постериорниот дел на мандибулата е помал од оној на антериорниот дел. Во таквите случаи мандибуларниот преместување има компонента на задна ротација, а мандибулата се превртува назад, состојба на заднарастежна ротација. Не само кондиларниот растеж, туку и ремоделирањето на мандибулата се предмет на испитување на Bjork повеќе од три децении.

Индивидуалните варијации во растежните насоки на максилата и мандибулата се најразлични. Да би се виличните бази довеле до некаков сооднос потребен е механизам за координација на ерупцијата и позицијата на забите, како би се довеле до правилна интеркусидација. За постоењето на такви денто-базални адаптации со приказ на индивидуални случаи уште во педесетите години демонстрира Björk. Подоцна Solow (1966) ја нагласува важноста на тој механизам и го нарекува дентоалвеоларен компензаторен механизам. Тоа е систем кој се обидува да држи нормален интерлаков однос при различни вилични односи (Solow, 1980). Авторот максиларниот и мандибуларниот дентален и алвеоларен лак ги цени како вид на флексибилна врвца адаптирана кон различните вилични односи и го држи односот меѓу денталните лакови. Постојат неколку фактори одговорни за адаптација на дентоалвеоларниот механизам; меѓу кои поважен е правилната ерупција во време на растежниот период (Pool and Stack, 1976). Во факторите се вбројува и правецот на силите врз дентоалвеоларните лакови што ги произведуваат меките ткива. За правилната поставеност на забите Weinstein (1963) го разви концептот за потреба од еклисибриум меѓу лингвалните и вестибуларните мускули. Како фактор се спомнува и влијанието на соседните и спротивните заби за време на оклузијата и мастикацијата (Lager, 1967;

Општиот фацијален растеж ги интегрира сите претходно спомнати структури и расте во векторска насока надоле и напред. Овој вектор се состои од прирастот на зголемувањето на вертикалниот и антеропостериорниот растеж на лицето. Мегутоа, ваквиот правец на развиток на лицето е опратен и со ротација на лицето. Кога Brodie (1941) покажа дека мандибулата во однос на кранијалната база се движи во оска надоле и напред со преместување - транслаторно движење неку бројни извонредни студии за промените во обликот на лицето во текот на развитокот (Björk, 1947, 1953; Nanda 1956, 1971; Scott, 1954) се дојде до сознанието за однос на типот на растежот на лицето како важен патоказ на диагнозата, планот на ортодонтскиот тетман и прогнозата на оклузијата (Björk, 1963, 1969; Ricketts, 1961, Jarabak 1971). Многу автори контактираат (Skeller, 1967; Ødegaard, Lavergne and Gasson, 1977; Ricketts, 1976, Isaacson 1977) дека ротацијата на лицето е под поголемо влијание на мандибулата и дека мандибулата и максилата во текот на развитокот не покажуваат ист тип на ротација. Мегу тиме за предвидување на растежната насока на лицето е важно да се има предвид лицето на соодносот меѓу постериорната фацијална висина и антериорната фацијална висина. Антериорната фацијална висина е дефинирана како сума на вертикалните зголемувања во прости сутури и максиларните и мандибуларните зголемувања кои процесујат во моларната регија. Постериорната фацијална висина е дефинирана како чиста вертикална промена во прости сутури на мандибуларниот кондил и ареата на фоса гленоидна. Соодносот на постериорната фацијална висина кон антериорната фацијална висина (ПФВ: АФВ) е помала од 62% и лицето се ротира кон назад.

При таквите случаи комбинираниот растеж на максиларниот кондил од растежот на рамусот на мандибулата. Ако ПФВ:АФВ е над 65% лицето се ротира кон напред.

При таквите случаи вертикалниот растеж на рамусот на мандибулата се дели на комбинираниот растеж на максилата и алвеоларните структури (Schudy, 1965). Во зависност од изразеноста на вертикалните висини може да се одреди и центарот на растежот. При поголема антериорна фацијална висина центарот на растежот е постериорно од вертикалната оска на првиот молар;

кога антериорната фацијална висина е помала центарот на ротација е антериорно од вертикалната оска на првиот молар; додека пак при транслаторно движење на мандибулата центарот на ротација е во бескрај. Додека за мандибулата центрите на ротација се поточно локализирани и при предна ротација (или на инцизалниот раб на мандибуларните инцизиви или во пределот на премоларите) и при задна ротација (или во кондилусите или на последните молари кои се во оклузија) за максилата се водат се уште дискусиии. За центар на ротација на максилата најприфатливо е објаснувањето на Delaire (1977) кој како центар на ротација ја прикажува фронтомаксиларната сутура. Денес во објаснувањата за центрите на ротација се даваат и подетални математички објаснувања. Isaacson и соработници (1977) збирот на движењето на поедините точки на било кој дел од вилиците за даден временски интервал го објаснуваат како функција на бројот на степените на ротација и растојението меѓу дотичната точка и центарот на ротација. Така за било кој даден број на степени на ротација, точките на вилиците лоцирани подалеку од центарот на ротација се движат со поголемо растојание од точките поблиску до центарот на ротација. Тоа е функција на расцудот на лаковите од концентричните кругови описани од ротацијата; подолгите радиуси се движат со поголемо растојание од покусите радиуси за било кој број на степени на ротација од концентричните кругови (Issacson et al 1977a). Правецот на движење на било која точка на вилицата е детерминирана од ориентацијата на дотичната точка кон центарот на ротација. Например, центарот на ротација лоциран антеропостериорно над брадата и вертикално од висината на кондилот ќе доведе до движење на точката погониот напред кога кондилот расте вертикално (Issacson et al, 1977). Слични примери за ефектот на третманот врз правецот на растеж даваат и Schudy (1965), Greekmore, (1967) и Hultgren и соработници (1980). Дека постои разлика и во реакцијата на ортодонтскиот третман меѓу пациентите чие лице се развива со предна и оние со задна ротација, покажаа и експерименталните испитувања.

На наш материјал растежните промени на краниофа-цијалните структури се проследени преку варијаблите прикажани на Табела 2, а наодите се презентирани во следните табели:

### 6.1. РЕЗУЛТАТИ

На Табела 5 и Табела 6 прикажани се средните вредности, стандардните девијации за секој временски интервал од 6 до 15 години по класи, одвоено за девојчињата и момчињата; со кои се означени агловите мерења. На Табела 7 и 8 прикажани се средните вредности и стандардните девијации исто така за секој временски интервал на варијаблите со кои се претставени линеарните мерења, по класи одвоено за девојчињата и за момчињата.

Во статистичката обработка на податоците за секоја варијбла израчуната е нејзината средна вредност за целиот испитуван период (од 6 до 15) години, стандардната девијација и коефициент на варијација за девојчињата прикажани на Табела 9 и за момчињата прикажани на Табела 10.

Мегусебната зависност на поедини варијбли прикажани се како функции по класи одвоено за двојчињата и момчињата во Табелите: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18,

#### Варијабла 1 (S-N-Pg)

Оваа варијбла во ортодонтската литература е утврдена за процена на профилот на цврстите структури на лицето. Кај девојчињата, во сите три класи за сите временски интервали варијаблата не покажува битни промени. Кај момчињата промени не се забележуваат во Кл.I, и Кл.III додека варијаблата покажува зголемување во Кл.II. (Стандардните девијации покажуваат поголеми отстапувања во Кл.II и Кл.III, отколку во Кл. I и кај двата пола (Табела 5 и 6). За целиот испитуван период средните вредности по класи се: за двојчињата Кл.I,  $80^{\circ}$

Табела 5. СРЕДНИТЕ ВРЕДНОСТИ И СТАНДАРДНИТЕ ДЕВИАЦИИ НА АЛЮОВИТЕ  
МЕРЕНА КАЈ ДЕВОУЧИЊАТА ОД кл. I, кл. II, и кл. III

|     |    | Возрасност |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |    | 6          | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| I   | X  | 80,5       | 80,0  | 81,0  | 80,5  | 79,0  | 79,0  | 80,0  | 80,0  | 79,5  | 80,0  |
|     | SD | 1,348      | 2,101 | 2,872 | 3,154 | 2,768 | 4,791 | 2,034 | 3,186 | 2,491 | 1,840 |
| II  | X  | 77,0       | 78,5  | 75,5  | 77,0  | 76    | 77,5  | 77    | 77    | 76,5  | 74,5  |
|     | SD | 1,673      | 3,095 | 2,500 | 3,112 | 5,522 | 2,179 | 3,982 | 2,250 | 2,918 | 1,658 |
| III | X  | 79,5       | 79,5  | 82    | 79    | 82    | 82,5  | 81    | 81    | 80    | 79    |
|     | SD | 5,255      | 4,493 | 1,581 | 3,335 | 1,746 | 3,733 | 3,944 | 4,991 | 2,549 | 5,887 |
| I   | X  | 81,5       | 81,5  | 82,5  | 82    | 80    | 80,5  | 81    | 81,5  | 80    | 81    |
|     | SD | 1,957      | 1,957 | 2,904 | 2,774 | 2,854 | 4,098 | 2,153 | 3,186 | 2,606 | 1,509 |
| II  | X  | 83         | 83    | 79    | 82    | 79,5  | 80,5  | 80    | 80,5  | 80    | 80    |
|     | SD | 2,516      | 3,000 | 2,101 | 3,112 | 4,716 | 1,532 | 3,539 | 2,263 | 3,640 | 4,102 |
| III | X  | 78         | 76,5  | 79    | 78    | 81    | 80    | 81    | 78,5  | 81    | 76,5  |
|     | SD | 2,943      | 2,958 | 2,327 | 3,488 | 3,894 | 4,974 | 3,598 | 3,500 | 1,274 | 4,873 |

|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X               | 79,5  | 79,5  | 80    | 79,5  | 77,5  | 77,8  | 79    | 79    | 77,5  | 78,6  |
| I SD            | 2,101 | 2,101 | 1,527 | 2,863 | 2,941 | 4,478 | 1,936 | 3,622 | 2,466 | 1,559 |
| X SD            | 76    | 76,5  | 74    | 76    | 75    | 76    | 76    | 75,5  | 75    | 75    |
| 3.S-N-B II SD   | 1,089 | 3,240 | 2,160 | 3,221 | 5,263 | 2,645 | 4,166 | 2,318 | 2,109 | 2,397 |
| III X SD        | 81    | 78,5  | 80,5  | 79    | 80    | 82    | 80    | 80,5  | 80    | 78    |
| X SD            | 2,549 | 4,168 | 0,019 | 4,102 | 1,118 | 3,436 | 3,619 | 4,387 | 1,274 | 6,683 |
| X SD            | 2     | 2     | 2     | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,7   | 2     | 2,5   | 2,4   |
| 4.A-N-B II X SD | 0,408 | 0,408 | 0,357 | 0,316 | 0,316 | 0,600 | 0,600 | 0,728 | 0,288 | 0,392 |
| X SD            | 7     | 6,5   | 5     | 5,5   | 4,5   | 5     | 4,5   | 4,5   | 6     | 5     |
| X SD            | 1,322 | 2,121 | 1,500 | 0,500 | 1,004 | 0,912 | 2,070 | 1,279 | 1,816 | 1,732 |
| X SD            | -2    | -2    | -1,5  | -1    | -21   | -2    | -1    | -2    | -1    | -1,5  |
| III SD          | 1,030 | 0,938 | 1,118 | 0,790 | 1,224 | 1,375 | 0,500 | 1,984 | 0,707 | 1,581 |
| X SD            | 6     | 6     | 6,5   | 7     | 7,5   | 6,6   | 6,6   | 7,7   | 8     | 8     |
| I SD            | 2,031 | 2,943 | 2,291 | 1,483 | 1,264 | 1,086 | 3,487 | 3,637 | 2,979 | 4,017 |
| X SD            | 5     | 4     | 7     | 7     | 6     | 7     | 7,5   | 6,5   | 7,5   | 8,5   |
| 5. SN/SppII SD  | 4,250 | 6,480 | 6,250 | 2,645 | 3,741 | 1,830 | 2,748 | 3,152 | 3,223 | 2,586 |
| X SD            | 6     | 7     | 6     | 6     | 5     | 4     | 7     | 7     | 10    | 6     |
| III SD          | 1,870 | 2,553 | 0,915 | 2,457 | 2,549 | 1,732 | 2,617 | 1,581 | 0,866 | 1,581 |

|           |       |       |       |       |        |       |        |        |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|           | X     | 33    | 33    | 34    | 33,5   | 31    | 34,6   | 28     | 28    | 29    | 31    |
| I         | SD    | 5,500 | 6,244 | 4,195 | 5,714  | 4,878 | 6,183  | 5,500  | 4,100 | 6,686 | 4,702 |
| 6. SN/MP  | X     | 28    | 27,5  | 31,5  | 32     | 34    | 31,5   | 33,5   | 35    | 33    | 39,5  |
| II        | SD    | 9,270 | 5,377 | 5,722 | 2,224  | 9,270 | 3,500  | 6,333  | 6,512 | 2,236 | 4,153 |
| III       | X     | 30    | 30    | 28    | 32     | 31    | 33     | 30     | 32,5  | 35    | 32,5  |
| SD        | 7,494 | 7,322 | 2,695 | 3,840 | 3,785  | 5,780 | 3,682  | 4,834  | 3,000 | 2,629 |       |
| I         | X     | 115,5 | 116   | 115   | 118    | 127   | 122,5  | 129,5  | 124   | 126   | 123   |
| SD        | 3,847 | 4,873 | 4,589 | 4,341 | 8,354  | 4,842 | 7,186  | 3,847  | 3,316 | 5,068 |       |
| II        | X     | 117   | 116,5 | 130,5 | 124    | 124   | 120    | 123    | 121,5 | 125,5 | 123   |
| 7. N-S-Ar | III   | SD    | 3,535 | 2,061 | 2,273  | 6,534 | 7,513  | 8,438  | 5,651 | 8,286 | 5,024 |
| III       | X     | 121   | 122   | 127   | 126    | 125   | 126    | 128    | 123   | 115   | 120   |
| SD        | 3,082 | 1,250 | 5,715 | 6,327 | 10,356 | 7,487 | 11,148 | 3,031  | 0,707 | 5,172 |       |
| I         | X     | 151   | 151,5 | 150   | 148,5  | 142,5 | 145    | 145    | 144   | 147   | 144   |
| SD        | 2,936 | 4,301 | 2,462 | 2,302 | 8,279  | 5,753 | 8,602  | 5,689  | 2,936 | 5,830 |       |
| II        | X     | 148   | 149   | 140   | 145    | 149   | 147    | 147    | 147,5 | 144   | 146   |
| 8. SAR-GO | III   | SD    | 4,493 | 4,527 | 4,732  | 6,403 | 5,545  | 10,435 | 6,204 | 1,732 | 2,236 |
| III       | X     | 144   | 141   | 138   | 138    | 143   | 140    | 136    | 141   | 156   | 151   |
| SD        | 4,966 | 2,462 | 4,00  | 8,095 | 12,827 | 8,336 | 11,034 | 6,717  | 0,790 | 6,952 |       |

|          |    |       |        |       |        |       |       |       |       |       |       |
|----------|----|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | X  | 126   | 125,5  | 128,5 | 126    | 121   | 130   | 121,5 | 120   | 117   | 124   |
| I        | SD | 5,244 | 7,320  | 5,761 | 4,764  | 4,398 | 3,331 | 4,377 | 3,699 | 5,079 | 5,771 |
|          | X  | 122   | 122    | 121   | 123,5  | 126   | 125   | 123,5 | 125   | 124   | 124   |
| 9.Ar-Go  | II | SD    | 2,524  | 1,732 | 6,164, | 2,720 | 2,236 | 2,839 | 5,449 | 6,254 | 2,236 |
| Gn       |    |       |        |       |        |       |       |       |       |       | 3,132 |
|          | X  | 125   | 127    | 124   | 126    | 122   | 128   | 125   | 125,5 | 124,5 | 120,5 |
| III      | SD | 7,767 | 10,201 | 4,966 | 4,991  | 1,887 | 0,790 | 6,058 | 3,984 | 2,121 | 5,737 |
|          | X  | 392,5 | 393    | 393,5 | 392,5  | 390,5 | 394,5 | 391   | 388   | 390   | 391   |
| I        | SD | 2,986 | 5,887  | 3,354 | 5,643  | 4,449 | 6,407 | 4,006 | 4,069 | 3,963 | 4,772 |
|          | X  | 387   | 388    | 392   | 394,5  | 393,5 | 392   | 393   | 393   | 392,5 | 393   |
| 10.Sumar | II | SD    | 4,000  | 3,297 | 5,255  | 2,738 | 9,336 | 2,889 | 6,920 | 5,968 | 4,312 |
| Bjork    |    |       |        |       |        |       |       |       |       |       | 5,055 |
|          | X  | 390   | 390    | 389   | 396    | 391   | 393   | 392   | 392   | 395   | 392   |
| III      | SD | 7,664 | 7,570  | 3,000 | 5,877  | 2,985 | 4,774 | 4,620 | 5,361 | 4,031 | 3,559 |
|          | X  | 28    | 28,5   | 28    | 27,5   | 25    | 28    | 26    | 22    | 25,5  | 24,6  |
| I        | SD | 2,327 | 2,738  | 4,279 | 3,898  | 3,354 | 4,410 | 4,102 | 4,000 | 2,327 | 5,900 |
| 11. SPP/ | X  | 26    | 26     | 26    | 25,5   | 29    | 27    | 27    | 27,5  | 26    | 31,5  |
| MP       | II | SD    | 1,500  | 3,708 | 6,519  | 2,958 | 7,476 | 3,316 | 6,020 | 4,873 | 5,105 |
|          | X  | 25    | 24     | 22,5  | 26     | 26    | 29    | 24    | 26    | 24    | 28    |
| III      | SD | 5,809 | 6,144  | 3,341 | 4,636  | 2,941 | 2,193 | 2,692 | 7,416 | 2,380 | 3,579 |

Табела 6. Средните вредности и стандардните девиации на автомобиле Мерцца като момчињата од класа I, класа II и класа III

| K1        |    | B     | O     | 3     | P     | A     | S     | T     |       |       |       |       |  |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|           | SD | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |       |  |
| I         | X  | 77    | 76,5  | 76,5  | 75,5  | 77,5  | 78,5  | 78,5  | 79    | 79    | 79    |       |  |
|           | SD | 1,695 | 1,732 | 1,857 | 2,846 | 2,277 | 2,537 | 1,414 | 2,723 | 3,271 | 2,979 |       |  |
|           | X  | 71,5  | 72,5  | 73,5  | 74,5  | 75,5  | 76,5  | 76    | 75    | 77    | 79    |       |  |
| 1. S-N-Pg | II | SD    | 0,500 | 1,471 | 3,093 | 4,072 | 3,082 | 1,274 | 4,130 | 4,509 | 1,673 | 3,523 |  |
|           | X  | 78,5  | 78,5  | 80,5  | 81    | 81,5  | 81,5  | 83    | 83    | 82,5  | 81    |       |  |
|           | SD | 2,500 | 2,500 | 4,339 | 3,403 | 3,051 | 3,295 | 3,326 | 3,082 | 1,164 | 2,865 |       |  |
| I         | X  | 78,5  | 78,5  | 78,0  | 76,5  | 79    | 80    | 81    | 81    | 80    | 80    |       |  |
|           | SD | 2,031 | 1,348 | 2,224 | 3,640 | 2,850 | 2,136 | 1,761 | 1,683 | 3,082 | 2,941 |       |  |
|           | X  | 79,5  | 78,5  | 78,5  | 78,5  | 80,5  | 80    | 80    | 79    | 80,5  | 83    |       |  |
| 2. S-N-A  | II | SD    | 1,870 | 1,000 | 3,273 | 1,870 | 2,010 | 2,291 | 3,708 | 3,872 | 3,316 | 2,516 |  |
|           | X  | 73,5  | 73,5  | 75    | 76,5  | 77,5  | 77,5  | 78,5  | 78    | 78    | 78    |       |  |
|           | SD | 2,500 | 2,500 | 3,316 | 3,027 | 1,984 | 2,362 | 1,341 | 3,968 | 2,563 | 2,091 |       |  |
| I         | X  | 76,5  | 76    | 75,2  | 74    | 76,5  | 77    | 78,5  | 79    | 77,5  | 77,5  |       |  |
|           | SD | 1,671 | 2,061 | 2,279 | 2,983 | 2,817 | 2,384 | 1,767 | 1,779 | 3,255 | 2,680 |       |  |
|           | X  | 71    | 71,5  | 72,5  | 72,5  | 75    | 75,5  | 75,5  | 75    | 76,5  | 77    |       |  |
| 3. S-N-B  | II | SD    | 1,274 | 1,198 | 3,256 | 2,512 | 4,614 | 1,677 | 2,958 | 3,559 | 1,089 | 2,901 |  |
|           | X  | 71    | 71,5  | 72,5  | 72,5  | 75    | 75,5  | 75,5  | 75    | 76,5  | 77    |       |  |

|     | X    | 78    | 78    | 79,5  | 79,5  | 80,5  | 79    | 80,5  | 80    | 81    | 79,5  |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | III  | SD    | 1,767 | 1,250 | 1,957 | 1,936 | 2,277 | 2,936 | 0,741 | 2,493 | 1,603 |
|     | X    | 2,0   | 2,6   | 2,8   | 2,8   | 2,5   | 3     | 2,5   | 2     | 2,5   | 2,5   |
| I   | SD   | 0,650 | 0,244 | 0,511 | 0,663 | 1,300 | 0,500 | 0,238 | 0,400 | 0,751 |       |
| X   | 2,5  | 7     | 6     | 6     | 5,5   | 4,5   | 4,5   | 4     | 4     | 4     | 5,5   |
| II  | SD   | 0,500 | 1,322 | 1,500 | 1,968 | 1,732 | 0,750 | 0,500 | 0,577 | 1,750 | 1,040 |
| X   | -4,5 | -4,5  | -4,5  | -3    | -3    | -1,5  | -2    | -2    | -3    | -3    | -1,5  |
| III | SD   | 3,500 | 3,750 | 3,082 | 2,783 | 1,436 | 1,620 | 1,204 | 1,750 | 2,026 | 3,627 |
| X   | 8    | 7,8   | 7,4   | 7,3   | 7     | 5     | 5     | 5     | 5,2   | 5,8   | 6     |
| I   | SD   | 2,669 | 1,685 | 1,319 | 2,959 | 3,547 | 2,121 | 1,250 | 0,404 | 2,536 | 3,065 |
| X   | 4    | 5     | 8     | 8     | 7,5   | 6     | 7,6   | 8     | 8     | 8     | 85    |
| II  | SD   | 4,250 | 2,798 | 2,732 | 2,592 | 1,859 | 1,189 | 1,550 | 3,000 | 3,816 | 2,500 |
| X   | 9    | 9     | 7     | 6,5   | 5,6   | 5,5   | 7,7   | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 7     |
| III | SD   | 1,000 | 1,000 | 2,828 | 3,041 | 2,67  | 2,945 | 2,135 | 3,099 | 2,925 | 3,400 |
| X   | 33   | 32    | 31    | 31,5  | 32,5  | 30    | 31    | 30    | 32,5  | 32    |       |
| I   | SD   | 2,371 | 3,446 | 3,640 | 4,579 | 6,461 | 3,00  | 3,605 | 5,773 | 6,176 | 2,893 |
| X   | 37   | 36    | 33    | 33    | 32    | 33    | 35    | 35    | 32    | 32    |       |
| II  | SD   | 1,743 | 1,443 | 4,659 | 5,300 | 5,541 | 4,743 | 5,836 | 8,490 | 3,435 | 4,546 |
| X   | 34,5 | 37,5  | 32,5  | 30,5  | 30    | 31,5  | 31    | 30,5  | 30    | 32,5  |       |
| III | SD   | 4,500 | 6,604 | 4,555 | 4,562 | 4,623 | 5,267 | 4,080 | 3,618 | 2,456 | 3,155 |

|     |    |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|     | X  | 125   | 121,5 | 125   | 125,5 | 122,5 | 125,5 | 122,5 | 121    | 122   | 123   |
| I   | SD | 1,520 | 1,466 | 4,031 | 3,074 | 3,201 | 2,000 | 0,790 | 2,345  | 1,627 | 1,820 |
| II  | X  | 125,5 | 125,5 | 124,5 | 123   | 123   | 123,5 | 119,5 | 120    | 120   | 118   |
| II  | SD | 3,500 | 2,915 | 3,895 | 3,216 | 2,901 | 3,409 | 2,692 | 2,645  | 3,535 | 6,164 |
| III | X  | 118,5 | 117   | 116   | 118,5 | 119,5 | 122,5 | 119,5 | 121    | 121   | 124   |
| III | SD | 2,500 | 1,000 | 1,848 | 3,307 | 3,561 | 2,106 | 2,744 | 3,548  | 3,195 | 4,830 |
|     | X  | 141   | 145,6 | 142   | 144,5 | 144   | 137,2 | 137   | 143    | 145   | 144   |
| I   | SD | 3,427 | 2,209 | 9,099 | 6,572 | 5,244 | 6,837 | 4,250 | 8,626  | 4,904 | 7,015 |
| II  | X  | 147   | 147,5 | 145   | 141,5 | 142   | 143,5 | 147,5 | 148    | 149,5 | 152   |
| II  | SD | 1,274 | 1,471 | 6,270 | 6,064 | 5,435 | 4,493 | 2,061 | 1,732  | 3,354 | 3,013 |
| III | X  | 152   | 151   | 149   | 146   | 145   | 144,5 | 144   | 142,5  | 145,5 | 142,5 |
| III | SD | 6,000 | 7,000 | 6,278 | 5,105 | 5,728 | 2,947 | 5,422 | 4,660  | 4,519 | 6,013 |
|     | X  | 126,5 | 125,4 | 123   | 122   | 128,5 | 126,3 | 132   | 123,6  | 126   | 126,5 |
| I   | SD | 2,958 | 5,150 | 4,816 | 4,171 | 3,750 | 6,796 | 3,000 | 11,235 | 9,625 | 6,093 |
| II  | X  | 124,5 | 123   | 126   | 129   | 126,5 | 123   | 127   | 125,5  | 122   | 125   |
| II  | SD | 3,500 | 3,708 | 4,971 | 0,971 | 2,524 | 5,787 | 5,153 | 4,600  | 1,820 | 5,139 |
| III | X  | 124,5 | 125,5 | 127   | 125   | 125   | 124   | 127   | 127    | 124,5 | 125,5 |
| III | SD | 0,500 | 0,500 | 2,645 | 3,774 | 3,774 | 2,250 | 3,577 | 2,877  | 2,964 | 3,024 |

|     |                    |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                    | X | 392,5 | 392,5 | 390   | 392   | 395   | 389   | 391,5 | 387,6 | 393   | 392,5 |
| Io. | Bjork              | X | 2,986 | 4,171 | 4,031 | 2,449 | 8,724 | 3,221 | 3,259 | 6,128 | 3,405 | 3,181 |
|     |                    | X | 397   | 396   | 395,5 | 393,5 | 391,5 | 390   | 394   | 393,5 | 391,5 | 395   |
|     |                    | X | 1,274 | 1,322 | 5,401 | 7,790 | 7,094 | 3,682 | 6,914 | 7,516 | 2,904 | 1,414 |
|     |                    | X | 395   | 393,5 | 392   | 389,5 | 389,5 | 391   | 390,5 | 390,5 | 391   | 392   |
|     |                    | X | 4,000 | 3,905 | 4,795 | 4,717 | 4,821 | 5,408 | 5,722 | 4,700 | 2,632 | 3,201 |
|     |                    | X | 24,5  | 24,5  | 24,6  | 24,6  | 25,5  | 25    | 27    | 27    | 28    | 27    |
|     |                    | X | 3,041 | 3,383 | 3,295 | 2,384 | 5,608 | 3,000 | 3,000 | 5,446 | 4,566 | 5,344 |
|     |                    | X | 32    | 30    | 26    | 26,5  | 25    | 25,5  | 28    | 28    | 25    | 26,5  |
| II. | S <sub>P</sub> /MP | X | 2,761 | 3,708 | 3,570 | 4,630 | 4,730 | 3,622 | 4,322 | 4,873 | 3,191 | 4,708 |
|     |                    | X | 25,5  | 26    | 26    | 24    | 24,5  | 26,5  | 25    | 25    | 25    | 28    |
|     |                    | X | 5,500 | 4,756 | 4,377 | 3,259 | 2,806 | 5,640 | 2,966 | 3,940 | 2,958 | 6,928 |

Кл.II,  $76,65^{\circ}$ , Кл.III  $80,55^{\circ}$ ; за момчињата Кл.I  $77,7^{\circ}$ , Кл.II  $75,1$ , Кл.III  $81,1^{\circ}$ . Стандардните девијации укажуваат на непостоење на поголеми отстапувања, а коефициентите на варијација укажуваат на хомогеност на испитуваните случаи (Табела 9 и 10).

Зависноста на варијабла 1 од варијаблите 16, 19, 20 и 21 испитувана е како функција. Од вредностите на константите, на нивните стандардни грешки, на коефициентите DW и RESQ се добива меѓусебна зависност на варијабла 1 со сите четири варијабли во Кл.I, Кл.II и Кл.III за двата пола (Табела 12, 16, 17 и 18).

#### Варијабла 2 (S-N-A)

Клинички најприменувана варијабла за процена на максилата во однос на краијалната база во антеропостериорна насока. Кај девојчињата оваа варијабла во Кл.I не покажува промени во временските интервали. Промени се десиле во останатите две класи и тоа во Кл.II варијаблата се смалила, а Кл.III се зголемила. Кај момчињата во Кл.I и Кл.II дошло до мали промени во смисол на зголемување, но до поизразено зголемување на варијаблата дошло во Кл.III. Стандардните девијации се движат од 1,000 до 3,968 што покажуваат дека нема големи отстапувања. За целиот испитуван период средните вредности по класи се следните. За двојчињата Кл.I  $81,15^{\circ}$ , Кл.II  $80,8^{\circ}$ , Кл.III  $78,95^{\circ}$ . За момчињата Кл.I  $79,26^{\circ}$ , Кл.II  $79,8^{\circ}$  и Кл.III  $76,60^{\circ}$ . Стандардните девијации и коефициентот на варијација за оваа варијабла покажува хомогеност на испитуваните случаи.

#### Варијабла 3 ( S-N-B )

Клинички најприменувана варијабла за процена на мандибулата во однос на краијалната база во антеропостериорна насока. Кај девојчињата за сите временски интервали не дошло до битни промени во сите три класи. Кај момчињата дошло до зголемување во Кл.II додека промените се минимални во Кл.I и Кл.III. Стандардните девијации покажуваат отстапувања во Кл.II и Кл.III отколку во Кл.I и кај двата пола. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата се следните: Кл.I,  $78,79$ , Кл.II  $75,5$ , Кл.III  $79,95$ . Кај момчињата вредностите се: Кл.I  $76,77$ , Кл.II  $74,25$  и Кл.III  $79,55$ .

### Варијабла 4 ( A-N-B )

Оваа варијабла го покажува односот на апикалните бази на вилиците. Кај девојчињата од Кл.I останал непроменет, а во Кл.I и Кл.III се намалила. Кај момчињата исто така варијаблата во Кл.I останала непроменета а во Кл. II и Кл.III се намалила. Средните вредности за испитуваниот период се следните кај девојчињата Кл.I 2,36, Кл.II 5,35, Кл.III+1,5. Кај момчињата за Кл.I 2,49, кл.II 5,55 , Кл.III-2,95.

### Варијабла 5 ( SN/SnP )

Варијаблата го изразува степенот на инклинација на максилата во однос на антериорната кранијална база. Кај девојчињата дошло до зголемување на оваа варијабла и тоа најмногу во Кл.II потоа во Кл.I па во Кл.III. Кај момчињата до зголемување дошло до Кл.II додека во Кл.I и Кл.III дошло до смалување на варијаблата. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата од Кл.I се 6,99, Кл.II 6,7 и Кл.III 6,4. Кај момчињата вредностите се за Кл.I 6,45, Кл.II 7,06 Кл.III 7,03.

### Варијабла 6 ( SN/MP )

Го изразува степенот на инклинација на мандибулата во однос на антериорната кранијална база. Кај девојчињата од Кл.I варијаблата не покажува промени. Во Кл.II и Кл.III варијаблата се зголемила. Кај момчињата во Кл.I варијаблата не покажува промени, а во Кл.II и Кл.III се зголемување на возраста варијаблата се смалила. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата од Кл.I е 31,51, Кл.II 32,55, Кл.III 31,4. Кај момчињата од Кл. I е 31,55 , Кл.II 33,8 , Кл.III 32,05.

### Варијабла 7 ( N-S-Ar )

Со оваа варијабла се цени флексијата на кранијалната база. Кај девојчињата од Кл.I и Кл.II со зголемување на возраста дошло до зголемување на варијаблата. Во Кл.III во возрасните интервали од 8 до 12 години варијаблата покажува

жува поголеми вредности отколку во возрастните интервали од 6 до 8 и од 13 до 15 години. Кај момчињата од Кл.I и Кл.II со зголемување на возраста варијаблата се смалува. Во Кл.III со зголемување на возраста варијаблата се зголемува. Средните вредности на варијаблата за испитуваниот период кај девојчињата од Кл.I се 121,15, Кл.II 122,5, Кл.III 123,3. Кај момчињата од Кл.I средната возраст е 123,35, во Кл.II 122,25 и Кл.III 119,75.

#### Варијабла 8 ( S-Ar-Go)

Во испитуваниот период во сите временски интервали кај девојчињата вредноста на оваа варијабла е најголема во Кл.I. Со исклучок за 14 и 15 годишна возраст, кога варијаблата покажува најголеми вредности во Кл.III. Со зголемување на возраста варијаблата опада во групите на Кл.I и Кл.II, додека се зголемува во Кл.III. Кај момчињата со зголемување на возраст варијаблата се зголемила незнатно во Кл.I и Кл.II, а се смалила во Кл.III. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата е : во Кл.I 146,55, во Кл.II 145,75, Кл.III 142,8. Кај момчињата во Кл.I 142,32, Кл.II 146,35, Кл.III 146,2.

#### Варијабла 9 ( Ar-Go-Gn)

Во литературата позната како агол на мандибулата. Во возрастните групи од 6 до 15 години кај девојчињата варијаблата смалување на вредноста во сите три класи. Кај момчињата промените на варијаблата во однос на класите е сосема минимална. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата во Кл.I е 123,95, Кл.II 123,6 Кл.III 124,75. Кај момчињата средните вредности се во Кл.I 126, Кл.II 125,15 и Кл.III 125,5.

#### Suma Bjork ЗБИРОТ НА ТРИТЕ АГЛИ (NSAr-+SArGo+ArGoGn)

Збирот на трите агли од Bjо овиеот полигон во сите возрастни групи за двата пола означува тип на растеж на лицето кон напред. Кај девојчињата вредноста на збирот се зголемила најмногу во Кл.II. Кај момчињата во Кл.II на возраст од 6 и 7 години збирот означува растеж без ротација, а во сите останати возрастни групи растежот е во насока кон напред.

Средните вредности на целиот испитуван период се следните:  
 Кај девојчињата во Кл.I 391,65, Кл.II 391,85, Кл. III 391,4  
 Кај момчињата вредностите се следните: за кл.I 391,56, Кл.II 393,75 и Кл.III 391,45. Стандардните девијации и коефициентот на варијабилност укажуваатна хомогеност на испитуваните варијабли.

#### Варијабла 11( SpP/MP)

Оваа варијабла која го означува меѓувиличниот агол во клиничката пракса има голема примена за одредување на типот на отворениот гриз и во процената на типот на раст еж на лицето. Кај нашите испитаници во периодот од 6 до 15 години дошло до зголемување во Кл.III а до смалување во Кл.II. Кај девојчињата во Кл.I варијаблата во испитуваниот период не покажува битни промени. Во Кл.II промените се уште помали отколку во Кл.I; додека во Кл.III дошло до зголемување. Кај момчињата промените се следните: во Кл. II дошло до смалување, а во Кл.III промените се незначителни. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата се: за Кл.I 26,31, за Кл. II 27,15, Кл.III 25,45. Кај момчињата за Кл.I 26,77, за Кл.II 27,25 и за Кл.III 25,55.

#### Варијабла 12( S-N)

Со оваа варијабла е изразена должината на антериорната кранијална база. Во испитуваниот период за сите три класи варијаблата покажува зголемување. Кај девојчињата зголемувањето е најголемо во Кл.III, потоа во Кл.II, а најмало во Кл.I. Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл.I, а скоро еднакво во Кл.II и Кл.III. Средните вредности на варијаблата за испитуваниот период се: за девојчињата од Кл.I 70,55 mm, за Кл.II 70,9 mm. за Кл.III 70,8. За момчињата од Кл.I 72,5 mm, Кл.II 73,7 mm. и Кл.III 71,9 mm.

#### Варијабла 13(A'-Ptm)

Должината на корпусот на максилата , изразена преку оваа варијабла укажува на следното: Кај девојчињата зголемувањето е поизразено во Кл.II и Кл.III отколку во Кл.I. Кај

Таб. 7 Средните вредности и стандардните девиации на линеарните мерена кај девојчината од класа I, класа II и класа III

| МР       | X  | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | SD |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12-S-N   | X  | 68    | 68,5  | 69    | 71    | 71,5  | 71,5  | 71,5  | 71,5  | 71,5  | 71,5  |
|          | SD | 2,949 | 0,957 | 3,862 | 2,049 | 1,624 | 1,949 | 1,414 | 3,640 | 3,095 | 3,975 |
| 13-A-Btm | X  | 66    | 67    | 69    | 70    | 72    | 73    | 73    | 73    | 73    | 73    |
|          | SD | 1,290 | 1,732 | 2,236 | 1,732 | 2,236 | 2,236 | 4,870 | 1,030 | 2,236 | 2,000 |
| 14-FG-60 | X  | 65,5  | 68    | 68    | 71    | 71,5  | 72    | 73    | 74    | 74    | 74    |
|          | SD | 1,561 | 2,549 | 2,000 | 1,843 | 0,866 | 3,596 | 1,820 | 2,723 | 1,000 | 1,000 |
| I        | X  | 45    | 45,5  | 46    | 47,5  | 48    | 49    | 49    | 49,5  | 49,5  | 50    |
|          | SD | 1,500 | 0,500 | 1,224 | 2,872 | 1,699 | 2,144 | 2,280 | 2,140 | 3,887 | 4,318 |
| II       | X  | 46    | 46    | 46,5  | 49,5  | 48,5  | 48,5  | 51    | 51,5  | 51,5  | 52,5  |
|          | SD | 1,767 | 1,732 | 1,732 | 2,236 | 2,296 | 2,236 | 2,544 | 2,629 | 1,414 | 2,334 |
| III      | X  | 42    | 43    | 44,5  | 46    | 46    | 46    | 46,5  | 46,5  | 47    | 48    |
|          | SD | 1,500 | 1,732 | 1,707 | 2,366 | 1,000 | 1,581 | 0,500 | 2,645 | 1,520 | 1,414 |
| I        | X  | 70    | 71    | 72    | 74,5  | 75,5  | 75    | 75,5  | 78    | 78    | 79    |
|          | SD | 2,880 | 2,380 | 2,915 | 2,880 | 3,138 | 4,538 | 2,713 | 3,921 | 2,768 | 4,690 |
| II       | X  | 67    | 67,5  | 69,5  | 71    | 71,5  | 71,5  | 75,5  | 76    | 76,5  | 78    |
|          | SD | 2,309 | 2,483 | 2,872 | 1,414 | 4,318 | 4,588 | 2,793 | 4,387 | 3,667 | 3,535 |
| III      | X  | 67,5  | 68,5  | 75    | 75    | 76    | 78    | 78    | 79    | 81    | 84    |
|          | SD | 1,801 | 1,190 | 2,516 | 2,876 | 1,500 | 2,598 | 5,354 | 4,873 | 1,000 | 4,123 |

|     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | X    | 50    | 50,5  | 53    | 56    | 58,5  | 59    | 59    | 61,5  | 62    | 63,5  |
| I   | SD   | 1,500 | 0,957 | 3,427 | 3,605 | 1,495 | 3,193 | 3,282 | 2,549 | 3,073 | 3,095 |
| X   | 56   | 56    | 56,5  | 57    | 57,5  | 57,5  | 58    | 59    | 60    | 60    | 64    |
| II  | SD   | 1,000 | 2,943 | 3,201 | 4,203 | 5,572 | 2,489 | 3,681 | 3,660 | 1,322 | 2,872 |
| X   | 53,5 | 55    | 55    | 57    | 57    | 57    | 61    | 61    | 65    | 64    | 64    |
| III | SD   | 2,217 | 2,516 | 2,061 | 3,949 | 2,943 | 3,968 | 2,291 | 3,741 | 2,000 | 0,707 |
|     | X    | 105   | 106,5 | 110   | 113   | 113   | 116   | 116   | 117   | 120   | 120   |
| I   | SD   | 3,025 | 5,795 | 2,692 | 3,974 | 5,983 | 4,024 | 4,737 | 3,025 | 4,020 | 3,872 |
| X   | 107  | 108   | 110,5 | 111   | 112,5 | 116   | 120   | 122   | 122   | 128   | 132   |
| II  | SD   | 3,000 | 2,886 | 4,177 | 3,109 | 3,016 | 7,563 | 8,239 | 5,531 | 7,664 | 6,652 |
| X   | 102  | 106   | 107   | 114   | 115   | 122   | 123   | 129   | 130   | 130   | 131   |
| III | SD   | 6,244 | 6,763 | 1,581 | 3,807 | 6,806 | 4,839 | 4,330 | 7,000 | 2,000 | 1,000 |
|     | X    | 46    | 46,5  | 48    | 49,5  | 51    | 52    | 52    | 53    | 54,5  | 53,4  |
| I   | SD   | 2,894 | 3,095 | 2,179 | 1,204 | 2,190 | 0,894 | 2,708 | 1,658 | 3,041 | 3,061 |
| X   | 46   | 46    | 47,5  | 48,5  | 50    | 49,5  | 52    | 54    | 54,5  | 55    | 55    |
| II  | SD   | 1,118 | 1,290 | 2,366 | 1,892 | 4,352 | 3,263 | 3,265 | 2,323 | 2,397 | 2,598 |
| X   | 43   | 46    | 49    | 50    | 50,5  | 54    | 54    | 54,5  | 55    | 57,5  | 57,5  |
| III | SD   | 2,380 | 4,000 | 1,581 | 3,559 | 1,322 | 1,000 | 2,160 | 3,500 | 1,000 | 0,500 |

|     |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| I   | X         | 59    | 60    | 62,5  | 63,5  | 62    | 64    | 64    | 64    | 65,5  | 67     |
| I   | SD        | 2,593 | 3,559 | 2,500 | 3,201 | 5,422 | 3,768 | 5,077 | 3,025 | 3,593 | 4,681  |
| X   | X         | 61    | 62    | 63    | 62,5  | 62,5  | 66,5  | 68    | 68,5  | 73    | 76     |
| 18. | Sna-Me II | SD    | 1,500 | 1,414 | 2,578 | 3,685 | 4,427 | 5,536 | 7,630 | 2,236 | 5,873  |
| X   | X         | 59    | 60    | 58    | 64    | 64,5  | 68    | 69    | 74,5  | 75    | 73,5   |
| III | SD        | 4,092 | 3,427 | 6,013 | 3,439 | 4,974 | 4,839 | 2,872 | 3,500 | 1,000 | 1,500  |
|     |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| X   | X         | 66    | 66,5  | 69    | 71    | 73,5  | 74,5  | 78    | 79    | 79,5  | 80     |
| I   | SD        | 2,500 | 1,683 | 3,937 | 3,521 | 3,667 | 4,318 | 3,248 | 3,691 | 4,272 | 2,309  |
| X   | X         | 70    | 71    | 72    | 72    | 72    | 75    | 77    | 78,5  | 82    | 81     |
| II  | SD        | 4,041 | 4,932 | 4,041 | 5,157 | 7,328 | 4,242 | 3,162 | 2,156 | 1,000 | 4,902  |
| X   | X         | 66    | 70    | 70    | 73    | 74,5  | 80,5  | 84    | 84    | 84    | 84     |
| III | SD        | 4,203 | 5,715 | 3,000 | 4,509 | 4,387 | 4,330 | 3,674 | 0,790 | 0,500 | 2,000  |
|     |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| X   | X         | 113   | 115   | 118   | 118,5 | 120,5 | 122,5 | 122,5 | 124,5 | 124,5 | 126,5  |
| I   | SD        | 2,000 | 2,160 | 2,692 | 6,758 | 1,627 | 4,791 | 4,112 | 5,244 | 4,310 | 2,793  |
| X   | X         | 111   | 113   | 115   | 116   | 117   | 119,5 | 124   | 125,5 | 128   | 132    |
| 20. | S-6n      | II    | SD    | 1,732 | 1,414 | 5,272 | 6,658 | 4,289 | 5,987 | 5,120 | 4,588  |
| X   | X         | 110   | 113   | 116   | 119,5 | 123,5 | 127   | 131   | 131   | 131   | 138    |
| III | SD        | 3,559 | 4,555 | 1,000 | 6,344 | 5,214 | 6,802 | 3,405 | 3,968 | 4,500 | 10,677 |

|                     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | I   | X     | 111   | 111,5 | 112   | 112,7 | 117   | 117,5 | 120   | 123   | 127   | 128   |
|                     | SD  | 6,595 | 6,280 | 6,800 | 3,419 | 6,480 | 8,166 | 3,000 | 7,509 | 5,099 | 9,415 |       |
| 21 .N-60            | II  | X     | 112   | 115   | 115   | 115   | 116   | 119   | 120   | 123   | 123   | 123   |
|                     | SD  | 3,000 | 4,898 | 6,175 | 4,524 | 3,240 | 3,535 | 5,937 | 4,666 | 2,783 | 4,112 |       |
|                     | III | X     | 105,5 | 107   | 108   | 110   | 112   | 116   | 116,5 | 118,5 | 121,5 | 122   |
|                     | SD  | 0,500 | 1,000 | 2,449 | 7,646 | 7,905 | 2,542 | 5,239 | 6,946 | 2,762 | 6,000 |       |
|                     | I   | X     | 1,2   | 2     | 0,6   | 0,7   | 0     | 1     | 0,5   | 0     | 0     | 0,5   |
|                     | SD  | 1,601 | 1,767 | 1,910 | 0,776 | 1,581 | 0,707 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,322 |
| 22,40-50<br>(Mitte) | II  | X     | 3     | 3,5   | 2     | 0,8   | 0,6   | 0,6   | 0,8   | 1     | 0     | 0,8   |
| BO-AO               | SD  | 0,707 | 0,408 | 1,309 | 1,356 | 1,983 | 1,606 | 1,178 | 1,414 | 2,336 | 2,046 |       |
|                     | III | X     | -7,5  | -8,5  | -8,5  | -8    | -8    | -5,5  | -8    | -8,5  | -8    | -5    |
|                     | SD  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,866 | 2,598 | 2,156 | 2,309 | 5,020 | 4,183 |       |

**Дадена 8. Средните вредности и стандардните девиации на пинеарните черева  
кај момичината од класа I, класа II и класа III**

| нрн | X  |       | B     |       | a     |       | P     |       | a     |       | C     |    | T |  |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|--|
|     | X  | SD    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15 |   |  |
| I   | X  | 67    | 70    | 71    | 72    | 71    | 71,5  | 73    | 75    | 77    | 77,5  |    |   |  |
|     | SD | 4,555 | 5,639 | 2,190 | 1,264 | 2,872 | 2,397 | 5,066 | 0,707 | 2,408 | 2,061 |    |   |  |
| II  | X  | 70    | 71    | 73    | 73,5  | 73,5  | 73,5  | 74    | 75,5  | 76    | 77    |    |   |  |
|     | SD | 4,808 | 4,769 | 2,696 | 2,397 | 3,201 | 2,061 | 1,290 | 1,500 | 2,549 | 1,732 |    |   |  |
| III | X  | 68,5  | 70    | 70    | 72    | 72,5  | 72,5  | 73    | 73    | 73,5  | 74    |    |   |  |
|     | SD | 1,500 | 3,000 | 2,160 | 2,179 | 2,872 | 2,826 | 4,098 | 2,573 | 2,121 | 2,112 |    |   |  |
| I   | X  | 42    | 45,6  | 47    | 46    | 47    | 48,5  | 52    | 52    | 52    | 52    |    |   |  |
|     | SD | 5,454 | 2,497 | 3,193 | 3,000 | 3,041 | 1,802 | 1,000 | 0,957 | 2,408 | 1,892 |    |   |  |
| II  | X  | 47    | 48,5  | 49,5  | 49,5  | 52    | 52    | 53    | 53,5  | 53,5  | 54    |    |   |  |
|     | SD | 1,767 | 2,273 | 2,195 | 2,397 | 1,154 | 1,414 | 1,500 | 1,118 | 1,914 | 0,816 |    |   |  |
| III | X  | 40    | 41    | 42,5  | 46    | 47    | 47    | 47    | 47,5  | 48    | 48,5  |    |   |  |
|     | SD | 1,000 | 1,000 | 2,362 | 3,535 | 2,345 | 2,291 | 3,708 | 4,155 | 1,732 | 4,334 |    |   |  |
| I   | X  | 68,5  | 69    | 69,5  | 71    | 73    | 73    | 75    | 77    | 78,8  | 79,5  |    |   |  |
|     | SD | 4,031 | 1,936 | 5,641 | 3,405 | 4,636 | 5,787 | 2,000 | 4,000 | 6,308 | 3,095 |    |   |  |
| II  | X  | 67    | 69,5  | 69,5  | 71    | 73    | 75    | 76    | 77    | 78    | 78    |    |   |  |
|     | SD | 1,274 | 5,400 | 5,368 | 5,024 | 2,309 | 2,958 | 3,082 | 2,943 | 2,549 | 0,816 |    |   |  |

./. .

|                        |     | X  | 70,5  | 71    | 75    | 77    | 77    | 79    | 81,5  | 83    | 85    |       |
|------------------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |     | SD | 1,500 | 2,000 | 1,414 | 3,674 | 3,807 | 3,274 | 2,449 | 2,061 | 5,056 | 6,695 |
| 15. C <sub>4</sub> -60 | I   | X  | 55    | 56    | 58    | 58,5  | 60    | 61,5  | 62    | 64    | 65    | 66    |
|                        | II  | SD | 3,741 | 3,774 | 2,720 | 2,061 | 6,603 | 3,500 | 7,028 | 4,555 | 6,020 | 7,549 |
| 16. N-Me               | I   | X  | 52    | 54,5  | 55,5  | 58,5  | 58,5  | 59    | 61    | 61    | 62    | 62    |
|                        | II  | SD | 2,257 | 3,862 | 2,771 | 3,072 | 3,937 | 7,257 | 2,629 | 0,816 | 2,291 | 1,581 |
| 17. N-sna              | III | X  | 55,5  | 56,5  | 56,5  | 57    | 58    | 59    | 60,5  | 63    | 64    | 65,5  |
|                        | II  | SD | 0,500 | 0,500 | 0,816 | 1,224 | 0,707 | 1,224 | 1,224 | 3,020 | 3,027 | 2,492 |
| 18.                    | I   | X  | 109   | 112   | 113   | 114   | 118,5 | 119   | 125   | 125   | 127   | 132   |
|                        | II  | SD | 4,183 | 4,500 | 7,443 | 5,899 | 4,062 | 4,062 | 4,000 | 5,272 | 4,320 | 7,858 |
| 19.                    | I   | X  | 112   | 115   | 115   | 116   | 116   | 117   | 124   | 126   | 126   | 127   |
|                        | II  | SD | 3,000 | 4,598 | 7,143 | 6,899 | 4,062 | 3,500 | 6,837 | 6,480 | 2,738 | 0,858 |
| 20.                    | III | X  | 108,5 | 110,5 | 110,5 | 111   | 111   | 113   | 117   | 120   | 122   | 126   |
|                        | II  | SD | 5,500 | 3,500 | 2,309 | 2,300 | 2,041 | 7,842 | 3,633 | 7,026 | 9,102 | 127,5 |
| 21.                    | I   | X  | 49,6  | 50    | 51    | 51    | 52,2  | 50    | 54,5  | 52,4  | 53,3  | 55,6  |
|                        | II  | SD | 2,420 | 2,709 | 2,144 | 2,000 | 2,681 | 3,674 | 0,500 | 1,726 | 1,700 | 1,700 |
| 22.                    | I   | X  | 46,5  | 49    | 50    | 51    | 51,5  | 54    | 55    | 55    | 55    | 54,5  |
|                        | II  | SD | 1,118 | 3,741 | 3,023 | 2,549 | 1,354 | 0,866 | 2,121 | 1,414 | 1,322 | 1,258 |
| 23.                    | III | X  | 48,5  | 49    | 49    | 49,5  | 51    | 51,5  | 52    | 52    | 54    | 54,5  |
|                        | II  | SD | 2,500 | 2,000 | 2,867 | 4,821 | 4,663 | 3,640 | 2,039 | 1,997 | 2,563 | 2,217 |

|               |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|               | I   | X     | 59,4  | 62    | 62    | 63    | 66,3  | 69    | 70,5  | 72,6  | 73,7  | 76,4 |
|               | SD  | 2,870 | 3,000 | 7,582 | 5,422 | 2,791 | 4,330 | 3,500 | 4,863 | 5,312 | 6,600 |      |
| 18. Sna-Me II | X   | 65,5  | 66    | 65    | 64    | 65,5  | 70    | 71    | 71    | 71    | 72,5  |      |
|               | SD  | 1,500 | 1,732 | 3,817 | 3,937 | 4,636 | 3,278 | 2,958 | 3,464 | 3,041 | 2,061 |      |
| III           | X   | 60    | 61,5  | 61,5  | 61,5  | 62    | 65,5  | 68    | 70    | 72    | 73    |      |
|               | SD  | 3,000 | 1,500 | 1,190 | 5,147 | 5,099 | 2,297 | 4,024 | 2,828 | 8,992 | 8,717 |      |
|               | I   | X     | 70    | 73    | 73    | 74    | 75    | 79    | 80,5  | 81    | 86    | 88   |
|               | SD  | 5,403 | 5,545 | 4,904 | 7,242 | 2,500 | 6,442 | 0,790 | 7,402 | 9,169 | 6,363 |      |
| 19. S-60      | X   | 68    | 70,5  | 72    | 73,5  | 74,5  | 78    | 78    | 78,5  | 78,5  | 78,5  |      |
|               | SD  | 1,162 | 3,304 | 4,724 | 3,720 | 3,253 | 3,162 | 4,330 | 3,872 | 4,272 | 4,123 |      |
|               | III | X     | 67    | 69    | 69    | 69    | 73    | 76    | 77    | 80    | 82    | 83   |
|               | SD  | 1,000 | 1,581 | 1,414 | 6,244 | 3,708 | 1,500 | 2,323 | 4,358 | 4,654 | 5,477 |      |
|               | I   | X     | 113,5 | 116,5 | 116,5 | 118   | 121,5 | 123   | 131   | 132   | 135   | 138  |
|               | SD  | 4,080 | 4,272 | 4,171 | 6,942 | 4,272 | 7,905 | 7,402 | 1,000 | 4,242 | 5,099 |      |
| 20. S-6n      | X   | 109   | 113,5 | 115,5 | 118   | 118   | 120   | 127   | 128,5 | 128,5 | 131   |      |
|               | SD  | 5,000 | 7,762 | 5,728 | 4,886 | 2,415 | 1,732 | 3,807 | 2,872 | 2,598 | 4,932 |      |
|               | III | X     | 114   | 116,5 | 116,5 | 121   | 123,5 | 124,5 | 128,5 | 130,5 | 134   | 134  |
|               | SD  | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 5,830 | 5,894 | 4,924 | 2,655 | 7,792 | 9,219 | 8,906 |      |

•/•

|          |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | X  | 101   | 103,5 | 105,5 | 109   | 115,4 | 116   | 116,5 | 118   | 119   | 120,5 |
| T        | SD | 3,370 | 1,258 | 2,179 | 3,316 | 2,473 | 3,492 | 3,370 | 3,372 | 3,299 | 2,500 |
|          | X  | 109   | 110,5 | 110,5 | 113   | 114,5 | 114,5 | 118,5 | 124   | 125   | 127   |
| I . N-60 | II | SD    | 2,783 | 2,483 | 3,667 | 2,943 | 3,960 | 5,215 | 3,559 | 4,932 | 6,264 |
|          | X  | 102   | 106   | 107,5 | 111   | 112   | 113   | 117   | 122   | 124,5 | 127,5 |
| III      | SD | 2,380 | 4,546 | 2,269 | 4,769 | 4,020 | 3,000 | 1,914 | 4,878 | 2,500 | 2,217 |

табела 9. Средни вредности, стандардни грешки и коефициенти на варијација кај девојчињата за испитуваниот период од 6 до 15 години, по класи

| вари-<br>забли | К л а с и |      |       |        |      |       |            |       |       |  |  |  |
|----------------|-----------|------|-------|--------|------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|
|                | I         |      |       | II     |      |       | III        |       |       |  |  |  |
|                | X         | SE   | V (%) | X      | SE   | V (%) | X          | SE    | V (%) |  |  |  |
| 1              | 80        | 0,67 | 0,83  | 76,65  | 1,11 | 1,44  | 80,55      | 1,32  | 1,64  |  |  |  |
| 2              | 81,15     | 0,82 | 1,01  | 80,8   | 1,40 | 1,73  | 78,95      | 1,76  | 2,22  |  |  |  |
| 3              | 78,79     | 0,91 | 1,15  | 75,5   | 0,75 | 0,99  | 79,95      | 1,19  | 1,49  |  |  |  |
| 4              | 2,36      | 0,26 | 10,98 | 5,35   | 0,88 | 16,51 | -1,5       | 0,47  | 31,43 |  |  |  |
| 5              | 6,99      | 0,77 | 10,99 | 6,7    | 1,38 | 20,57 | 6,4        | 1,58  | 24,65 |  |  |  |
| 6              | 31,51     | 2,49 | 7,89  | 32,55  | 3,44 | 10,55 | 31,4       | 1,99  | 6,36  |  |  |  |
| 7              | 121,15    | 4,58 | 3,78  | 122,5  | 4,1  | 3,35  | 123,3      | 3,95  | 3,20  |  |  |  |
| 8.             | 146,55    | 3,54 | 2,41  | 145,75 | 2,62 | 1,8   | 142,8      | 6,23  | 4,36  |  |  |  |
| 9.             | 123,95    | 4,03 | 3,26  | 123,6  | 1,56 | 1,26  | 124,75     | 2,21  | 1,77  |  |  |  |
| 10.            | 391,65    | 1,92 | 0,49  | 391,85 | 2,42 | 0,62  | 391,4      | 1,78  | 0,45  |  |  |  |
| 11.            | 26,31     | 2,07 | 7,89  | 27,15  | 1,84 | 6,8   | 25,45      | 1,98  | 7,77  |  |  |  |
| 12.            | 70,55     | 1,44 | 2,04  | 70,9   | 2,73 | 3,85  | 70,8       | 2,81  | 3,97  |  |  |  |
| 13.            | 47,9      | 1,82 | 3,81  | 49,15  | 2,44 | 4,96  | 45,55      | 1,85  | 4,06  |  |  |  |
| 14.            | 74,85     | 3,06 | 4,09  | 72,4   | 3,89 | 5,37  | 76,4       | 5,15  | 6,74  |  |  |  |
| 15.            | 57,3      | 4,77 | 8,33  | 58,15  | 2,42 | 4,15  | 59,25      | 4,26  | 7,20  |  |  |  |
| 16.            | 113,65    | 5,20 | 4,57  | 116,7  | 8,56 | 7,34  | 117,9      | 10,65 | 9,03  |  |  |  |
| 17.            | 50,6      | 2,97 | 5,87  | 50,3   | 3,42 | 6,79  | 51,35      | 4,49  | 8,75  |  |  |  |
| 18.            | 63        | 2,39 | 3,79  | 66,3   | 5,09 | 7,68  | 66,5       | 6,45  | 9,70  |  |  |  |
| 19.            | 73,7      | 5,39 | 7,31  | 75,05  | 4,31 | 5,78  | 77         | 7,07  | 9,18  |  |  |  |
| 20.            | 120,55    | 4,38 | 3,63  | 120,1  | 6,95 | 5,78  | 124,559,76 |       | 7,84  |  |  |  |
| 21.            | 112,44    | 7,05 | 6,27  | 116,65 | 6,59 | 5,65  | 114,258,36 |       | 7,32  |  |  |  |
| 22.            | 0,63      | 0,32 | 50,2  | 2,28   | 0,88 | 31,13 | +7,25      | 2,07  | 28,57 |  |  |  |

Табела 10. Средни вредности, стандардни грешки, и коефициенти на варијација кај момчињата за испитуваниот период од 6 до 15 години, по класи

| варијабли | К л а с и |      |       |        |      |       |        |      |       |
|-----------|-----------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|
|           | I         |      | II    |        | III  |       |        |      |       |
|           | X         | SE   | V(%)  | X      | SE   | V(%)  | X      | SE   | V(%)  |
| 1.        | 77,7      | 1,27 | 1,64  | 75,1   | 2,22 | 2,96  | 81,1   | 1,61 | 1,99  |
| 2.        | 79,26     | 1,41 | 1,78  | 79,8   | 1,38 | 1,73  | 76,60  | 1,91 | 2,50  |
| 3.        | 76,77     | 1,49 | 1,94  | 74,25  | 2,21 | 2,98  | 79,55  | 1,01 | 1,27  |
| 4.        | 2,49      | 0,31 | 12,33 | 5,55   | 1,42 | 25,6  | -2,95  | 1,21 | 41,09 |
| 5.        | 6,45      | 1,18 | 18,30 | 7,06   | 1,52 | 21,55 | 7,03   | 1,22 | 17,38 |
| 6.        | 31,55     | 1,04 | 3,29  | 33,8   | 1,81 | 5,37  | 32,05  | 2,37 | 7,41  |
| 7.        | 123,35    | 1,73 | 1,40  | 122,25 | 2,68 | 2,19  | 119,75 | 2,44 | 2,04  |
| 8.        | 142,32    | 3,06 | 2,15  | 146,35 | 3,33 | 2,28  | 146,2  | 3,36 | 2,3   |
| 9.        | 126       | 2,87 | 2,28  | 125,15 | 2,12 | 1,69  | 125,5  | 1,13 | 0,9   |
| 10.       | 391,56    | 2,15 | 0,55  | 393,75 | 2,24 | 0,57  | 391,45 | 1,74 | 0,44  |
| 11.       | 25,77     | 1,34 | 5,20  | 27,25  | 2,29 | 8,40  | 25,55  | 1,14 | 4,47  |
| 12.       | 72,5      | 3,23 | 4,46  | 73,7   | 2,14 | 2,90  | 71,9   | 1,79 | 2,49  |
| 13.       | 48,41     | 3,50 | 7,23  | 51,25  | 2,44 | 4,76  | 45,45  | 3,09 | 6,79  |
| 14.       | 73,43     | 4,04 | 5,50  | 72,55  | 3,78 | 5,21  | 77     | 5,19 | 6,74  |
| 15.       | 60,6      | 3,75 | 6,20  | 58,3   | 3,30 | 5,66  | 59,55  | 3,53 | 5,93  |
| 16.       | 119,45    | 7,55 | 6,32  | 119,4  | 5,66 | 4,74  | 116,6  | 6,93 | 5,94  |
| 17.       | 51,96     | 2,02 | 3,89  | 51,85  | 2,84 | 5,47  | 51,1   | 2,11 | 4,12  |
| 18.       | 67,49     | 5,80 | 8,59  | 67,55  | 3,17 | 4,70  | 65,5   | 4,89 | 7,47  |
| 19.       | 77,95     | 5,96 | 7,64  | 75     | 3,88 | 5,17  | 74,5   | 5,93 | 7,96  |
| 20.       | 124,5     | 8,78 | 7,05  | 120,9  | 7,44 | 6,15  | 124,3  | 7,33 | 5,90  |
| 21.       | 117,97    | 6,38 | 5,41  | 118,1  | 4,04 | 3,42  | 113,7  | 6,03 | 5,30  |
| 22.       | 0,65      | 0,63 | 19,68 | 1,33   | 1,13 | 18,42 | -7,5   | 1,26 | 16,65 |

момчињата зголемувањето е најизразено во Кл.I, потоа во Кл.III а најмало во Кл.II. Средните вредности за испитуваниот период кај девојчињата од Кл.I е 47,9 mm. Кл. II 49,15 , Кл.III 45,55 mm. Кај момчињата вредностите за Кл.I 48,41 mm., Кл. II 51,25 и Кл.III 45,45 mm.

#### Варијабла 14 ( Pg-Go)

Оваа варијабла ја изразува додатокот на корпусот на мандибулатата. До најголемо зголемување во однос на класите дошло во Кл.III во двата пола. Кај девојчињата зголемувањето е поголемо во Кл.II отколку во Кл.I; додека кај момчињата зголемувањето е еднакво во Кл.I и во Кл.II. Средните вредности на оваа варијабла за целиот испитуван период се следните: Кај девојчињата од Кл. I 74,85 mm. Кл. II 72,4 mm. Кл. III 76,4 mm. Кај момчињата за Кл. I 73,43 mm. Кл. II 72,55 mm. Кл. III 77 mm.

#### Варијабла 15(Cd-Go)

Ја изразува додатокот на рамусот на мандибулатата. Зголемувањето на оваа варијабла кај девојчињата е најголемо во Кл. I, потоа во Кл. III , па во кл. II. Кај момчињата редоследот на зголемување по класи е ист како и кај девојчињата. Кл.I, Кл.III Кл.II. Средните вредности за целиот испитуван период се: Кај девојчињата во Кл.I 57,3mm . Кл. II 58,15 , Кл. III 59,25 mm. Кај момчињата за Кл. I 60,6 mm. Кл. II 58,3 mm. и Кл.III 59,55 mm.

#### Варијабла 16( N-Me)

Ја изразува антериорната тотална висина на лицето. Тоа е варијабла што се применува подеднакво и во количката и во научно истражувачката дејност во процената на растежот на лицето. Кај девојчињата варијаблата во однос на класите најмногу се зголемила во Кл.III, потоа во Кл.II, а најмало зголемување покажува во Кл.I. Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл.I, потоа во Кл.III, а најмало во Кл.II. Средните вредности за целиот испитуван период се следните: Кај девојчињата во Кл.I изнесува 113,65 mm. Кл. II 116,7 mm. и Кл.III 117,9 mm. Кај момчињата вредностите се Кл. 119,45mm. Кл. II 119,4 mm. Кл. III 116,6 mm.

### Варијабла 17 (N-sna)

Висината на носниот спрат на лицето, изразено е преку оваа варијабла. Зголемувањето на варијаблата по класи е по следниот редослед. Кај девојчињата најголемо е зголемувањето во Кл. III, потоа во Кл. II па во Кл. I. Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл. II, додека варијаблата се зголемила подеднакво во Кл. I и во Кл. III. Средните вредности за целиот испитуван период се: кај девојчињата во Кл. I 50,6 mm. Кл. II 50,3 mm., Кл. III 51,35 mm. Кај момчињата во Кл. I 51,96 mm. Кл. II 51,85 mm. Кл. III 51,1 mm.

### Варијабла 18 ( sna-Me)

Висината на виличиниот спрат на лицето изразена е преку оваа варијабла. Промените кои се десиле во испитувиот период по класи се следните: кај девојчињата во Кл. I зголемувањето е помало во однос на Кл. II и Кл. III. Зголемувањето на Кл. II и Кл. III е скоро подеднакво. Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл. I, потоа во Кл. III, па во Кл. II. Средните вредности изнесуваат: кај девојчињата од Кл. I 63,15 , Кл. II 66,3 mm. Кл. III 66,55 mm, Кај момчињата во Кл. I 67,49 mm. Кл. II 67,55 mm. Кл. III 65,5 mm.

Во статистичката обработка на податоците испитана е зависноста на варијабла 17 од варијабла 18, како функција (табела 15). Резултатите укажуваат дека постои зависност на варијабла 17 од варијабла 18.

### Варијабла 19 ( S-Go)

Со оваа варијабла е изразена постериорната висина на лицето. Во текот на испитуваниот период кај девојчињата од варијаблата се зголемила најновеке во Кл. III, потоа во Кл. I, па во Кл. II. Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл. I, потоа во Кл. III , па во Кл. II . Средните вредности на оваа варијабла се: кај девојчињата во Кл. I 73,7 mm. Кл.II 75,05 mm. Кл. III 77 mm. кај момчињата во Кл. I 77,95 mm. Кл. II 75 mm. Кл. III 74,5 mm.

### Варијабла 20 ( S-Gn)

Оваа варијабла ја изразува должината на лицето.

Во текот на испитуваниот период кај девојчињата дошло до најголемо зголемување во Кл. III, потоа во Кл. II, па во Кл.I.

Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл. I, а скоро подеднакво во Кл.II и Кл.III. Средните вредности кај девојчињата во Кл. I се 120,55 мм. Кл. II 120,1 мм. Кл. III 124,55 мм. Кај момчињата во Кл. I 124,5 мм. Кл. II 120,9 мм. и Кл. III 124,3 мм.

### Варијабла 21 (N-Go)

Со оваа варијабла изразена е длабоч ианта на лицето.

Кај девојчињата варијаблата најмногу се зголемила во Кл. III потоа во Кл. I, па во Кл. II. Кај момчињата зголемувањето е повеќе во Кл. I и Кл. III (скоро еднакво) а помалку во Кл.II. Средната вредност на варијаблата за целиот испитуван период кај девојчињата во Кл. I е 112,44 мм. Кл. II 116,65 мм. Кл. III 114,25 мм. Кај момчињата во Кл. I 117,97 Кл. II 118,1 мм. Кл. III 113,7 мм.

### Варијабла 22. ( AO-Fo ili Wits)

Процената на соодносот на величините бази се врши со оваа варијабла. Кај случаите со велични дисхармонии од по-јак степен. Во периодот од 6 до 15 години кај девојчињата во Кл.I варијаблата не покажува промени, во Кл. II исто така не покажува промени, додека во Кл.III со зголемување на возраста и варијаблата се зголемува. Кај момчињата во Кл.I останала непроменета, во Кл.II варијаблата се смалила, во Кл. III исто така дошло до смалување на вредноста. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата од Кл.I е 0,63 мм. Кл. II 2,82 мм. Кл. III -7,25 мм. Кај момчињата во Кл.I е 0,65 мм. Кл. II 1,33 мм. Кл. III -7,55 мм.

Стандардните девијации и коефициентите на варијација за сите варијабли прикажани на Табелите 9 и 10 покажуваат мали варијации и висока хомогеност на испитуваните варијабли.

## 6.2. ДИСКУСИЈА

Наспроти методолошкиот и идејниот напредок во истражувачката дејност на краниофацијалниот растеж, морфолошките растежни модели на лицето се уште не се добро разјаснети. Во однос на возрасните групации, повеќе податоци постојат за периодите после 15 година на возраст, а помалку од 15 години на возраст. Периодот од 6 до 15 години е еден од најкритичните периоди во воспоставувањето на пропорциите, хармонијата и фацијалната естетика, што ќе се сдрие во следниот период. Бидејќи растежните процеси се динамични и кумулативни, различите меѓу возрасните групи кои настануваат во моделите на растеж, најдобро можат да се изразат со лонгитудинално пратење и со мултиваријантна анализа. Прогресивните промени на краниофацијалните структури проследени на нашите испитаници условиле изразити промени во конфигурацијата, димензиите и во профилот на лицето, потломогнати со ортодонтски третман. Промените на Варијабла I со која е ценет профилот на лицето се најизразити кај момчињата од Кл. II, во смисол на зголемувањето на вредноста на варијаблата и подобрување на профилот на лицето, од ретро кон ортогнат профил. До смалување на Варијабла I дошло кај девојчињата од Кл. III што исто така го подобрило профилот од прогнат кон ортогнат профил. За важноста на оваа варијабла при процена на резултатите од ортодонтскиот тетман кај случаи со Кл. III нагласува Bryant (1981) и вели дека смалувањето на оваа варијабла го подобрува резултатот на третманот, а зголемувањето го влошува. Во процена на мандибуларната ротација оваа варијабла за прв пат ја применило Schudy (1965) и Issacson (1971). Зголемувањето било пропратено со ротација напред, а опагањето со ротација назад, што се потврдува и со нашите резултати. Насоката на мандибуларниот растеж изразена на брадата ја демонстрираа Lundstrom i Woodside (1980) со поизразен хоризонтален растеж кај момчињата отколку кај девојчињата. Од експерименталните наоди при хронична примена на надворешни допири на стоматогнатиот систем насоката на растеж се мени кон назад и вертикално повеќе отколку под влијание на наследните карактеристики (Harvold, 1968; Harvold et al 1972; Linder-Aronson, 1970; Woodside and Linder-Aronson, 1979).

Позицијата на мандибулата изразена преку Варијаблите 1 и 3 многу повеќе влијае врз профилот на лицето, а со тоа и на естетскиот изглед на лицето, отколку останатите варијабли. Основно и двете варијабли го изразуваат истиот сооднос. Применети заедно ја назначуваат проминенцијата на брадата и сагиталната позиција на корпусот на мандибулата. Целата синфиза (односно инклинацијата на синфизата) се применува во знаците за одредување на насоката на растежот на мандибулата).

При сагиталниот опис на фацијалниот тип најважен е степенот на прогнатизам базиран врз сагиталниот однос на максилата и мандибулата кон интериорната кранијална база, описани со Варијабла 2 и Варијабла 3, двете варијабли во развитокот се независни една од друга, и затоа даваат голем број на морфолошки комбинации. Од нашите наоди се гледа дека Варијабла 2 покажува поголеми промени во Кл.II и Кл. III отколку во Кл.I, кај девојчињата, а кај момчињата варијаблата најмногу се променила во Кл. III. Промените се во смисол на смаувачење во Кл.II и зголемување во Кл.III. Средната вредност на Варијабла 2 за целиот испитуван период во Кл. I за двета пола (Табела 9 и 10) сосема е близу до наодите на Муретик (1983) за хрватските деца со правилна оклузија(80,83). Во споредба со наодите на Riedel, (1952); Steiner (1953) i Haralabakis et al (1976). Варијаблата покажува помали вредности, што се и очекува од антрополошка гледна точка , бидејќи се групациите етнички различни. Варијабла 3 најмногу се променила кај момчињата во Кл. II во смисла на зголемување. Во сите останати класи Варијаблата не покажува битни промени. Средните вредности на оваа Варијабла исто како и претходната се сосема идентични со наодите на Муретик (78,38) а помали од наодите на страните (погоре наведени) автори. Разликите меѓу Варијабла 2 и 3 означени како Варијабла 4 укажуваат дека во Кл.I постои хармоничен однос на апикалните бази на вилиците за двета пола низ целиот период од 6 до 15 години. Хармонијата меѓу апикалните бази е нарушена во Кл.II и Кл.III што се потврдува со Варијабла 22. При зголемување на фацијалниот прогнатизам Варијабла 4 се зголемила. До сма-

дуваче на Варијаблата дошло при ротација кон напред. При толкувањето на Варијабла 4 секогаш треба да се има во предвид зависноста на оваа Варијабла од позицијата на точката N , степенот на фацијалниот прогнатизам, ротацијата на вилиците и варијацијата на антериорната фацијална висина ( Beatty, 1975; Jacobson, 1976; Taylor 1969). Степенот на виличните дисхармонии пореално се оценува со проекцијата на точките A и B врз функционална оклузална рамнина, познат како "Wits" процена, предложен од Jenkins (1955). Како помошно дијагностичко средство а и во научно истражувачката дејност кај испитаниците со сагитални неправилности на гризот " Wits " процената е од големо значење при одредување на степенот на виличните дисхармонии ( Jacobson, 1975; Richardson, 1982; Gjorčuloska i sorabotnici 1983 god.). Во Кл. II дисхармонијата меѓу виличните бази со зголемување на возраста се смалува иза двата пола, додека кај случаите со Кл. III со зголемување на возраста не дошло до битни промени.

Во хармоничниот концепт на лицевите структури паралелно со позицијата на вилиците во однос на кранијалната база се разгледува и инклинацијата на вилиците исто во однос на кранијалната база. Инклинацијата на максилата со зголемување на возраста битно не се променила кај сите испитаници. До известни промени во смисла на ретроинклинација на максилата дошло кај момчињата од Кл. II , а до антеинклинација на максилата дошло исто кај момчињата , но во Кл. III. За внат и испитуван период средните вредности на Варијабла 5(со која е означена инклинацијата на максилата) се поблизу до наодите на Solow ( $7^{\circ}$ ) , а помали од наодите на Муретик ( $9,6^{\circ}$ ), Табела 9 и 10. Промените во инклинацијата и во позицијата на максилата укажуваат наразличните шаблони на растеж на случаите со Кл.II и Кл.III, што многу детално ги описаа Bjork and Skieller (1977) со методата на имплантатите. Инклинацијата на мандибулата изразена со Варијабла 6 отсекно се применува во ортодонтската литература, подеднаков и во клиничката пракса и во научноистражувачката дејност. Во класификацијата на фацијалните

типови и Варијабла 6 како и Варијабла 1, го класифицира лицето на ортогнато, прогнато и ретрогнато, во зависност од големината на Варијаблата. Средните вредности за целиот испитуван период кај девојчињата покажуваат ортогнат профил за сите три класи. За момчињата средните вредности покажуваат ортогнат профил за Кл. I и Кл. III, додека за Кл. II вредностите покажуваат ретрогнат профил. При процена на насоката на растеж на лицето оваа Варијабла е од особен интерес. Кај особите со хоризонтален растеж Варијаблата има помали вредности од оние особи со вертикален растеж (Lundstrom and Woodside, 1981) што е евидентно и кај нашите испитаници. Осем за момчињата од Кл. II кои покажуваат тенденција на вертикален растеж сите останати групи на испитаници имаат хоризонтален растеж. Во дискусиите за хормонијата на профилот треба да се потсети на фактот дека кај помладите особи лицето има тенденција на ретрогнат профил и уште еден доста важен факт дека ортодонтскиот третман го корегира ортогнатиот и прогнатиот отколку ретрогнатиот профил. Во инклинацијата на мандибулата во текот на растежните промени (Bhatia 1971) и Cross (1977) укажуваат дека варијацијата почесто е правило отколку константноста. Така, кај некои индивидуи растежот на мандибулата енадоле со задната ротација, додека кај други растежот е предоминантен напред, со предна мандибуларна ротација.

Анализите за насоката на растежот и промените на пречините агли од Bjork-овиот полигон проследени со Варијаблите 7, 8, , 9 и 10 укажуваат на следното. Основното правило на оваа анализа гласи: Ако збирот на вредностите на Варијабла 7, 8 и 9 изнесува 396 насоката на растеж на лицето е транслаторно, само со преместување. Ако збирот на Варијаблите 7, 8 и 9 е повеќе од 396 растежот на лицето е во насока назад или вертикален растеж. Кога збирот на трите варијабли е помал од 396 растежот на лицето е во насока напред или хоризонтален растеж. Кај нашите испитаници во возрасните групи од 6 до 15 години со исклучиво на момчињата од Кл. II во 6 и 7 год. возраст (Табела 10), сите останати покажуваат насока на растеж напред или хоризонтален растеж.

Интересно е да се проследи менувањето на секоја Варијабла во испитуваниот временски период. Варијабла 7 кај девојчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III со зголемување на возраста се зголемила, Најголеми средни вредности Варијаблата 7 покажува во Кл. III, потоа во Кл. II, па во Кл. I (Табела ). Кај момчињата Варијабла 7 во Кл. I, и Кл. II со зголемување на возраста се смалила, додека во Кл. III се зголемила. Најголеми средни вредности оваа варијабла кај момчињата покажува Кл. I, потоа во Кл. II, а најмали вредности од сите испитувани групи покажуваат момчињата од Кл. III. Средните вредности на испитаниците од Кл. I се слични со вредностите на Муретик (123,2) Jarabak i Fizzel (1972) нагласуваат дека во текот на растежот оваа Варијабла може да се зголемува или да се смалува, што е застапено кај нашите испитаници. И оваа Варијабла има тесно влјание на лицевиот профил. Кога е вредноста поголема лицето би било ретрогнато, а ако Варијаблата има помала вредност лицето има тенденција да биде прогнато. Оваа Варијабла (применета за означување на флексијата на кранијалната база од <sup>1947</sup> ~~наместо~~ аголот N-S-Ba ) е тесно поврзана со генетскиот фактор, со олагавањето на вредноста на аголот во текот на филогенетскиот развиток од 180 кај пониските родови до 130 кај човекот и со надворешни влијанија например обструкција на назофарингеалниот простор (Solow and Greve, 1979).

Варијабла 8 со зголемување на возраста кај девојчињата од Кл. I и Кл. II опаѓа, а во Кл. III се зголемува (осебено во 14 и 15 година). Кај момчињата зголемувањето е во Кл. I и Кл. II, а во Кл. III дошло до смалување. Во однос на класите најголеми вредности Варијаблата покажува кај девојчињата во Кл. I, потоа во Кл. II, па во Кл. III; кај момчињата во Кл. II и Кл. III, па во Кл. I.

Варијабла 9 во периодот од 6 до 15 години се смалила кај девојчињата додека кај момчињата промените се сосема минимални, за сите три класи. Со зголемувањето на возраста смалувањето на Варијаблата во литературата е добро познато. Пекина-Хричевик (1979) наведува смалување на Варијаблата од 142 во првата година од животот до 126° до 23-та година. Муретик

наведува  $127,7^{\circ}$  Janson (1978)  $126^{\circ}$  Solow (1966)  $120,3^{\circ}$ , додека Jarabak i Fizzel (1963) наведуваат агол од  $130^{\circ}$ . Различните вредности на оваа Варијабла се поради различната дефиниција на мандибуларната рамнина и поради различниот примерок на популацијата. Средните вредности на нашите испитаници од Кл. I се за девојчињата  $123,95$  и за момчињата  $126$  (Табела 9).

О процената на типот на растежот на лицето од особена важност е Варијаблата 11 (максиломандибуларниот агол или агол В) во клиничката и во научноистражувачката дејност. (Mills, 1966, Bryant, 1981). Ако Варијаблата се зголемува со зголемување на возраста типот на растеж на лицето е во насока назад, ако пак се смалува настоката на растеже кон напред. Озеровик (1981) дава поконкретни податоци за големината на оваа Варијабла и типот на растеж. Кај особите со предна ротација медијаната вредност на Варијаблата е  $25^{\circ}$ , кај тип на растење со задна ротација вредноста е  $33^{\circ}$ . Нашите вредности споредени со вредностите на Озеровик укажуваат на тип на растеж со ротација напред за двата пола, во сите три класи, Табела 9. Двата метода (полигонот на Bjork и аголот В) се доста прецизни методи во одредувањето на типот на растеж, на што укажуваат наодите на Озеровик (1981) за постоење на висок степен на корелација за сите три костурни класи: Кл. I, ( $0,80$ ), Кл. II ( $0,70$ ) и Кл. III ( $0,86$ ), што се потврдува и со нашите наоди.

Во процената на мандибуларната ротација го применивме и методот на суперпонирање на S-N линијата како референтна рамнина, предложена од Bjork (1969), по која го ценевме само правецот на ротација. Ако рамнините се сечат пред точката S постои антериорна ротација; ако се сечат зад точката S постои постериорна ротација. При споредувањата со Бјорковиот полигон и големината на аголот В постои слагање на насоката на растеж, кај сите испитувани случаи.

Испитувањата на промените на линеарните димензии на краниосфацијалните структури покажуваат зголемување на сите испитувани димензии за двата пола, во сите три класи.

Варијабла 12 кај девојчињата се зголемила најмногу во Кл. II па во Кл. I. Кај момчињата зголемувањето е најизразено

во Кл. III, потоа во Кл. II, па во Кл. I . Кај момчињата зголемувањето е најизразено во Кл. I, потоа во Кл.II, па во Кл. III. Наодите на Bjork(1955) на возраст од 12 до 20 години, покажуваат зголемување на оваа Варијабла околу 5 мм. додека Roche и Lewis(1974) забележуваат растежна навала на Варијаблата во периодот на пубертетот.

Растежот на корпусот на максилата изразена со Варијабла 13 се рангира по следниот редослед. Кај девојчињата зголемувањето е најизразено во Кл. II, потоа во Кл. III, па во Кл. I. Кај момчињата зголемувањето е најизразено во Кл.I, потоа во Кл. III, па во Кл. II. По наодите на Kiski(1960) зголемувањето на максилата се одвива во постериорните делови.

Растежните промени на корпусот и рамусот на мандибулата изразени со Варијаблите 14 и 15 , покажуваат зголемување во периодот од 6 до 15 години. Кај девојчињата Варијабла 14 најмногу се зголемила во Кл. III, потоа во Кл. II, па во Кл.I; додека Варијабла 15 најмногу се зголемила во Кл. I, потоа во Кл.III, па во Кл. II. Кај момчињата Варијабла 14 најмногу се зголемила во Кл. III исто како и кај девојчињата , потоа во Кл.I, а најмногу во Кл. II. Зголемувањето на Варијабла 15 е најизразено во Кл. I, а еднакво во Кл. II и Кл. III.

Во дискусиите за зголемувањето на линеарните димензии на Варијаблите 12,13 и 14 абсолютните големини не се пресудни; многу значајни се нивните пропорции кои допринесуваат да се добијат поточни податоци за развиеноста на овие структури кои се применуваат во секојдневната ортодонтска пракса за дијагноза и во планирањето на третманот. (Бидејќи поентата на нашето истражување е во друга насока, овие испитувања се изземени). Би се осврнале на Варијабла 15 како важна компонената во објаснувањата на компликуваните механизми на мандибуларната растежна ротација (Bjork and Skieller 1972). Ricketts (1972)

објави дека кондиларниот растеж има кружен ток, а Moss i Salentijn (1970) даваат облик на логаритамска спирала. Меѓутоа, наодите на Bjork i Skieller (1983) укажуваат дека растежните криви на кондилите се карактеризираат со особени индивидуални варијации и невозможно е да се нивниот ток на растеж предвиди. Delaire (1978; срт. Озеровик, 1984) мисли дека висината на рамус мандибуле зафаќа 55% од носната висина на лицето. Во нашите испитувања за зависноста меѓу висината на рамус мандибуле и носната висина на лицето може да се каже дека постои мала зависност (Табела 11) но статистички несигурна, претставена со следните формули на регресија:

девојчиња

момчиња

$$\text{Кл. I } X_{15} = -22,97 + 1,5867 \cdot X_{17} \quad \text{Кл. I } X_{15} = -17,58 + 1,5047 \cdot X_{17}$$

$$\text{Кл. II } X_{15} = 27,49 + 0,6094 \cdot X_{17} \quad \text{Кл. II } X_{15} = -2,44 + 1,17,34 \cdot X_{17}$$

$$\text{Кл. III } X_{15} = 14,09 + 0,8794 \cdot X_{17} \quad \text{Кл. III } X_{15} = -22,99 + 1,6153 \cdot X_{17}$$

Вертикалниот растеж на лицевите структури претставен е со Варијаблите 16, 17, 18 и 19. Во периодот од 6 до 15 години сите четири варијабли покажуваат зголемување. Тоталната антериорна висина (Варијабла 16) најмногу се зголемила кај девојчињата од Кл. III, потоа од Кл. II, га од Кл. I. Кај момчињата зголемувањето е најголемо во Кл. I, потоа во Кл. III, га во Кл. II. Во однос на голот димензиите во сите три класи се гоголеми кај момчињата, што е во согласност и со наодите на Popovich i Thompson, (1977).

60.-

Табела 11. Вредности на коефициентите на регресија за зависноста  
на Варијабла 15 од Варијабла 17, по пол и класи

| Коефициент   | К л а с и |         |        | III    | IV     |
|--------------|-----------|---------|--------|--------|--------|
|              | I         | II      | III    |        |        |
| Константа    | -22,97    | -17,58  | 27,49  | -2,44  | 14,09  |
| SE           | 5,1961    | 19,9697 | 6,3849 | 4,5159 | 6,5208 |
| Варијабла 17 | 1,5867    | 1,5047  | 0,6094 | 1,1734 | 0,8794 |
| SE           | 0,1026    | 0,3841  | 0,1267 | 0,0885 | 0,1266 |
| DW           | 2,5001    | 2,2085  | 1,1623 | 2,1354 | 1,2957 |
| RBSQ         | 0,9636    | 0,6146  | 0,7110 | 0,9510 | 0,8401 |

Бидејќи вертикалниот разиток е зависен од многу костурни варијабли (краницална база, назомаксиларен комплекс, мандибула, процесуси алвеолариси) и неуромускулни варијабли коишто така го обликуваат профилот на лицето, ја испитавме зависноста на Варијабла 16 од Варијабла 1 со статистичка анализа на регресија, Табела 12. За испитаниците од сите три класи Варијабла 16 прикажана математички како регресија е следната:

Кл. I

Девојчиња:

$$X_{16} = 343,65 - 2,875 \cdot X_1$$

Момчиња:

$$X_{16} = 272,24 + 5,0411 \cdot X_1$$

Кл. II

девојчиња:

$$X_{16} = 421,21 - 3,9728 \cdot X_1$$

момчиња

$$X_{16} = 29,61 + 1,9842 \cdot X_1$$

Кл. III

девојчиња:

$$99,71 + 0,2258 \cdot X_1$$

момчиња:

$$121,32 + 2,9338 \cdot X_1$$

Во сите три класи на испитаници Варијабла 16 покажува зависност од Варијабла 1 во позитивни или во негативна (девојчиња Кл. I, и Кл.II/ зависност. Јака зависност Варијаблата покажува кај момчињата од Кл.I, девојчињата од Кл. II и Кл. I, и момчињата од Кл. III, односно покажува статистичка сигнификантност. Послава зависност Варијаблата покажува кај девојчињата од Кл. III, што е статистички несигнификантно.

Во анализата на фацијалната симетрија пропорционалниот однос на носната и вилична висина на лицето се од посебен интерес, во планот и прогнозата на ортодонтскиот третман. Носната висина зафаќа 45%, а виличната 55% од тоталната антериорна висина (Hellman, 1932; Wylie and Johnson, 1952; Cober 1955). Кај нашите испитаници овој сооднос е

Табела 12. Вредности на коефициентите на пересија за зависноста  
на Варијабла 16 од Варијабла 1, по пол и класи

| коефициенти | I       |   |         | К Л А С И |   |        | II     |   |         | III |   |   | IV |   |  |
|-------------|---------|---|---------|-----------|---|--------|--------|---|---------|-----|---|---|----|---|--|
|             | Д       | М | Д       | Д         | М | Д      | Д      | М | Д       | Д   | М | Д | Д  | М |  |
| Константа   | 343,65  |   | -272,24 | 421,21    |   | -29,60 | 99,71  |   | -121,32 |     |   |   |    |   |  |
| SE          | 204,927 |   | 85,473  | 179,868   |   | 42,485 | 229,40 |   | 90,104  |     |   |   |    |   |  |
| Варијабла 1 | -2,875  |   | 5,04    | -3,97     |   | 1,98   | 0,22   |   | 2,93    |     |   |   |    |   |  |
| SE          | 2,561   |   | 1,103   | 2,346     |   | 0,565  | 2,847  |   | 1,110   |     |   |   |    |   |  |
| DW          | 0,4142  |   | 1,3439  | 0,6024    |   | 1,0138 | 0,1602 |   | 0,5468  |     |   |   |    |   |  |
| RBSQ        | 0,6883  |   | 0,0281  | 0,1718    |   | 0,5569 | 0,1241 |   | 0,3990  |     |   |   |    |   |  |

евидентиран во Кл. I и кај девојчињата и кај момчињата. Во Кл. II юнската висина зазема помал процент од 45% и за мака пола, додека во класа III процентот е близу до 45%, особено кај момчињата во периодот на помала возраст, додека во 13, 14 и 15 годишна возраст процентот се смалува. (Табела 13). Во однос на пол димензиите на носната висина се поголеми кај момчињата, што е во согласност со наодите на Horovitz и Thompson (1964). Димензиите на тоталната антериорна висина кај момчината покажуваат поголеми димензии во сите испитувани групи, што е во согласност со наодите и на други автори Nanda, 1955; Harvold 1963; Popovich and Thompson, 1977). Во испитуваниот растежен период зголемувањето на носната висина се одвивало со различен процент. Најмногу димензијата се зголемила кај девојчињата во Кл. III, потоа во Кл. II, а најмалку во Кл. I; кај момчињата зголемувањето е најизразено во Кл. I, потоа во Кл. II, па во Кл. III. Величната висина (Табела 14) со зголемување на возраста повеќе се зголемила кај момчината, отколку кај девојчињата.

Во испитувањата за зависноста на носната од величната висина (Табела 15), претставени математички со формулата на регресија се гледа дека постои слабо изразена зависност, што укажува на статистичката несигнификантност. Нашите наоди се во согласност со наодите на Harvold (1963) дека овие две варијабли се високо независни. Носната висина на лицето, вели авторот, е зависна од растежот на кранијалната база, додека величната висина е зависна од насоката на растеж на мандибулата (Озеровик 1982) и неуромускулните варијабли (Harvold, 1963).

Формулата на регресија по пол и класи е следната:

Девојчиња

Момчиња:

$$\text{Кл. I } X_{17} = 26,43 + 0,7258 \cdot X_{18}$$

$$\text{Кл. I } X_{17} = 54,49 + 34,82 \cdot X_{18}$$

$$\text{Кл. II } X_{17} = 2,18 + 1,3616 \cdot X_{18}$$

$$\text{Кл. II } X_{17} = 22,81 + 0,86 \cdot 28 \cdot X_{18}$$

$$\text{Кл. III } X_{17} = 0,82 + 1,799 \cdot X_{18}$$

$$\text{Кл. III } X_{17} = 47,84 + 1,2180 \cdot X_{18}$$

ТАБЕЛА 13. Процентуален однос на носната висина од тогалната антериорна висина  
на лицето, по возраст и класи

| Возраст | I    |       |      | II   |      |      | III |   |  |
|---------|------|-------|------|------|------|------|-----|---|--|
|         | Д    | М     | Д    | М    | Д    | М    | Д   | М |  |
| 6       | 43,8 | 45,5  | 42,9 | 41,1 | 42,1 | 44,7 |     |   |  |
| 7       | 43,6 | 44,6  | 42,5 | 42,6 | 43,3 | 44,3 |     |   |  |
| 8       | 43,6 | 45,1  | 42,9 | 43,4 | 45,7 | 44,3 |     |   |  |
| 9       | 43,8 | 44,7  | 43,6 | 43,9 | 43,8 | 44,6 |     |   |  |
| 10      | 45,1 | 44,05 | 44   | 44,8 | 43,9 | 45,1 |     |   |  |
| 11      | 44,8 | 42    | 42,6 | 44   | 44   | 44   |     |   |  |
| 12      | 44,8 | 43,6  | 43,3 | 43,5 | 43,9 | 43,3 |     |   |  |
| 13      | 45   | 42    | 44,2 | 43,6 | 42,2 | 42,6 |     |   |  |
| 14      | 45,4 | 42,1  | 42,5 | 43,6 | 42,3 | 42,8 |     |   |  |
| 15      | 44,5 | 42,1  | 41,6 | 43   | 43,8 | 42,7 |     |   |  |

Табела 14. Променчукан однос на величината висина од тоталната антентија висина на личето, по возраст и класи

| ВОЗРАСТ | Д    |    |     | И    |    |     | К    |    |     | Л    |   |   | А    |   |   | С    |   |   | И    |   |   | М    |   |   |
|---------|------|----|-----|------|----|-----|------|----|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|         | I    | II | III | D    | II | III | M    | II | III | L    | A | S | I    | M | I | M    | L | A | S    | I | M | L    | A | S |
| 6       | 56,2 |    |     | 54,5 |    |     | 57,1 |    |     | 58,9 |   |   | 57,9 |   |   | 55,3 |   |   | 55,3 |   |   | 55,3 |   |   |
| 7       | 56,4 |    |     | 55,4 |    |     | 57,5 |    |     | 58,4 |   |   | 57,7 |   |   | 55,7 |   |   | 55,7 |   |   | 55,7 |   |   |
| 8       | 56,4 |    |     | 54,9 |    |     | 57,1 |    |     | 57,6 |   |   | 54,3 |   |   | 55,7 |   |   | 55,7 |   |   | 55,7 |   |   |
| 9       | 56,2 |    |     | 55,3 |    |     | 56,4 |    |     | 56,1 |   |   | 56,2 |   |   | 55,4 |   |   | 55,4 |   |   | 55,4 |   |   |
| 10      | 54,9 |    |     | 55,5 |    |     | 56   |    |     | 55,2 |   |   | 56,1 |   |   | 54,9 |   |   | 54,9 |   |   | 54,9 |   |   |
| 11      | 56,2 |    |     | 56,5 |    |     | 57,3 |    |     | 56   |   |   | 56   |   |   | 56   |   |   | 56   |   |   | 56   |   |   |
| 12      | 55,2 |    |     | 56,4 |    |     | 56,7 |    |     | 56,5 |   |   | 56,1 |   |   | 56,7 |   |   | 56,7 |   |   | 56,7 |   |   |
| 13      | 55   |    |     | 57,5 |    |     | 55,8 |    |     | 56,4 |   |   | 57,8 |   |   | 57,8 |   |   | 57,8 |   |   | 57,8 |   |   |
| 14      | 54,6 |    |     | 57,9 |    |     | 57,5 |    |     | 56,4 |   |   | 57,7 |   |   | 57,2 |   |   | 57,2 |   |   | 57,2 |   |   |
| 15      | 55,5 |    |     | 57,9 |    |     | 58,4 |    |     | 57   |   |   | 56,2 |   |   | 57,3 |   |   | 57,3 |   |   | 57,3 |   |   |

Табела 15. Вредности на коефициентите на регресија за зависноста на Варијабла 18 од Варијабла 17, по пол. и класи.

| коefficient | II     | I       | M      | K       |         |         | III     | M |
|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
|             |        |         |        | II      | III     | M       |         |   |
| константа   | 26,43  | 54,49   |        | -2,18   | 22,81   | 0,82    | -47,84  |   |
| SE          | 6,3796 | 29,6151 |        | 10,7522 | 13,0642 | 11,8943 | 12,5431 |   |
| Барийабла   | 17     | 0,7258  | 2,3482 | 1,3616  | 0,8628  | 1,27    | 2,21    |   |
| SE          | 0,1259 | 0,5697  | 0,2133 | 0,2516  | 0,2308  | 0,2453  |         |   |
| DW          | 1,6713 | 2,1734  |        | 1,5725  | 0,6369  | 1,4493  | 1,4046  |   |
| RBSQ        | 0,7817 | 0,6445  |        | 0,8153  | 0,5445  | 0,7677  | 0,8997  |   |

Задната висина на лицето како важна компонента при насоката на растеж на лицето во текот на периодот од 6 до 15 години кај различните класи се зголемила различно. Кај девојчињата оваа Варијабла покажува најголемо зголемување во Кл. III, потоа во Кл.I, па во Кл.II. Кај момчињата зголемувањето е најизразено во Кл.I, потоа во Кл.III, па во Кл.II.

Пропорционалниот однос на предната и задна висина на лицето Jarabac i Fizell(1972) ја препорачуваат како метод за процена на насоката на ротација на лицето. Кога задната висина е од 62% до 65% од предната висина тогаш нема ротација. Ако S-Go е помала од 62% лицето се ротира кон назад, ако S-Go е поголемо од 65% лицето се ротира кон напред. Димензиите на оваа Варијабла како средни вредности за целиот испитуван период (Табела 9,10) покажуваат најголеми вредности кај девојчињата од Кл. III (77 мм.) потоа од Кл. II(75,05 мм.) па Кл.I (73,7 мм.). Кај момчињата редоследот е Кл.I, (77,95 мм.), Кл.II (75 мм.) и Кл. III(74,5 мм.).

Постои зависност на Варијабла 19 од Варијабла 1 (Табела 16) особено кај испитаниците од Кл. I за двата пола и момчињата од Кл.III, за кои постои висока статистичка сигнификантност. Кај сите останати групи зависноста е изразена, но со послаба статистичка сигнификантност. Овие наоди во потполност се слагаат со наодите на сите бројни автори кои насоката на растежот ја ценат по методата на Jarabac i Fizell (Ozerović i sort. 1982).

Формулата на регресија по пол и класи е следната:

девојчиња

$$\begin{aligned} \text{Кл. I } X_{19} &= 2,887 - 2,687 \cdot X_1 \\ \text{Кл. II } X_{19} &= 192,02 - 1,5261 \cdot X_1 \\ \text{Кл. III } X_{19} &= 27,05 + 0,62 \cdot X_1 \end{aligned}$$

момчиња

$$\begin{aligned} \text{Кл. I } X_{19} &= 225,93 + 3,9109 \cdot X_1 \\ \text{Кл. II } X_{19} &= -42,13 + 1,5597 \cdot X_1 \\ \text{Кл. III } X_{19} &= -142 + 2,6709 \cdot X_1 \end{aligned}$$

Табела 16. Вредности на кофициентите на регресија за зависноста на  
Варијабла 19 од Варијабла 1, по пол и класи

| кофициент   | К л а с и |         |        | M      |         |
|-------------|-----------|---------|--------|--------|---------|
|             | I         | II      | III    |        |         |
| Константа   | 288,7     | -225,93 | 192,02 | -42,13 | 27,05   |
| SE          | 215,510   | 70,417  | 97,795 | 20,901 | 151,25  |
| Варијабла 1 | -2,68     | 3,91    | -1,52  | 1,55   | 0,62    |
| SE          | 2,693     | 0,906   | 1,275  | 0,278  | 1,877   |
| DW          | 0,3590    | 1,3407  | 0,6051 | 1,0651 | 0,2141  |
| RESQ        | 0,0905    | 0,6620  | 0,0457 | 0,7717 | -0,1099 |
|             |           |         |        |        | 0,4648  |

Должината на лицето изразена во Варијабла 20 во периодот од 6 до 15 години кај девојчињата најмногу се зголемила во Кл. III, потоа во Кл. II, а најмалку во Кл. I. Кај момчињата зголемувањето е најизразено во Кл. I, а подеднакво во Кл. II и Кл. III. Димензијата е најголема во Кл. III, а скоро еднаква во Кл. I и Кл. II, Табела 9, во групата на девојчињата. Кај момчињата димензијата е најголема во Кл. III, потоа во Кл. I, а најмала должина на лицето покажуваат момчињата од Кл. II. Табела 10. Зависноста на оваа Варијабла од Варијабла 1, (Табела 17) покажува висока статистичка сигнификантност, односно постои голема зависност на должината на лицето од видот на профилот на лицето и од насоката на растеж на лицето.

Формулата на регресија по пол и класи е следната:

| Девојчиња                                   | Момчиња  |
|---|--|
| Кл. I $X_{20} = 288,7 - 2,6875 \cdot X_1$   | Кл. I $X_{20} = 225,93 + 3,91 \cdot 10^9 \cdot X_1$    |
| Кл. II $X_{20} = 192,02 - 1,5261 \cdot X_1$ | Кл. II $X_{20} = -42,13 + 5597 \cdot X_1$              |
| Кл. III $X_{20} = 27,05 + 1,62 \cdot X_1$   | Кл. III $X_{20} = -142,11 + 2,67 \cdot 10^9 \cdot X_1$ |

Зголемувањето на лицето во длабочина изразено со Варијабла 21 кај девојчињата покажува поизразити промени во Кл. III, потоа во Кл. I па во Кл. II. Кај момчињата оваа Варијабла покажува исти промени во Кл. I и Кл. III додека во Кл. II зголемувањето е помало. Табела 18. Дименционално Варијаблата има најголеми вредности во Кл. II за двата пола, потоа во Кл. I, а најмали во Кл. III и за двата пола. Испитуваната за зависноста на оваа Варијабла од Варијабла 1 укажуваат на голема зависност, односно на висока статистичка сигнификантност, Табела 18.

Формулата на регресија по пол и класи е следната:

| Девојчиња                                    | Момчиња   |
|--|---|
| Кл. I $X_{21} = 540,44 - 5,35 \cdot X_1$     | Кл. I $X_{21} = 223,48 + 4,3945 \cdot X_1$        |
| Кл. II $X_{21} = 318,09 - 2,6281 \cdot X_1$  | Кл. II $X_{21} = 4,94 + 1,5 \cdot 10^8 \cdot X_1$ |
| Кл. III $X_{21} = 167,39 - 0,6598 \cdot X_1$ | Кл. III $X_{21} = 119,54 + 2,8761 \cdot X_1$      |

Табела 17. Вредности на кофициентите на регресија за зависноста  
на Варијабла 20 од Варијабла 1, по пол и класки

| кофициенти  | К л а с и |         |         | III     |         |         |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | I         | II      | III     | IV      | V       | VI      |
| Д           | M         | D       | M       | D       | M       | N       |
| Константа   | 305,5     | -337,17 | 355,78  | 296,619 | 101,62  | -167,52 |
| SE          | 170,656   | 95,954  | 148,314 | 44,644  | 210,198 | 79,676  |
| Варијабла 1 | -2,31     | 5,94    | -3,07   | 2,89    | 0,28    | 3,59    |
| SE          | 2,133     | 1,234   | 1,934   | 0,594   | 2,609   | 0,982   |
| DW          | 0,4343    | 1,4992  | 0,6024  | 1,1786  | 0,1292  | 0,7197  |
| RBSQ        | 0,0191    | 0,7112  | 0,1718  | 0,7166  | 0,1233  | 0,5798  |

Табела 18. Вредности на коефициентите на регресија за зависноста на Варијабла 21 од Варијабла 1, по гол и класи

| Коефициент  | К л а с и |         |          |         |          |         |
|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|             | И         | II      | III      | IV      | V        | VI      |
| Константа   | 540,44    | -223,48 | 318,09   | 4,9426  | 167,39   | -119,54 |
| SE          | 58,1297   | 66,1471 | 144,8398 | 27,0654 | 179,1722 | 68,5097 |
| Варијабла 1 | -5,35     | 4,3945  | -2,6281  | 1,5068  | 0,6598   | 2,8761  |
| SE          | 3,2265    | 0,8512  | 1,8894   | 0,3603  | 2,2241   | 0,8446  |
| DW          | 0,4375    | 1,0953  | 0,6297   | 1,1021  | 0,1315   | 0,7704  |
| RBSQ        | 0,1627    | 0,7403  | 0,9409   | 0,6469  | 0,1128   | 0,5407  |

Од резултатите на испитувањето произлегуваат следните

**ЗАКЛУЧОЦИ:**

- Средните вредности на испитуваните аглови варијабли во Кл. I се многу слични со наодите на другите наши автори и не се разликуваат значајно со наодите на страните автори, дадени за белата раса;
- Линеарните мерења споредени со стандардите по Bolton Варијаблите 12, 14, 16 и 20 за испитаниците од Кл. I се со поголеми димензии особено во помала возраст што укажува на порано биолошко созревање на нашата популација;
- Промените за периодот од 6 до 15 години во позицијата и инклинацијата на максилата и мандибулатата се поизразени во Кл. II и Кл. III отколку во Кл. I, што довело до подобрување на профилот на лицето и до ублажување на степенот на дисхармонија меѓу вилиците.
- Движењето на мандибулатата покажува поголеми варијации во сите три класи. Во Кл. I најзастапена е ротација напред, потоа ротација назад, па транслокација. Во Кл. II исто така најзастапена е ротација напред, од ротација назад, а транслокација е застапена најмалку. Во Кл. III најмногу е застапена ротација напред, потоа ротација назад, па транслокација;
- Најзастапен тип на ротација на лице е ротација напред, односно хоризонтална насока на растеж, во сите три класи. Испитаниците од Кл. II и Кл. III покажуваат ротација на лице кон назад, односно вертикална насока на растеж со поголема фреквенција во однос на испитаниците од Кл. I. Со зголемување на возраста типот на ротација се менува и насоката на растеж станува хоризонтална;
- Постои висока зависност меѓу постериорната фасцина-лна висина и типот на профил на лицето: ортогнат, прогнат или ретрогнат;
- Постои висока зависност меѓу дужината на лицето и типот на профилот на лицето;
- Постои висока зависност меѓу длабочината на лицето и типот на профил на лицето.

## 7. БИОЛОШКА ВОЗРАСТ

Секоја човечка историја почнува  
девет месеци пред рагањето

Кинеска мадрост

Од животниот циклус на човекот растежот опфаќа период на повеќе од една четвртина. Текот на постнаталниот растеж е условен од наследните фактори, од факторите на средината, од нивните меѓусебни ефекти и од се она што е почнато во пренаталното постоење. Може да се претстави како резултат на различни биолошки процеси на секоја единка индивидуално. Во текот на животот човекот поминува низ неколку возрасти. По Шекспир тоа се фамозните "седум возрасти"; по Толстој: детство, момчештво и младост, а во медицината: хронолошка, анатомска, физиолошка и развојна или зрелосна возраст. Равличните возрасти може, а и не мора да коинцидираат со хронолошката возраст. Разликите меѓу индивидуите од иста хронолошка возраст водат до концептот на биолошката возраст, како средство за дефинирање на развојниот статус кон напредокот до потполната зрелост. Зрелоста може да се дефинира како "серии на сукцесивни промени во тек на време". Целиот процес на овие трансформации се нарекува биолошка матурација, како сестран концепт за опис на тие трансформации, карактеристични за секој организам низ целиот животен циклус.

Процесот на постнаталниот растеж е континуиран и динамичен процес кој почнува од рагањето, а завршува кога растежот престанува во сите центри каде се одвивал. За процена на биолошката возраст на детето во растеж најприменувани се: костурната возраст, денталната возраст, половата возраст, телесната висина и телесната тежина, како индикатори на биолошкиот развоен статус. Критериумите за процена на развојните степени на тие ткива се универзални. Во зависност

./. .

од тоа што се презентира можат да бидат по карактер морфолошки, физиолошки или биохемиски. Процената на биолошкиот статус преку развојните степени на епифизните јадра на коските од рака-шепа, на развојните степени на забите, на промените во телесната висина и телесната тежина кои се применети во нашата студија го изразуваат морфолошкиот облик на организмот, согласно со тоа се морфолошки, по карактер. Овие критериуми на матурација го покриваат целиот период на постнаталниот растеж, но исто така се применуваат и како критериуми во пренаталниот растеж.

Во ортодонтската литература како индикатори за процена на развојниот статус на детето најмногу се користени степенот на развиток на костурот на рака-шепа и денталниот развиток преку степените на минерализација на забите, како поединечни индикатори ( Bergersen , 1972; Bowden , 1976; Grave, 1976; Taranger et al, 1976; Hagg and Taranger 1981). Многу поретко како поединечен идникатор е користена телесната висина и тоа времето на постигнувње на врбот на растежот (Bjork, 1967; Lindrgren, 1978). )На половиот развиток е исто така посветено помало внимание ( Marshal and Tanner, 1969 ). Мал број на автори обединуваат три или повеќе индикатори ( Hunter, 1966; Helm et al, 1971; Onat, 1976; Hagg, 1980 ). Од периодите на развиток на детето најмногу е пишувано за пубертетниот растеж период ( Marshall and Tanner, 1969; Houston, 1979; Hagg, 1980; Hagg and Tarranger, 1982 од причина што тој период се цени како најкорисен за известни типови на ортодонтски третман( Bjork , 1967; 1972; Grave, 1978).

Јасно е дефинирано дека ортодонтскиот третман бара индивидуален пристап. Бидејќи секое дете има свој биолошки статус кој е од извонредна важност во дијагнозата и планот на ортодонтскиот третман, но <sup>во</sup> клиничката пракса се налага потреба од индивидуална процена на биолошката зрелост на секој пациент.

Нашите испитувања за степенот на биолошката возраст на децата со ортодонтски неправилности го опфаќа периодот од шест до петнаесет годишна возраст, од причина што ортодонтскиот третман во нашата земја се извршува на деца многу

порано од пубертетниот период, односно ортодонтскиот третман е заснован повеќе на интерцептивната , отколку на корективната ортодонција. Контекстот на биолошката мадурација на нашите испитаници го засновавме врз степенот на мадурација на следните ткивни системи: КОСТУРНА ВОЗРАСТ, ДЕНТАЛНА ВОЗРАСТ, ТЕЛЕСНА ВИСИНА И ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА.

### 7.1. КОСТУРЕН РАЗВИТОК

Развитокот на костурот, како еден од индикаторите на биолошката зрелост на организмот, зазема клучно место во дијагностичките критериуми и во начинот на третманот кај сите деца со растежни аномалии, вклучувајќи ги и децата со малоклузии. Степенот на развитокот на коската за секоја индивида е под влијание на генетските фактори , а зависи исто така од функцијата на ендокринолошкиот систем, од расната припадност, од климата, од социјалекономските фактори, нутрицијата и од други фактори. Бидејќи ортодонтскиот третман не зависи само од растежот на краниофацијалните структури , туку и од општиот телесен растеж, во ортодонската практика неминовно се налага потребата од познавање на степенот на развиток на костурот, за секој пациент, индивидуално. Во антопологијата за разјаснување на варијабилностите во процесот на мадурација меѓу расите и етничките групации, исто така широко се применува процената на развитокот на костурот. Дека костурниот развиток е од големо значење во хуманата биологија потврдува фактот што на иницијатива на Интернационалниот центар за деца во Париз се организира лонгитудинална студија (Falkner, ed.1960) за растежот на децата од Лондон, Брисел, Париз, Цирих и во Шведска од една урбана општина, од раѓање до возрасно доба.

Историски развитокот за процена на костурната зрелост почнува од моментот на откривање на рентгенските зраци, првин со регистрирање на бројот на појавените карпални кости (Ranke, 1896), со регистрирање на појавувањето на сите осификациони центри ( Rotch, 1908 ) или со мерење на сите осификациони центри(Baldwin, 1941) . Се појавуваат и референтни

стандарди за процена на костурната возраст ценети од неколку осификациони ареи: од радиографии на стопалото и глуждот ( Hoerr et al. 1962 ) од коленото ( Pyle and Hoerr, 1969 ) и набројани стандарди од ареата на рака-шепа, во Америка ( Flory, 1936; Todd, 1937; Greulich and Pyle, 1959 ) во Европа ( Speijer, 1950; Acheson, 1957; Schmid and Moll, 1960; Tanner et al., 1962, 1972 ) во Африка ( Mackay, 1952 ) и Јапонија ( Sutow and Ohwada, 1953; Kimura, 1972 ). Во начинот на пратенето на костурниот развиток застапени се три методи, врз основа на кои доминираат три категории на информации. Прво, броеве на осификационите центри - најпогоден метод во првите години од постгнаталниот живот. Информациите се сведуваат на иницијалното појавување на коскениот центар. Вториот метод е со мерење на должините на кусите коски или дијаметрите на тркалестите коски, односно планиметриски период. Информациите од овој метод го презентираат поточно растежот на организмот во должина. Третиот метод се состои во пратење на морфолошките промени на осификационите центри од моментот на нивното појавување до конечното обликување на коската што е резултат на осификационите настани кои се случуваат во коската. Информациите добиени од овој метод на работа се истражувања за определување и карактеризирање на коските по пат на степенувана диференцијација на обликот низ целиот развоен период на осификационото јадро до конечниот јасен облик на коската.

Во ортодонтската литература меѓу првите трудови е оној на Coster ( 1937 ) во кој се сугестира процената на костурот да се врши од ареата на рака-шепа, бидејќи укажува на степенот на физиолошката зрелост на детето и дава увид за текот и ритмот на развитокот. Во современата ортодонтска литература костурната зрелост се цени и понатаму од рака-шепа по методата и стандардите на Greulich and Pyle ( 1959 ) и по методата и стандардите на Tanner и соработници ( 1962, 1972 ). Во најголем број трудови костурната зрелост се цени од неколку осификациони центри наречени "матурациони индикатори" од кои се најприменувани: сезамоидната коска на палецот ( S ), медијалната и дисталната епифиза на фалангите од третиот прст

(МФЗ и ДФЗ) и дисталната епифиза на радиусот ( R ), препорачани од Bjork (1972). Други автори ги користат сезамоидната коска на палецот и епифизите на сите три фаланги на третиот прст ( S, ПФЗ, МФЗ и ДФЗ ) , (како например:

Wain et al (1971) кај данските деца и Grave and Brown (1976) кај австралските домородци. Поред овие центри поодредени автори ја користат и куката на os hamate (Brown et al, 1971) исклучително малку автори во процена на костурната зрелост ќе користат сите осификациони центри од RUS коските и од карпалните коски (Houston and al, 1979; Houston, 1980)

Матурационите индикатори се испитувани во врска со дентицитета и максималниот растеж на телото во висина. Поконкретно испитувана е врската меѓу развојните степени на епифизите и пубертетниот максимален растеж на телото во висина (Hagg and Taranger, 1980) како критериум за примена на ортодонтскиот третман (Grave, 1978) Во прилог на ова Bjork (1972) нападнува: "Некои типови на ортодонтски третман се поуспешни кога третманот е во коинциденција со пубертетниот максимален растеж, односно третманот да почне непосредно пред максималниот растеж". Сите автори се сложуваат дека навалата на пубертетниот максимален растеж може најуверливо да се преткаже од информациите добиени од ареата на рака-шепа.

На југословенската литература податоците за костурниот развиток се многу сиромашни (Гвозденовик, 1974, Озеровик, 1980, Горчуновска и сор. 1983).

Во оваа студија извршена е процена на костурниот развиток на група од 132 испитаници, одвоено по пол (73 девојчиња и 59 момчиња) и по класи (I, II, III костурна класа) на хронолошка возраст од 6 до 15 години. Костурниот развиток е ценет од рентгенограмот на рака-шепа по методата на Tanner и соработници (1972). Развитокот е пратен одвоено за кусите коски од 13 осификациони центри, изразени како RUS и за седумте тркалести карпални коски изразени како KI (Class 6). Анализирани се вкупно 13.840 осификациони јадра, два пати од авторот. Податоците се обработени и статистички прикажани во следните

## РЕЗУЛТАТИ

Средните вредности и стандардните девијации на RUS коските за секоја година на возраст по пол и класи прикажани се на Табела 19. Девојчињата покажуваат поголеми вредности на зрелосните поени на RUS коските во сите три класи, за сите испитувани години на возраст, отколку момчињата. Стандардните девијации во однос на возрастта покажуваат најголеми вредности за девојчињата во 10, 11 и 12 година, а за момчињата во 13 и 14 година.

Во однос на класите вредноста на поените за RUS коските и кај девојчињата и кај момчињата е најголема за оние од Кл. I. Девојчињата од Кл. II имаат поголема вредност на поените од девојчињата во Кл. III, додека момчињата од Кл. III имаат поголема вредност од момчињата во Кл. II. Во стекнувањето на највисоката вредност на поените (1.000) кај девојчињата постои поголема хомогеност отколку кај момчињата. Во сите три класи девојчињата ја стекнуваат најголемата вредност во 15 годишна возраст (од 1.000). Момчињата во 15 годишна возраст го задржуваат истиот редослед, како и во претходните години. Најголема вредност на поените имаат оние од Кл. I, потоа од Кл. III и од Кл. II малоклузни.

Средните вредности и стандардните девијации на тркалечтите карпални коски за секоја година на возраст по пол и класи прикажана е на Табела 20. Девојчињата имаат поголеми вредности на карпалните коски во сите возрасти за сите три класи во однос на момчињата. Стандардните девијации покажуваат најголеми вредности кај девојчињата во 8, 9 и 10 година на возраст, а кај момчињата во 10 и 11 година на возраст.

Во однос на класите вредноста на поените на карпалните коски и за девојчињата и за момчињата се најголеми во Кл. I. Девојчињата од Кл. II имаат поголеми поени од девојчињата во Кл. III. Кај момчињата вредноста на поените на карпалните коски се нешто поголеми кај оние од Кл. III во однос на момчињата од Кл. II. Највисоката вредност на

Табела 19 Средните вредности и стандардните девиации на RUS - коските  
на испитаниците по пол и класи

| Хроноложка<br>възраст | X      | SD     | M      | Д   | КЛАСИ  |        |        | N       |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|
|                       |        |        |        |     | I      | II     | III    |         |
| 6                     | X 361  | 21,695 | 27,784 | 227 | 313    | 215    | 303    | 222     |
|                       | SD     |        |        |     | 12,318 | 11,543 | 40,007 | 15,508  |
| 7                     | X 351  | 47,939 | 30,700 | 262 | 348    | 348    | 341    | 253     |
|                       | SD     |        |        |     | 33,674 | 13,674 | 53,583 | 20,506  |
| 8                     | X 402  | 50,873 | 24,779 | 295 | 395    | 278    | 381    | 283     |
|                       | SD     |        |        |     | 47,527 | 47,527 | 51,800 | 39,000  |
| 9                     | X 494  | 52,321 | 30,333 | 325 | 488    | 306    | 438    | 319     |
|                       | SD     |        |        |     | 53,105 | 53,105 | 56,538 | 71,370  |
| 10                    | X 553  | 42,939 | 40,347 | 354 | 548    | 345    | 530    | 349     |
|                       | SD     |        |        |     | 72,788 | 72,778 | 60,381 | 62,027  |
| 11                    | X 643  | 70,335 | 49,030 | 405 | 604    | 386    | 57     | 395     |
|                       | SD     |        |        |     | 72,543 | 72,480 | 80,792 | 61,105  |
| 12                    | X 741  | 68,030 | 42,250 | 467 | 713    | 440    | 695    | 454     |
|                       | SD     |        |        |     | 64,398 | 62,388 | 70,913 | 53,252  |
| 13                    | X 880  | 34,376 | 38,332 | 645 | 873    | 588    | 807    | 631     |
|                       | SD     |        |        |     | 94,318 | 31,600 | 54,304 | 100,174 |
| 14                    | X 977  | 30,924 | 78,724 | 816 | 954    | 749    | 928    | 780     |
|                       | SD     |        |        |     | 33,599 | 94,318 | 34,376 | 104,769 |
| 15                    | X 1000 | 1000   | 47,559 | 980 | 1000   | 895    | 1000   | 915     |
|                       | SD     | /      |        |     | /      | 33,599 | /      | 95,219  |

Табела 21. Костурна възраст от коските на RUS по стандартите на  
ХРОНОЛ.  
TANNER, за сите испитаници

| ХРОНОЛ.<br>възраст | КОСТУРНА<br>ВЪЗРАСТ |         |          | ВОЗРАСТ |        |         |
|--------------------|---------------------|---------|----------|---------|--------|---------|
|                    | I<br>Д              | II<br>М | III<br>Д | IV<br>М | V<br>Д | VI<br>М |
| 6                  | 8,4                 | 7,4     | 7,3      | 7       | 7      | 7,2     |
| 7                  | 8,7                 | 8,6     | 8,3      | 8,2     | 8,1    | 8,4     |
| 8                  | 9,5                 | 9,8     | 9,4      | 9,2     | 9,1    | 9,4     |
| 9                  | 10,10               | 10,8    | 10,9     | 10,2    | 10,1   | 10,6    |
| 10                 | 11,7                | 11,8    | 11,7     | 11,5    | 12     | 11,6    |
| 11                 | 12,7                | 13      | 12,3     | 12,6    | 12     | 12,8    |
| 12                 | 13,7                | 13,10   | 13,3     | 13,6    | 13,2   | 13,8    |
| 13                 | 14,10               | 15,4    | 14,8     | 15      | 14,3   | 15,3    |
| 14                 | 15,6                | 16,4    | 15,4     | 16,1    | 15,2   | 16,2    |
| 15                 | 16                  | 17,1    | 16       | 16,10   | 15,10  | 17      |

Табела 20 Средните вредности и стандартните десици на кардиантите  
коски , на испитаниците по пол и класи

| ХРОНОЛ.<br>ВОЗРАСТ | X      | I      | M      | Д      | К Л А С И |        | III<br>M |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|
|                    |        |        |        |        | II        | III    |          |
| 6                  | 535    | 445    | 515    | 407    | 502       | 426    |          |
|                    | 26,481 | 36,503 | 11,000 | 12,965 | 37,651    | 7,325  |          |
| 7                  | 632    | 518    | 628    | 463    | 610       | 498    |          |
|                    | 49,046 | 26,312 | 11,400 | 14,000 | 52,064    | 33,950 |          |
| 8                  | 688    | 611    | 688    | 571    | 640       | 591    |          |
|                    | 76,553 | 43,259 | 73,013 | 72,770 | 58,770    | 53,269 |          |
| 9                  | 831    | 724    | 722    | 686    | 761       | 705    |          |
|                    | 87,403 | 34,731 | 94,196 | 94,176 | 53,157    | 40,406 |          |
| 10                 | 938    | 840    | 879    | 810    | 870       | 825    |          |
|                    | 71,008 | 53,542 | 98,956 | 98,556 | 38,689    | 36,623 |          |
| 11                 | 988    | 910    | 959    | 884    | 949       | 897    |          |
|                    | 56,403 | 37,656 | 79,334 | 72,543 | 37,648    | 80,570 |          |
| 12                 | 1000   | 964    | 994    | 944    | 988       | 955    |          |
|                    | /      | 30,316 | 22,803 | 47,397 | 22,334    | 27,755 |          |
| 13                 |        | 1000   | 1000   | 982    | 1000      | 996    |          |
|                    |        | /      | /      | 22,803 | /         | 21,071 |          |
| 14                 |        |        |        | 1000   | /         | 1000   |          |
| 15.                |        |        |        |        | /         |        |          |

Табела 22. Костурна възраст од карпалните коски по стандардите на  
ХРОНОЛ.  
TANNER, за сите испитаници


| Възраст | К о с т у р н а възраст |          |           | III<br>M. |
|---------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
|         | I<br>M.                 | II<br>D. | III<br>M. |           |
| 6       | 6,8                     | 7        | 6,5       | 6,4       |
| 7       | 7,8                     | 7,8      | 7,7       | 7,6       |
| 8       | 8,4                     | 8,8      | 8,4       | 8,6       |
| 9       | 9,6                     | 10       | 8,7       | 9         |
| 10      | 10,8                    | 11,4     | 10,1      | 11        |
| 11      | 12                      | 12,4     | 11,2      | 11        |
| 12      | 13                      | 13,4     | 12,4      | 12        |
| 13      | 15                      | 13       | 14        | 13        |
| 14      | 14                      | 15       | 15        | 15        |



поените (од 1.000) девојчињата од Кл. I ја стекнуваат во 12 годишна возраст, а од Кл.II и Кл.III во 13 годишна возраст. Најголемата вредност на поените момчињата од Кл.I ја стекнуваат на 14 годишна возраст, а оние од Кл. II и Кл.III на 15 годишна возраст.

Добиените вредности на нашите испитаници споредени со стандардите на Tanner укажуваат на следното: и девојчињата и момчињата во сите три класи се понапреднати во однос на стандардите на Tanner. За RUS коските кај девојчињата разликата е од 1 година до 1,8 месеци; а за момчињата разликата е од 1 година до 2,6 месеци, Дијаграм 2, Табела 21. За карпалните коски разликата е следната: разликата за девојчињата е од 2 месеци до 1 година; а за момчињата од 2 месеци до 1 година и 4 месеци, Дијаграм 3. Табела 22.

#### ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОК

Епифизите на метакарпалните коски, епифизите на фалангите и сите карпални коски по правило се појавуваат и развиваат постнатално. Бидејќи се појавуваат по одреден редослед во секвенциите на минерализација и морфолошки се трансформираат исто така по одреден редослед во целиот постнатален растежен период, претставуваат одличен систем за пратење на процесот на матурација на секој организам.





индивидуално. Иако на изглед концептот на развиток се чини "едноставен" тој е сепак систем многу широк и сестран.

(Garn and Burdi, 1971). Сите автори кои го следеле костурниот развиток се слагаат дека постои полиморфизам во секвенциите на развојот, што е застапено и во нашите испитувања. Еластичноста во процесот на мaturација и ретардација доведува до фактот дека пооделни фази во процесот на созревање може да се одвиваат побрзо или поспоро од други фази. Тоа се потврдува и во нашите наоди, со тоа што полиморфизмот не е изразен само меѓу костурните класи или меѓу пооделните фази на созревање, туку и во самите фази на диференцијација, што е застапено и кај момчињата и кај девојчињата во сите три костурни класи (Табела 19 и 20).

Во споредувањата меѓу развојот на RUS коските и карпалните коски за двата пола во сите три класи, развојот на RUS коските е понапреднат во однос на развојот на карпалните коски; што е во согласност со наодите на Johnston (1962) за филаделфиските деца, со наодите на Lee (1971) за децата од Хонг-Конг и британските деца (Tanner, 1974). Една од причините што карпалните коски се елиминираат од процената на костурната возраст е токму таа што заостануваат во развојот зад епифизните центри (Johnston and Jahina, 1965).

Друга поважна причина е и таа што нивниот развиток завршува порано од развитокот на RUS коските (во 12-13 година на возраст), така што по 13-та година информацијата за костурниот развој е исклучиво од епифизните центри.

Од досегашните знаења за половите хромозоми, дефинирано е дека женскиот и машкиот пол квалитативно и квантитативно се разликуваат. Во однос на костурниот развој постои полов диморфизам како во пренаталниот така и во постнаталниот период. Во првите три месеца од ембрионалниот развој момчињата се понапреднати (Garn et al, 1977) додека непосредно пред раждање и во текот на целиот постнатален период девојчињата се тие кои се понапреднати. (Tanner, 1962). Кај нашите испитаници во хронолошката возраст од 6 до 15 години развитокот на RUS коските и на карпалните коски е понапред отколку кај момчињата, што е во согласност со наодите на бројни автори. За половиот диморфизам постојат податоци

од многу автори од различни популации, од кои би навеле: американска, британска, шведска, полска, јапонска, австралиска и популации од Африка и Јужна Америка. (Garn et al, 1966; Tanner et al, 1975; Tarranger et al, 1976; ...).

Треба да се нагласи дека половиот диморфизам во костурниот развитокоопага со возрастта (Табела 19 и 20) што е во согласност со наодите на Thompson i сор. 1973. Имено, кај момчињата порапидна матурација на костурот е на крајот на пубертетниот растек, предизвикан од зголемувањето на скрепацијата на тестостеронот (Winther, 1978), додека во постпубертетниот период девојчињата растат времененски подолго (Tarranger and Hagg, 1980) од помалку изразеното дејство на естрогенот (Zahman, 1975).

Степенот на развојот на костурот на испитаниците по класи укажува дека девојчињата и момчињата во Кл. I се најнапреднати, односно со највисока вредност на поени и за RUS коските и за метакарпалините коски. Децата со сагитални аномалии на гризот имаат помала вредност на поените во однос на децата во Кл. I, но без статистичка значајност. И тоа: во Кл. II девојчињата се понапреднати во костурниот развој од девојчињата во Кл. III; додека момчињата заостануваат зад момчињата од Кл. II и Кл. III. Завршните фази на развојот кај девојчињата од Кл. II и Кл. III се одвиваат еднакво и за RUS коските и за карпалините коски. Завршните фази на развојот кај момчињата го задржуваат истиот редослед како и во претходните години, Кл. I, Кл. III, Кл. II.

Врз основа на добиените показатели како заклучок може да се предложи следното:

- Костурниот развој на децата со Кл. I е понапреднат во однос на децата со сагитални неправилности на гризот, и кај девојчињата и кај момчињата.
- Девојчињата со Кл. II се понапреднати во костурниот развој од девојчињата со Кл. III.
- Момчињата со Кл. III се понапреднати од момчињата со Кл. II.
- сите испитаници од сите три класи се понапреднати во костурниот развој во однос на хронолошката возраст, споредени по стандардите на Tanner.

## ДЕНТАЛЕН РАЗВИТОК

Традиционално најприменуван систем за процена на биолошката возраст на детето се забите. Во XVIII-от век во Британија, кога децата се користени како фабричка работна снага еден од условите за прием на работа бил изникнатиот втор молар. Еден век подоцна Beik, (1913); Bean (1914), Hartel, (1928) сугестираат при запишување на децата во школите одделение услов да биде со состојба на изникнатите permanentни заби, а не годините на возраст. И денес дентицијата именено или заедно со другите ткивни системи се користи како индикатор во процената на биолошката возраст на детето. Во медицината особено кај децата со еднокринопатии, во стоматологијата и во ортодонтскиот третман кај различните типови на малоклузии, денталната возраст се применува како диагностички критериум и основен критериум во планирањето на третманот. Во криминалистиката кога останатите делови на организмот недостасуваат, забите се од голема помош во идентификацијата на личноста. Како најцврсти структури во човечкиот организам кои отстојуваат на времето забите се рангирани материјал во еволуција на линијата која води до човекот. Дека забите се третирани како важни органи од најдревни-и народи се потврдува и од законите на Хамураби (1791-1750 пр. Е.) "Ако на еден човек кој е равен на тебе му се избие заб, тогаш на тебе ќе ти се избие" (параграф 200, цит. по Тавриловик, (1969)).

Процената на денталната возраст се врши со броење на изникнатите заби или со пратење на степенот на минерализација на забите. Во записите од забрната медицина меѓу првите спомнува Celzus (25 пр. н.е. 50 година) кој пишува за случајот на забите со што се иницирани никулците за феноменот на забната ерупција. Денешните сознанија укажуваат дека коректната ерупција е битен фактор за правилен максимален и мандибуларен развиток. За постоењето на тесна зависност меѓу развитокот на забите и растот на денталните лакови пишува уште Hunter (1771), давајќи кус, но точен опис;

а како предмет на испитување е од интерес на бројни квалитетни автори ( Baume, 1950, Moyers, 1959, Moorrees, 1959, Bjork, 1963, Van der Linden 1970, 1972 ). Hellman (1929, 1935) класификацијата на фацијалниот растеж ја засновува врз база на физиолошкиот развиток на дентицијата. Во најновата литература развитокот на забите и дејството на компензаторниот дентоалвеоларен механизам е предмет на испитување на Solow (1980) . Авторот вели: "Во периодот на развиток на забите се развива и дентоалвеоларниот процес чиј дентоалвеоларен компензаторен механизам е од посебна важност во адаптацијата на дентоалвеоларните лакови при различните вилични односи. Да би можело дејството на дентоалвеоларниот компензаторен механизам да се искористи во право време во текот на ортодонтскиот третман, потребно е развитокот на забите да се прати и оценува за секој пациент индивидуално". Денталната возраст детерминира преку развитокот на забите е понадмоќен и поточен метод отколку појавувањето на забот во оралниот кавум, што претставува само кус момент во долгот процес на ерупција на забите ( Demirjian et al, 1973) . Кога се зборува за развитокот на забите не може да не се спомнат првите студии од Legros et Magitot (1893) иако работена само на еден фетус, нивните наоди биле применувани како норми се до студијата на Logan and Kronfeld (1933) работена на хетероген примерок од три новороденчиња, 13 посттари одедна година и 9 деца од една до петнаесет години, претежно патолошки материјал. Веке во 1940 година Schour and Massler ja публикуваат студијата " Chronology of Growth of Human Teeth" квантитативна анализа која го опишува континуираниот развиток на млечните и перманентните заби, која се задржала долго како стандард за процена на денталниот развиток. Сугестијата на Brauer and Bahador (1942) во процената на денталната раст да се применува степенот на квалификација на забите , а не клиничката ерупција, ја прифатат и ја потврдуваат Gleiser and Hunt (1955), со што настапува нов тренд во денталната биологија. Современикот на

Gleiser<sup>и</sup>Hunt , финецот Paatero (1958) даде голем допринос во овој тренд , усовршувајќи ја рентгенографската техника преку ортопантомографијата која веке беше воведена во Јапонија.

Седмата декада од нашиот век се карактеризира со тоа што се усовршуваат и прецизираат методите за следење на денталниот развиток. Сите истражувачи кои го следеле развитокот на забите се согласуваат дека забите во процесот на минерализација се трансформираат низ исти морфолошки степени на развиток. Разликата меѓу истражувачите е во применетата на бројот на развојните степени и во тоа кога и колку заби се земени за анализа. Gleiser and Hunt (1955) го анализираат првиот мандибуларен молар преку 15 развојни степени. Garn et al (1957) ги анализираат мандибуларниот молар и премолар низ 3 развојни степени; а Carmen Nolla(1960) го користи искуството на Pinney (1939) и предлага 10 развојни степени. Moorrees et al (1963) во анализата на еднокорените заби предлагаат 13 развојни степени, а за повеќекорените заби 14 развојни степени. Liliquist and Lindberg (1971) предлагаат 7 развојни степени, додека Demirjian et al(1973) предлагаат 8 развојни степени за анализа на мандибуларните молари и премолари , а 6 развојни степени за мандибуларниот канин и мандибуларните инцизиви; со тоа што секој развоен степен носи свој абсолютен број, одвоено за девојчињата и момчињата.

Денталниот развиток како индикатор на биолошката возраст на детето пратен е од многу автори да би се одредила љеската со костурниот развиток (Bambha and Van Natta,1959; Rötz et al,1959; Anderson and Thompson,1973; Chertkow,1979; Ozerović 1980) или со останатите матурациони фактори (Lewis и Garn, 1960; Anderson et al,1975; Chertkow,1980).

Во најголем број трудови анализирани се само поодделни заби, малку трудови ги опфаќаат сите максиларни и сите мандибуларни заби. Развитокот на забите кај деца со малоклучни е испитуван од помал број автори (Ејдус и сор.1971; Симовиќ-Гвозденостиќ, 1976, Gupta, 1976; Тијаниќ,1983). Сите автори се слагаат дека степенот на калцификација како

индикатор во процената на биолошката возраст на секое дете е од голема важност во дијагнозата и планот на ортодонтскиот третман.

Во нашата студија процената на денталниот развиток е следена на 132 испитаника на возраст од 6 до 15 години, одвоено по пол и класи. Анализирани се вкупно 14 заби, преку 12 развојни степени (Табела А сл. 8 ). Во анализата се опфатени вкупно 9.688 заби, а добиените податоци се обработени статистички и прикажани во следните

#### РЕЗУЛТАТИ

Средните вредности и стандардните девијации на поените на степенотна развиток на забите за девојчињата и момчињата, по класи прикажани се на Табела 23 . Во однос на пол девојчињата покажуваат поголеми вредности на поените, особено во Кл. II и Кл.III, отколку момчињата.

Во кл. I развитокот на девојчињата и момчињата се одвива скоро паралелно.

Во однос на класите, податоците укажуваат на следното: кај девојчињата развитокот на забите (Табела 23 по класи се одвива скоро паралелно. Разликите кои постојат меѓу некои возрасни групи се минимални и статистички не се сигнификантни. Стандардните девијации покажуваат најголема вредност во 8,9 и 10-та година на возраст. Кај момчињата денталниот развиток е најнапреднат во Кл.I, додека во Кл.II и Кл. III се одвива скоро паралелно. Стандардните девијации покажуваат најголема вредност во 8,9 и 10-та година на возраст.

Табела 23 Средната вредност и стандардната дезијација на посните на забрниот развиток кај девојчиците, по класи

| Возраст | Хроној.<br>век | К л а с а |     |       | III<br>X |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|----------|
|         |                | I         | II  | III   |          |
| 6       | 44,3           | 3,577     | 45  | 1,414 | 44       |
| 7       | 56,2           | 3,931     | 55  | 4,195 | 55       |
| 8       | 62             | 4,271     | 65  | 4,733 | 65       |
| 9       | 72             | 5,281     | 74  | 6,590 | 73       |
| 10      | 82             | 5,650     | 81  | 6,244 | 81       |
| 11      | 89             | 5,416     | 88  | 4,490 | 88       |
| 12      | 95             | 2,934     | 94  | 3,825 | 94       |
| 13      | 98             | 2,060     | 98  | 2,207 | 98       |
| 14      | 100            | /         | 100 | /     | 100      |

Табела 24 Средните вредности и стандардните делијации на забниот развиток  
кај момчињата, по класи

| ХРОНОЛОШКА<br>ВОЗРАСТ | X    | I<br>SD | КЛАСА |       | III<br>SD |
|-----------------------|------|---------|-------|-------|-----------|
|                       |      |         | X     | SD    |           |
| 6                     | 47   | 4,898   | 46    | 3,500 | 41        |
| 7                     | 56   | 4,458   | 51,5  | 3,122 | 53,6      |
| 8                     | 63   | 4,629   | 59,6  | 4,583 | 60,5      |
| 9                     | 71   | 4,661   | 68,5  | 7,006 | 68,7      |
| 10                    | 82   | 4,40    | 79    | 5,086 | 80        |
| 11                    | 88   | 4,123   | 87    | 3,236 | 88        |
| 12                    | 94,5 | 2,132   | 92,3  | 2,748 | 94        |
| 13                    | 99,6 | 1,000   | 96,5  | 2,726 | 97        |
| 14                    | 100  | /       | 99,5  | 0,741 | 99,5      |
| 15                    |      |         | 100   | /     | 100       |



## ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОК

Развитокот на забите е прогресивен, континуиран и кумулативен процес. Класификацијата на перманентните заби почнува непосредно пред раѓањето, а завршува околу 15 годишна возраст. Се одвива под големо влијание на генетските фактори, а сосема малку е под влијание на надворешните фактори. Исто така и развитокот на коските развитокот на забите се карактеризира со сукцесивни промени во обликот и големината, од иницијалниот степен до затварањето на апексот. Бидејќи постнаталниот развиток е продолжување на пренаталниот, разликите кои се спрекаваат во постнаталниот живот почнати се во пренаталното постоење. Во првиот триместер од ембрионалниот развиток понапреднати се момчињата, а непосредно пред рагањето и во постнаталниот развиток понапреднати се девојчињата (Burdi et al, 1970) Garn and Burdi (1971) врз основа на тие разлики го објаснуваат половиот диморфизам, во секвенциите на минерализација на забите. Иако во постнаталниот развиток општа карактеристика е девојчињата да се јонапреднати од момчињата, сепак наодите на авторите се контрадикторни. По некои автори разлика по пол не постои или пак разликите се минимални. Во нашите наоди не постои разлика по пол кај испитаниците од Кл. I. Разликата по пол се поевидентни меѓу Кл. II и Кл. III. и тоа во помала возраст (Табела 23 и 24). За време на пубертетот разликите се помали, што е во согласност со наодите <sup>на уар</sup> Wagener and Hurme 1950, дека хормоналните пореметувања во хуманата популација не даваат реперкусии врз забите од таков карактер како реперкусиите изразени во костурниот развиток и телесната висина. Експериментите вршени на машки мајмуни со јаки дози на тестостерон (од истите автори) укажуваат дека никнењето на сите канини се убрзало.

Во процената на денталниот развиток појасна слика привидуата се добива кога се анализираат сите максиларни и мандибуларни заби (Prahl Andersen and Van der Linden 1971), бидејќи денталниот развиток во мандибулатата и максилата одвива независно (Garn and Purdi, 1971). Кај децата со малоденталниот развиток е од непроценлива важност во ефектот дентоалвеоларниот компензаторен механизам. Нашите наоди покажуваат декане постои разлика во степенот на денталниот развој меѓу двојчињата со Кл. I и девојчињата со сагитални амелиози на гризот (Кл. II и Кл. III). Табела 23. Кај момчињата разлика меѓу класите постои во сите возрасти. Момчињата од Кл. II и Кл. III заостануваат зад момчињата од Кл. I (табла 24). Најмногу заостануваат момчињата со дистрооклузија (II), што е во согласност со наодите на Ејдус, (1971) и Становик, Тијаниќ и Gupta. (1976) (1983).

Споредувањата на денталниот развој меѓу нашите испитаници и канадските французи - од наодите на Demirjian и работници (1973) прикажани на Дијаграм 4 укажуваат дека нашите испитаници се понапреднати. Кривите на денталниот развој се разликуваат особено кај момчињата. Воедини секвенции во денталниот развиток кај нашите испитаници се одвива порано во однос на хронолошката возраст. Развитокот на забите кај македонските деца се завршува порано во однос на децата канадски, французи за девојчињата и за момчињата.

Од наодите за денталниот развој на нашите испитаници може да се предложи следното:



- Денталниот развиток се одвива еднакво кај девојчињата од Кл. I , Кл.II и Кл.III, на малоклузии,
- Кај момчињата постои разлика во секвенциите на минерализација кај оние од Кл. I и момчињата со сагитални неправилности на гризот. Најнапреднати се момчињата со Кл.I, потоа со Кл. III, а најмногу заостануваат момчињата во Кл. II и тоа до 12 годишна возраст. Потоа развитокот се одвива паралелно, меѓу оние од Кл. III и Кл. II.
- Половиот диморфизам во секвенциите на минерализација е изразен меѓу Кл. II и Кл.III. Девојчињата се понапреднати во однос на момчињата.
- Не постои разлика во развитокот меѓу момчињата и девојчињата со Кл. I.

### 7.3. ТЕЛЕСНА ВИСИНА

Основната информација за телесната градба на секоја индивидуа се добива од податоците за телесната висина и телесната тежина. Како историски податок треба да се спомне фактот дека димензиите од телесната висина послужиле како материјал за изработка на првата лонгитудинална студија. Имено, во период од 1759 - 1770 година Philbert Gueneau de Montbeillard го бележел растежот на сина си од рагање до 18 годишна возраст. Тој податок го искористил Buffon, а студијата била публикувана во "Histoire Naturelle" (Scammon, 1927). Во современата медицинска процена на здравјето на секоја индивидуа вообичаено е да се изврши мерење на телесната висина и тежина, да би се одредил индексот на телесната маса (Keys et al 1972; Thomas et al 1976). Бројни трудови се изработени од податоците за меѓусебните односи на различни телесни димензии во текот на потстнаталниот живот. Например, за одредување на растежниот индекс Behnke и Wilmore (1974) го земаат соодносот меѓу две групи на телесни димензии означени како EDC и TDC. Во контекстот на фацијалниот растеж Rose (1960) нагласи дека телесната висина и телесната тежина се подобри индикатори за фацијалниот растеж, отколку хронолошката возраст и костурната возраст. Особено растежот на виличниот дел на лицето го прати во потполност телесниот растеж (Krogman, 1968) поконкретно кривата во зголемувањето на мандибуларниот растеж е иста како и кривата на зголемувањето на телото во висина (Ludwick, 1958). Во текот на ортодонтскиот третман растот на телото во висина треба да се прати како што се прати растот на фацијалните димензии, вели Bjork (1972), бидејќи промените во процентот на растежот за време на периодот на адолосценција може да влијаат на текот на ортодонтскиот третман (Grave, 1978). Особено внимание во ортодонтската литература е обратено на достигнувањето на "врвот" (PHV и HR), врската со пооделни степени на коскениот развиток во предвидувањата на пубертетниот растежен наплив "PGS" (Bowden, 1976; Grave and Brown, 1976, Helm and others, 1971; Hagg and Tarranger, 1980; Tarranger and Hagg, 1980), бидејќи поедини типови

на ортодонтски третман се поуспешни кога се во коинциденција со пубертетниот растеж наплив ( Bjork ,1972). Кај децата кои растат со необична стопа на растеж (било да е зголемена или смалена) од голема важност е преземањето мерки за стопирање или фаворизирање на растежот. Третманот со полови хормони за време на пубертетот го редуцира потенцијалот на растеж кај екстремно високите деца( Prader , 1973). Кај оние лак со екстремно ниска телесна висина третманот со хуманиот растежен хормон - HGR- кој е уствари протеин со молекуларна тежина од 21.700 , составен од 190 аминокиселини, го фаворизира растежот (Tanner ,1972). Телесната висина е под големо генетско влијание ( Carter 1972, Garn , 1966), но во однос на костурниот и денталниот развиток зависи повеќе и од функцијата на единокринолошкиот систем( Onat, 1975), социјалекономските услови во прв ред од исхраната и од климатските услови. Особено високите надоморски височини доведуваат до низок раст (Stinson,1982) .

Во пратевјето на билолошката возраст на децата во растеж телесната висина е рамноправен индикатор со другите индикатори. Во нашата анализа пратена е тоталната телесна висина. Децата се мерени еднаш годишно во месецот на роденденот, на вага со висинометар, без кондури со минимални аливи. Добиените податоци се презентирани во следните

#### РЕЗУЛТАТИ

Средните вредности и стандардните девијации на телесната висина во период од 6 до 15 годни, по пол и класи е прикажана на Табела 25 . Во 6 и 7 годишна возраст девојчињата се повисоки од момчињата, во сите три класи. Од 8 годишна возраст и во наредните години момчињата предњачат во сите три класи со исклучок на девојчињата од Кл.II во 8 и 9 година.

Во однос на класите резултатите го покажуваат следното: девојчињата од Кл.III во 6,7 и 8 година се највиски. Девојчињата од Кл. II се највисоки во 6,7 и 8 година,

25 Средните временности и стандардните левијации на телесната висина по пол и класи

| Хронологика<br>возраст | К Н А С И   |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | I           | II    | III   | IV    | V     | VI    |
| X                      | 124         | 119,5 | 125   | 119   | 120   | 119   |
| 6                      | 2,500       | 2,828 | 3,213 | 4,500 | 4,183 | 2,449 |
|                        | 126,5       | 127   | 127   | 125   | 126   | 125,5 |
| 7                      | 3,316       | 2,744 | 2,500 | 3,696 | 4,600 | 2,258 |
|                        | 130         | 132,5 | 132   | 130   | 129   | 132   |
| 8                      | 4,830       | 3,370 | 4,274 | 4,924 | 3,027 | 3,696 |
|                        | 137         | 138   | 137   | 136   | 137   | 138   |
| 9                      | 5,164       | 5,855 | 5,802 | 5,380 | 5,887 | 2,645 |
|                        | 140         | 145   | 141   | 143   | 140   | 144   |
| 10                     | 3,437       | 5,512 | 5,198 | 4,674 | 4,203 | 2,449 |
|                        | 146         | 150   | 145   | 148,5 | 146   | 149   |
| 11                     | 4,369       | 4,812 | 5,000 | 4,500 | 5,437 | 2,500 |
|                        | 152         | 157   | 150   | 155   | 151   | 156   |
| 12                     | 5,378       | 4,645 | 5,055 | 5,349 | 5,000 | 2,500 |
|                        | 156         | 160   | 158   | 158   | 157   | 159   |
| 13                     | 5,674       | 4,500 | 4,633 | 4,828 | 5,099 | 3,873 |
|                        | 159         | 167   | 160   | 165   | 160   | 166   |
|                        | 5,656       | 5,979 | 5,538 | 4,732 | 4,280 | 2,943 |
| 14                     | 162         | 171   | 161   | 169   | 162   | 171   |
|                        | 6,281       | 4,320 | 4,932 | 4,153 | 4,500 | 4,320 |
|                        | Новороденце | 51    | 50,5  | 51    | 50,7  | 51    |
|                        | 0,866       | 1,362 | 1,180 | 1,870 | 1,176 | 1,113 |

штоа преињачат девојчињата од Кл. I. Разликите меѓу класите се минимални и немаат клиничка сигнификантност. Момчињата од Кл. II се најниски по раст во сите возрасни групи од 6 до 16 години. Највисоки се момчињата од Кл. I. Разликите меѓу групите се минимални и не покажуваат сигнификантни разлики.

Разликите се поголеми од повозрасните групи, што се објаснува повеќе од индивидуалното стекнување на пубертетот, отколку со малоклузијата.

Должината на децата во период на новороденче по класи е прикажана на иста табела (Табела 25). Кај девојчињата постои разлика од 0,3 до 0,5 см. по класи, додека момчињата покажуваат иста должина во сите три класи, 51 см. Најдолги се девојчињата од Кл. I, потоа од Кл. III, па од Кл. II.

#### ДИСКУСИЈА



Телесната висина е функција на елонгацијата на долгите коски, а зависи од многукратни фактори. Дека висината е зависна од генетскиот фактор укажуваат испитувањата на монозиготните близнаки, кај кои разликата не е поголема од 2 см. а типот на наследувањето е полигенски. Потенцијалот на растеж зависи и од други надворешни влијанија, па и од дневниот ритам како и од сезонските варијации. Имајќи го сето тоа предвид податоците од нашите испитувања потекнуваат од една етничка популација од иста географска средина. Податоците се земени секогаш во претпладнечните часови (од 8 до 11) и во иста сезона (на во месецот на роденденот), така што дневните и сезонските варијации се елиминирани.

Eveleth и Tanner (1976) даваат податоци од повеќе европски земји, споредувајќи ги градските и селски деца. Градските деца се повисоки, а со помала тежина од селските деца. Во САД и Холандија од податоците на Hamill и сор. (1972) и van Wieringen и сор. (1971) се гледа дека не постои разлика меѓу градските и селски деца, што авторите го објаснуваат со еднаквиот стандард на живеење. Селските деца

./. .

./. .

Cropland area vs. percentage excess CO<sub>2</sub> over pre-industrial level



од Мексико се повисоки и полесни од градските деца (Malina et al 1981). Во однос на Континентите Eveleth i Tanner, 1976 даваат податоци дека девојчињата од Азија во период од 1 до 18 години се поински од европејките и афроамериканките, а менархата ја добиваат половина година пред европејките на иста возраст како афроамериканките.

Телесната висина за двата пола во сите три класи покажува линеарен тренд, Дијаграм 6. Временски девојчињата растат побрзо од момчињата. Тоа се објаснува со следното: нозете поконкретно потклоелицата кај момчињата е подолга, а таа временски расте поспоро од трупот. Во однос на класите не постои сигнификантна разлика. Постоечките минимални разлики(Табела 25) го даваат следното рангирање. За девојчињата во 6 и 7 година највисоки се двојчињата од Кл.II, потоа од Кл.I, па од класа III. Од 8 до 15 година највисоки се девојчињата од Кл.I, потоа од Кл.II, а најниски се од Кл.III. Кај момчињата рангирањето за сите возрасти е исто. Највисоки се оние од Кл.I, потоа од Кл.III, а најниски се од Кл.II.

Информацијата на испитаникот во добра на новороденче, односно конституцијата во добра на новороденче ја добивме од двата податоци телесната висина и телесдната тежина. Најдолги се девојчињата од Кл.I, потоа девојчињата од Кл.III, а најкуси од Кл.II. Кај момчињата должината е иста за сите три класи.(Табела 25).

Во нашата литература податоците за телесната висина на детската популациона група се многу инсуфициентни, па затоа споредувањата ги направивме со податоците од Broman, Dahlberg i Lichtenstein (цит.од Ортодонција стр. 165), Дијаграм 5. Во периодот од 6 до 15 години и девојчињата и момчињата покажуваат поголеми вредности од вредностите на наведените автори.

Ерз основа на податоците прикажани на Табела 25 може да се заклучи следното:

Не постои разлика во телесната висина меѓу девојчињата од Кл.I, Кл.II и Кл.III.

Девојчињата со малокузија од Кл.II и Кл.III се раѓаат со помала телесна должина во однос на девојчињата од Кл.I.

Не постои разлика во телесната висина меѓу момчињата од Кл.I, Кл.II и Кл.III.

#### 7.4. ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА

Телесната тежина заедно со телесната висина ја одредуваат конституцијата на секоја индивидуа, односно тоа е и основниот период за соматскиот развиток на секоја единка (Carter, 1972). Пропорцијата на телесната тежина кон различите степени на телесната висина се применува во епидемиолошките студии (Florey, 1970) особено во индустриски развиените земји во ризикот при заводите за осигурување на живот (Brazek, 1960). Испитувањата на Schar и спр. (1973) на телесната тежина на деца од Израел во 7-8 и 13-14 годишна возраст укажува дека децата го задржуваат истиот потенцијал и во двета испитувани период, што го потврдува фактот за генетското влијание. Како индикатор во општиот телесен развиток тежината е од голема важност. Особено нутрицијата како фактор во детството е од извонредна важност во биолошкото созревање на детето во растеж. Малнутрицијата дава посериозни ефекти врз развитокот на момчињата (Tanner, 1962; 1973; Frisancho et al, 1973) и врз минерализацијата на коските отколку врз минерализацијата на забите (Tanner, 1963; Garn et al, 1965). Функцијата на ендокринолошкиот систем, социјалекономските фактори и други фактори на средината влијаат на дебелината на детето.

Во антрополошките испитувања осем податокот за totalната телесна тежина вршени се бројни испитувања за состојбата на субкутаните набори (Samuelsson, 1971; Tanner and Whithous, 1975). Меѓутоа, во ортодонтската пракса за процена на соматскиот развиток на детето фсема е доволен

податокот за тоталната телесна тежина, што и ние го испитувавме кај нашите испитаници. Во период од 6 до 15 години еднаш годишно ја меревме телесната тежина со минимали алијанта. Добиените податоци ги презентираме во следните:

#### РЕЗУЛТАТИ

Средните вредности и стандардните девијации на телесната тежина на групата испитаници по пол и класи во период од 6 до 15 години прикажана е на Табела 14. Момчињата покажуваат повисоки вредности на телесната тежина од девојчињата, особено во период од 6 до 12 годишна возраст. Потоа тежината кај девојчињата се зголемува.

Во однос на класите девојчињата од Кл.II до 10 годишна возраст покажуваат најголеми вредности, но разликите не се сигнификантни. Од 11 до 15 годишна возраст девојчињата од Кл.I се најтешки, потоа девојчињата од Кл.II, па оние од Кл.III. Момчињата во периодот од 6 до 15 години покажуваат константност во рангирањето по класи. Најтешки се момчињата од Кл.I, потоа од Кл.III, а најмала телесна тежина имаат момчињата од Кл.II.

Машките новороденчиња се со поголема телесна тежина од женските новороденчиња, Табела 14. Во однос на класите девојчињата од Кл.II се потешки отколку девојчињата од Кл.I и Кл.III. Кај машките новороденчиња рангирањето е следното: најтешки се мокчињата од Кл.I, потоа од Кл.III, а најмала тежина имаат момчињата од Кл.II.

#### ДИСКУСИЈА

Следењето на промените на телесната тежина во периодот на детството и момчештвото допринесуваат за проникнување во проблемот за влијанието на факторите од средината во соматскиот развиток на детето. Наодите од нашата анализа укажуваат дека телесната тежина е детерминирана

табл. 78. Статистика бременностей и статистическое описание по полу и классу  
человеческого гениталии по полу и классу

| Возраст     | Хронол. | Количество |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |         | I          |         | II      |         | III     |         |
|             |         | М          | М       | М       | М       | М       | М       |
| 6           |         | 20         | 22,5    | 22      | 20      | 22      | 23      |
|             | 4,500   | 2,217      | 4,782   | 3,201   | 3,193   | 3,116   |         |
| 7           |         | 23         | 25      | 25      | 23      | 24      | 24      |
|             | 5,845   | 3,201      | 4,500   | 2,500   | 3,082   | 3,082   |         |
| 8           |         | 25         | 30      | 29      | 28      | 27      | 29      |
|             | 5,513   | 2,920      | 5,711   | 4,769   | 3,979   | 3,799   |         |
| 9           |         | 29         | 36      | 31      | 31      | 30      | 34      |
|             | 5,845   | 8,602      | 6,503   | 5,813   | 5,000   | 4,500   |         |
| 10          |         | 32         | 40,5    | 35      | 36,5    | 33      | 39      |
|             | 4,274   | 5,876      | 6,280   | 6,375   | 3,405   | 4,500   |         |
| 11          |         | 40         | 42      | 38      | 40      | 38      | 40      |
|             | 4,939   | 8,271      | 6,016   | 8,602   | 3,817   | 6,567   |         |
| 12          |         | 45         | 46      | 44      | 43      | 43      | 44      |
|             | 5,647   | 5,099      | 6,509   | 5,892   | 5,552   | 6,319   |         |
| 13          |         | 48         | 47      | 48      | 44,5    | 45      | 46      |
|             | 6,708   | 4,500      | 6,310   | 5,188   | 5,656   | 5,632   |         |
| 14          |         | 52,        | 51      | 51      | 50,5    | 50      | 51      |
|             | 5,183   | 8,151      | 6,486   | 4,031   | 5,761   | 5,815   |         |
| 15          |         | 57         | 56      | 56      | 55      | 54      | 55      |
|             | 5,161   | 4,500      | 5,852   | 4,500   | 4,193   | 4,320   |         |
|             | 3,366   | 3,600      | 3,514   | 3,475   | 3,373   | 3,365   |         |
| НОВОРОДЕНЧЕ |         | 453,688    | 384,986 | 475,119 | 243,156 | 496,986 | 125,365 |

во раниот период на постнаталниот развиток и има тенденција да ја задржи константноста, особено забележливо кај момчината. Табела 26 Дијаграм 6. Кај девојчината во однос на класите вредноста на телесната тежина се менува во текот на времето. До 11 години најголема телесната тежина имаат девојчињата од Кл.II, потоа вредноста се зголемува кај девојчињата од Кл.I (Табела 26 ) Дијаграм 7/. Оваа варијација меѓу класите би ја поврзала со типот и на малоклузијата (забелешка на авторот) со фактот на менливоста на телесната тежина во постнаталниот растеж (на што укажува Hooton уште во 1947 година), кај поедини лица.

Традиционалниот концепт за менархата и потребната телесна тежина се менуваат со сознанијата од поновата литература ( Ellison , 1981). Нутрицијата го засилува влијанието на фертилноста на жената низ ефектот на менструалната регуларност. Декес е јасно докажано дека јаките нутрициони стресови иако за кусо време имаат повисоки ефекти и се покритични за фертилноста , отколку средните стресови кумулирани во подолг период.


Споредувањата на нашите наоди со наодите наBroman, Dahlberg i Lichtenstein (Ортодонција стр. 165) прикажани на Дијаграм 7, јасно укажуваат дека нашите испитаници во сите три класи за двета пола се со повисоки вредности од вредностите на наведените автори.

Машките новороденчиња од Кл.I и Кл.III, се со поголема телесна тежина од женските новороденчиња. Во Кл. III женските новороденчиња се со поголема телесна тежина од машките новороденчиња, а воедно и од женските новороденчиња од Кл.I и Кл.III.

Од прикажаните резултати може да се заклучи следното:

Техническая спиральность со-форманта сопаротных

106.-



Во фазијата на растеж и развојок може да се  
каже Од прикажаните резултати може да се заклучи след-  
ното:

Во период од 6 до 15 години телесната тежина покажува константност во зголемувањето кај момчињата. Најголема телесна тежина имаат момчињата од Кл.I, потоа од Кл.III, па од Кл.II. Во периодот од 6 до 15 години телесната тежина покажува мали варијабилности во зголемувањето кај девојчињата од Кл.II и Кл.I. До 11 годишна возраст најтешки се оние од Кл.II, па од Кл.I, а најмала тежина имаат девојчињата од Кл.III. После 10 годишна возраст најтешки се девојчињата од Кл.I, потоа од Кл.II, па од Кл.III.

Машките новороденчиња се потешки од женските новороденчиња со исклучок на Кл.II во која женските новороденчиња се потешки од машките.

Женските новороденчиња се најтешки во Кл.II, потоа во Кл.III, а оние од Кл.I се рагаат со најмала телесна тежина.

корелацијата меѓу костурниот развојок и висината, висината развојок - ДР, телесната висина ТВ и телесната тежина ТТ, кај девојчињата од Кл.I, Кл.II и Кл.III. Во сите три високи корелации

#### 7.5. БИОЛОШКА КООРДИНАЦИЈА НА ИНДИКАТОРИТЕ

Пратејки ги сукцесивните промени на осификацијата на развојните центри на рака-шепа, на степените на минерализација на забите, на промените во телесната висина и телесната тежина во период од 6 до 15 годишна возраст на децата со мало-клузии, го стекнавме сознанието за различните рамните на биолошката зрелост на децата од Кл.I, Кл.II и Кл.III., во тој интензивен период на растеж.

Во посебна држа висината и со телесната тежина с.990 отколку со висината с.995. Кај девојчињата од Кл.III денталниот развојок е во висока корелација со телесната тежина с.998, потоа со телесната висина с.990 во високата висинска с.990.

Во феноменот на растеж и развиток може да секаже дека развитокот на секој од овие индикатори се одвира по своја тема, независно еден од друг, со различни индивидуални варијации во различни временски периоди. Меѓутоа, стварните односи на индикаторите се многу сложени и комплексни дејствија зависи и поврзани со промените во самиот организам на ловеке контактни промени. Колкава е јачината на нивната биолошка координација во растежниот период на детето е доста интересно и важно прашање. За одредување на есенцијските зависности меѓу променливите, кој истовремено служи како индекс на степенот на зависноста се применува мултилиот коефициент на корелација, како најпогоден статистички метод.

За полесно леседење на коефициентот на корелација меѓу костурниот развиток и останатите биолошки индикатори вредноста на костурниот развиток ја ценевме само со RUS индикаторот.

На Табела 27 прикажан е мултилиот коефициент на корелација Р на костурниот развиток - КР, денталниот развиток - ДР, телесната висина ТВ и телесната тежина ТТ, кај девојчињата од Кл.I, Кл.II и Кл.III. Во сите три класи костурниот развиток е во повисока корелација со телесната тежина отколку со денталниот развиток и телесната висина. Највисока вредност мултилиот коефициент на корелација покажува во Кл.II о,997, потоа во Кл.I о,995, и во Кл.III о,989. Корелацијата на костурниот и денталниот развиток е повисока во Кл.I и Кл.II о,985 отколку во Кл.III о,983. Корелацијата на костурниот развиток и телесната висина е иста за сите три класи о,960.

Денталниот развиток кај девојчињата од Кл.I и Кл.II е во повисока врска со телесната висина и со телесната тежина о,990 отколку со костурот о,985. Кај девојчињата од Кл.III денталниот развиток е во највисока корелација со телесната тежина о,998, потоа со телесната висина о,990 па костурниот развиток о,980.

Телесната висина е во највисока корелација со денталниот разиток во сите три класи 0,990, потоа со телесната тежина 0,976 за Кл.I и Кл.II и 0,987 за Кл.III. Најиска корелација има со костурниот разиток 0,960 за Кл.I и Кл.II; и 0,938 за Кл.III.

Телесната тежина кај девојчињата од Кл.I и Кл.II е во највисока корекција со костурниот разиток 0,995 и 0,997; а кај девојчињата од Кл.III со денталниот разиток 0,998.

Мултилиот кофициент на корелација R на костурниот разиток, KR, денталниот разиток - DR, телесната висина ТВ и телесната тежина TT за момчињата од Кл.I, Кл.II и Кл.III е прикажан на Табела 28. Костурниот разиток е во повисока корелација со телесната тежина отколку со денталниот разиток и телесната висина во сите три класи. По редослед корелацијата е највисока во Кл.III 0,997; Кл.II 0,980 и Кл.I 0,960. Костурниот разиток и денталниот разиток во Кл.II и Кл.III се со повисок кофициент на корелација 0,960 отколку во Кл.I 0,950. Со телесната висина корелацијата е највисока во Кл.II 0,940, потоа во Кл.III 0,938 па во Кл.I 0,930.

Денталниот разиток кај момчињата од Кл.I, Кл.II и Кл.III е во најтесна врска со телесната тежина 0,997 за Кл.I и Кл.III; а 0,996 за Кл.II. Со телесната висина кофициентот има иста вредност за сите три класи 0,990. Со костур от врската е повисока кај момчињата од Кл.II и Кл.III 0,960 отколку од Кл.I 0,950.

Телесната висина во сите три класи е во најтесна врска со денталниот разиток 0,990. Врската со телесната тежина е следната: во Кл.I 0,989, во Кл.III 0,987 и во Кл.II 0,986. Телесната висина и костурот се во најтесна врска во Кл.II 0,940 потоа во Кл.III 0,938, а најмала во Кл.I 0,930.

Таблица 27. Ерекоса на корелациите между  
негу КР, ДР, ТВ и ТТ кај девојчицата од КИ.Г.Р. КО.Л.И.  
и КЛ.Г.П.

|    | КР    | ДР    | ТВ    | ТТ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| КР | 1     | 0,985 | 0,960 | 0,995 |
| ДР | 0,985 | 1     | 0,990 | 0,990 |
| ТВ | 0,960 | 0,990 | 1     | 0,976 |
| ТТ | 0,995 | 0,990 | 0,976 | 1     |

|    | КР    | ДР    | ТВ    | ТТ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| КР | 1     | 0,985 | 0,960 | 0,997 |
| ДР | 0,985 | 1     | 0,990 | 0,990 |
| ТВ | 0,960 | 0,990 | 1     | 0,976 |
| ТТ | 0,997 | 0,990 | 0,976 | 1     |

|    | КР    | ДР    | ТВ    | ТТ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| КР | 1     | 0,983 | 0,960 | 0,989 |
| ДР | 0,980 | 1     | 0,990 | 0,998 |
| ТВ | 0,960 | 0,990 | 1     | 0,989 |
| ТТ | 0,989 | 0,998 | 0,989 | 1     |

Таблица 26. Зависимость коэффициента корреляции между  
коэффициентами корреляции КР, ДР, ТВ и ТТ  
и Кл. III

Кл. I

|    | КР    | ДР    | ТВ    | ТТ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| КР | 1     | 0,950 | 0,930 | 0,960 |
| ДР | 0,950 | 1     | 0,950 | 0,957 |
| ТВ | 0,930 | 0,990 | 1     | 0,989 |
| ТТ | 0,960 | 0,997 | 0,989 | 1     |

Кл. II

|    | КР    | ДР    | ТВ    | ТТ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| КР | 1     | 0,960 | 0,940 | 0,980 |
| ДР | 0,960 | 1     | 0,950 | 0,954 |
| ТВ | 0,940 | 0,990 | 1     | 0,984 |
| ТТ | 0,938 | 0,990 | 1     | 0,981 |

Кл. III

|    | КР    | ДР    | ТВ    | ТТ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| КР | 1     | 0,960 | 0,960 | 0,938 |
| ДР | 0,960 | 1     | 0,960 | 0,938 |
| ТВ | 0,960 | 0,960 | 1     | 0,981 |
| ТТ | 0,977 | 0,997 | 0,987 | 1     |

Телесната тежина е во најтесна врска со денталниот развиток во сите три класи и тоа за Кл.I и Кл.III вредноста на коефициентот е иста 0,997, а за Кл.II 0,996. Со телесната висина коефициентот е во Кл.I 0,989, во Кл.III 0,987 и во Кл.II 0,986. Со костурниот развиток врската е најсиска во Кл.II 0,980; потоа во Кл.III 0,977 па во Кл.I 0,960.

Од Табелите 27 и 28 може да се заклучи дека постои забележително висока координација во развитокот на четирите индикатори на биолошката зрелост на организмот. Кога постои мултиплла поврзаност на третираните појави, тогаш е потребно да се одреди мера на зависност на проучуваната појава од повеќе фактори, односно повеќе независно променливи за кои се потврден с знае дека влијаат на неа (Милошевиќ, 1976). Во нашето испитување како мера на зависност на биолошката матурација ја одредивме вредноста на RUS коските. Кај мултиплата регресија формулата на линеарната равенка која примениме да го претставиме RUS, односно при познатите вредности на денталниот развиток, телесната висина и телесната тежина со примена на формулата може да се најде вредноста на RUS, по следниот образец:

$$RUS = a_0 + a_1 \cdot DP + a_2 \cdot TB + a_3 \cdot TT$$

Со претходна анализа најдени се константите  $a_0, a_1, a_2, a_3$  за секоја класа, одвоено за девојчицата и момчињата, прикажани на Табела 29. Со адекватна замена на вредностите на константите кога ортодонтот ја има вредноста на денталниот развиток (анализиран од ортопантомограмот или ретроалвеоларната снимка на седумте максиларни и седумте мандибуларни заби), состојбата на телесната висина и телесната тежина, а при неможност да ја најде вредноста на RUS од рентгениграмот на рака-шепа, по математички пат преку предложените обрасци може да се најде вредноста на костурниот развиток. Обрасците се следните:

Табела 29. Вредностите на константите  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , на коярите стандартни тройки  $\pi$  на космическите DPF и RBSQ по методи на  $\Delta\varphi$

|       |          | Kl. I    |          |         | Kl. II   |          |   | Kl. III |          |   |
|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---|---------|----------|---|
|       | d        | $\pi$    | $\sigma$ | m       | $\pi$    | $\sigma$ | m | $\pi$   | $\sigma$ | m |
| $a_0$ | -2920,58 | -3268,25 | -1863,60 | -727,25 | -1233,19 | -1531,76 |   |         |          |   |
| SE    | 464,52   | 784,24   | 1147,48  | 925,57  | 1125,64  | 1112,17  |   |         |          |   |
| $a_1$ | -7,69    | -22,69   | -5,11    | -10,28  | -9,14    | -15,52   |   |         |          |   |
| SE    | 3,22     | 6,05     | 3,65     | 3,69    | 6,56     | 5,00     |   |         |          |   |
| $a_2$ | 29,38    | 38,9     | 18,37    | 7,29    | 11,56    | 15,66    |   |         |          |   |
| SE    | 6,86     | 9,81     | 12,11    | 11,45   | 13,54    | 13,34    |   |         |          |   |
| $a_3$ | -0,97    | -2,73    | 7,02     | 26,26   | 24,52    | 24,03    |   |         |          |   |
| SE    | 5,54     | 12,94    | 8,60     | 14,47   | 15,16    | 14,54    |   |         |          |   |
| DW    | 2,42     | 2,68     | 2,38     | 2,27    | 2,26     | 2,24     |   |         |          |   |
| RBSQ  | 0,98     | 0,92     | 0,99     | 0,96    | 0,94     | 0,96     |   |         |          |   |

За Кл.I девојчиња:

$$RUS = - 2920,58 \cdot 7,69 \cdot DR + 29,38 \cdot TB - 0,97 \cdot TT$$

За кл.I момчиња:

$$RUS = - 3268,25 - 22,89 \cdot DR + 38,97 \cdot TB - 2,73 \cdot TT$$

За Кл.II девојчиња:

$$RUS = - 1863,60 - 5,11 \cdot DR + 18,37 \cdot TB + 7,02 \cdot TT$$

За Кл.II момчиња

$$RUS = - 727,25 - 10,28 \cdot DR + 7,29 \cdot TB + 26,26 \cdot TT$$

За Кл.III Девојчиња

$$RUS = - 1233,19 - 9,14 \cdot DR + 11,56 \cdot TB + 24,52 \cdot TT$$

За Кл.III момчиња

$$RUS = - 1531,76 - 15,521 \cdot DR + 15,66 \cdot TB + 24,03 \cdot TT$$

Цека квалитетот на предложените регресии е висок потврдуваат вредностите на DW коефициентот за секоја класа одвоено по пол. Идеалиата вредност на овој коефициент е 2. Неговиот отсег се движи од 1,2 до 2,8. Во нашите испитувања вредностите на DW коефициентот се движат од 2,2 до 2,6 прикажани на Табела 29.-

Коефициентот RBSQ покажува дека сите варијации на променливите се опфатени, бидејќи вредноста се од 0,91 до 0,99, сосема близу до неговата идеална вредност која изнесува 1. Во биолошките вредности овој коефициент се толерира од вредноста 0,70.

Стандардните грешки на константите  $a_0, a_1, a_2, a_3$  читани се на ниво од 5%, прикажани на Табела 29. Од нивните вредности исто така се ценети високиот квалитет на предложената регресија.

## ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОК

Сите автори кои го испитувале растежот, без обзир на методите се сложуваат во едно дека овие четири системи се многу добри индикатори за процена на биолошкиот степен на развиток на децата во растеж. Развојниот статус на една индивидуа по период на детство и момчењво може да ја презентира својата популација и поканроко (Johnstone, 1978).

Сd степенот на биолошкиот развиток на испитуваната популација не се добива информација само за генетската состојба на популацијата, туку и појасна слика за социјално-економиските и здравственохигијенските состојби на дотичната земја. На пример, општевиите за телесната висина и тежина во периодот на детството и момчењвото добавуваат драгоценi податоци во проникнувањето на социјалноекономските фактори на земјата, бидејќи малнутрицијата делува врз конституцијата на двата пола, но повеќе на момчињата (Tobias, 1970). Наодите за влијанието на исхраната врз општиот телесен растеж се запрепастувачки. Yarbrou (1975) за четири рурални региони во Гватемала во кои морбидноста на децата е ендемична, а растежот и развитокот на живите деца сопрен, велат дека настанатата состојба е само поради малнутрицијата на протеин - калории во исхраната.

За костурната возраст, денталната возраст, телесната висина и тежина вршени се многу испитувања, особено во периодот на пубертетната растежна навала (Helm et al. 1971; Hagg and Tarranek, 1980) (1982) илиadolесцентната растежна навала (Bowden, 1976; Grave and Bowden, 1976; Houston et (1979). Индикаторите се испитувани почесто поединечно, а поретко сите заедно. Ночнувајќи од 1956 год. со познатата Aberdeen студија од Tanner i сор. се до корелациите меѓу индикаторите се и понатаму тема на расправа на многу автори. Наодите на Anderson i сор. (1975) укажуваат на појака корелација меѓу корстурната возраст телесната висина и тежина отколку меѓу костурната и

денталната возраст, што е во согласност и со нашите наоди. Од студијата на Lewis и Garn (1960) како и на Green (1961) се гледа дека деталната возраст е во повисока корелација со другите физиолошки индикатори, отколку со костурната возраст. Demisch и Wartmann (1956) за коефициентот на корелација меѓу денталната и костурната возраст ја нашле вредноста од 0,73 до 0,92; а од наодите на Озеровик (1980) кај деца со церебална парализа коефициентот на корелација меѓу костурната и денталната возраст е од 0,52 до 0,86.

Врз основа на податоците од литературата и од нашите наоди може да се заклучи следното:

- Постои биолошка координација меѓу костурниот развиток, ленталниот развиток, телесната висина и телесната тежина, кај децата во период од 6 до 15 години на возраст;
- Бидејќи мултилиот коефициент на корелација "R" покажува висока поврзаност меѓу костурниот, денталниот развиток, телесната висина и тежина потребно е да се одреди мера на зависност на биолошката возраст;
- Цененејки го сознанието дека од вредноста на RUS зависи дијагнозата и планот на третманот кај децата со малоклузии, предлагаме да се вредноста на RUS како зависно променлива - смета со примена на мултиплата линеарна регресија.
- Со примена на дадените константи за секоја класа одвоено по пол, кога ортодонтот има податоци за денталниот развиток, телесната висина и тежина, може да ја најде вредноста на RUS по следната формула:

$$RUS = a_0 + a_1 \cdot DR + a_2 \cdot TB + a_3 \cdot TT$$

## 8. КОРЕЛАЦИИ МЕГУ КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ ВАРИЈАБЛИ И ИНДИКАТОРИТЕ НА БИОЛОШКАТА ВОЗРАСТ

... Кога земаме во раце некој том, дозволете да прашаме: "Содржи ли тој некакво апстрактно докажување кое се однесува на количина и број"? ...

David Hume (1777)

Во анализите за растежните процеси на краниофацијалните структури кај децата со малоклузии од битна важност е да се добие информација и за поврзаноста со биолошките индикатори на секој организам, индивидуално. Постоењето или непостоењето на поврзаноста се изразува со корелациони анализи. Ангуларните и линеарните варијабли на краниофацијалните структури се конструират со референтни точки. Од математичка гледна точка кога две варијабли имаат заеднички референтни точки, тогаш тие мгусебно се во корелација (Sollow, 1966). За појасен приказ на нашите наоди варијаблите на краниофацијалните структури ќе ги групираме во следните групи: 1. аглови варијабли со заедничко теме, 2. аглови варијабли со ист крак, 3. аглови варијабли со заеднички точки и 4. линеарни мерења ограничени со иста заедничка точка. Биолошката координација меѓу краниофацијалните варијабли и четирите индикатори на биолошката мадурација (костурен разиток, дентален разиток, телесната висина и телесната тежина) изразена е со коефициентот на корелација, прикажани по групи во следните табели:

### 8.1. Корелација меѓу агловите варијабли со заедничко теме и индикаторите на биолошката мадурација

Во оваа група на аглови варијабли спаѓаат следните агли: S-N-Pg; S-N-A, S-N-B и A-N-B. Вредностите на коефициентите на корелација меѓу овие варијабли и костурната возраст, денталната возраст и телесната висина и телесната тежина прикажани се на табелите 30 и 31 за девојчињата и за момчињата.

Табела 30. Коффициенти на корелација меѓу агловите варијабли со заедничко  
теме и индикаторите на биолошката возраст кај девојчињата  
од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|        | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|--------|------|------|------|------|------|
| S-N-Pg | 0,71 | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,70 |
| S-N-A  | 0,51 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,46 |
| S-N-B  | 0,56 | 0,68 | 0,64 | 0,57 | 0,48 |
| A-N-E  | 0,45 | 0,53 | 0,44 | 0,40 | 0,40 |

Кl. I

Кl. VI

Кl. III

|        | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|--------|------|------|------|------|------|
| S-N-Pg | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,80 |
| S-N-A  | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,55 |
| S-N-B  | 0,46 | 0,49 | 0,45 | 0,48 | 0,52 |
| A-N-E  | 0,45 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,40 |

|        | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|--------|------|------|------|------|------|
| S-N-Pg | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,76 |
| S-N-A  | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,59 | 0,45 |
| S-N-B  | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 0,48 |
| A-N-E  | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,40 |

Табела 31. Кофициент на корелација меѓу агловите варијабли со заедничко теме и индикаторите на биолошката возраст кај момичната од Кл. I, II и Кл. III

|        | RUS  | KP   | JP   | TB   | TT   |
|--------|------|------|------|------|------|
| S-N-FG | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,77 |
| S-N-A  | 0,57 | 0,70 | 0,72 | 0,69 | 0,61 |
| S-N-P  | 0,57 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,56 |
| A-N-E  | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,40 | 0,40 |

| RUS  | KP   | DP   | TR   | TT   |
|------|------|------|------|------|
| 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,93 |
| 0,77 | 0,60 | 0,61 | 0,71 | 0,71 |
| 0,86 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
| 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 0,79 |

| RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | TT   |
|------|------|------|------|------|
| 76   | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,74 |
| 0,70 | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 0,87 |
| 0,57 | 0,77 | 0,77 | 0,72 | 0,66 |
| 0,65 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,81 |

Многу висока корелација постои меѓу S-N-P<sub>g</sub> и карпалниот , денталниот развиток, висината и тежината, кај момчињата од Кл. III. Меѓу S-N-A и карпалниот развиток, денталниот развиток и висината во Кл. III, додека варијаблите S-N-B и A-N-B покажуваат многу висока корелација со карпалниот и денталниот развиток во Кл. II, Табела 31.

Висока корелација постои меѓу S-N-P<sub>g</sub> и сите пет индикатори на биолошката матурација кај девојчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III (Табела 30). Кај момчињата S-N-P<sub>g</sub> е висока корелација со сите пет индикатори во Кл. I и во Кл. III, со RUS во Кл. II, S-N-A е вовисока корелација со карпалниот и денталниот развиток во Кл. I ; со PUS висината и тежината во Кл. I и со RUS и телесната тежина во Кл. III, кај момчињата, Таабела 31. S-N-B покажува висока корелација со RUS во Кл. II и со костурниот, денталниот развиток и висината во Кл. III кај момчињата. A-N-B е во висока корелација со карпалниот и денталниот развиток во Кл. II, кај девојчињата (Табела 30) додека со висината и тежината во Кл. II кај момчињата, а со карпалниот развиток, денталниот развиток, висината и тежината во Кл. II кај момчињата, Табела 31.

Средна корелација постои меѓу S-N-A и сите пет индикатори на биолошката возраст во сите три класи кај девојчињата, Табела 30. Кај момчињата корелацијата е средна со RUS висината и тежина во Кл. I, со карпалниот и денталниот развиток во Кл. II, Табела 31. S-N-B е со сите пет индикатори во Кл. I, Кл. II и Кл. III кај девојчињата, Табела 30, а со сите пет индикатори во Кл. I, со RUS и телесната тежина во Кл. III кај момчињата, Табела 31. A-N-B е со средна корелација со сите пет индикатори во Кл. I и Кл.III, а со RUS, висината и тежината во Кл. II кај девојчињата, Табела 30. Кај момчињата со сите пет индикатори во Кл. I, со PUS во Кл. II и во Кл.III, Табела 31.

### 8.2. Корелација меѓу агловите варијабли со ист крак и индикаторите на биолошката матурација

Аглите SN/SPP; SN/MP и SpP/MP ил аголот В се агли со ист крак. Вредностите на кофициентите на корелација со индикаторите на биолошката матурација прикажани се на Табелата 32 за девојчињата и Табела 33 за момчињата.

Tabela 32. Кофициенти на корелација меѓу агловите варијабли со ист крак и

КЛИНКАТОРИТЕ НЕ СИЛОВАНАТА ВОЗРАСТ КАЈ ДЕНОЈСТВАТЕ ОН ГРУПА КЛ. I, II И КЛ. III

|        | RUS  | KP   | ДР   | TB   | TT   |
|--------|------|------|------|------|------|
| SN/Spp | 0,85 | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 0,78 |
| SN/MP  | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,79 | 0,78 |
| SPP/MP | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,76 |

КЛ. I

КЛ. II

КЛ. III

|        | RUS  | KP   | ДР   | TB   | TT   |
|--------|------|------|------|------|------|
| SN/Spp | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,66 | 0,64 |
| SN/MP  | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
| SPP/MP | 0,56 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,55 |

|        | RUS  | KP   | ДР   | TB   | TT   |
|--------|------|------|------|------|------|
| SN/Spp | 0,52 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,60 |
| SN/MP  | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 |
| SPP/MP | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,68 |

Табела 33. Кофициент на корелација меѓу агловите варијабли со ист крак и индикаторите на биолоката матурација кај момчињата од кл. I, Kл.II и Kл. III

|         | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | TT   |
|---------|------|------|------|------|------|
| SN/SppF | 0,59 | 0,89 | 0,89 | 0,82 | 0,79 |
| SN/MP   | 0,40 | 0,49 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| Spp/ME  | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,90 | 0,85 |

Kл. I

Kл. II

Kл. III

|      | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | TT   |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,61 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,62 |
| 0,51 | 0,63 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

|      | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | TT   |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,51 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

Високата корелација постои меѓу аголот SN/SpP и сите пет индикатори во Кл. I, и денталниот развиток во Кл. II кај девојчињата, Табела 32. Кај момчињата Варијаблата е висока корелација со карпалниот, деталниот развиток, висината и тежината во Кл. I и Кл. II, прикажани на Табела 33, Варијаблата SN/MP е во висока корелација со сите пет индикатори на биолошката матурација во сите три класи кај девојчињата, Табела 32, Кај момчињата корелацијата е висока со карпалниот и денталниот развиток во Кл. III, Табела 33. Меѓувременски агол е во висока корелација со сите пет индикатори во Кл. I, кај девојчињата исто во Кл. I кај момчињата.

Средна корелација покажува SN/SpP со RUS, карпалниот развиток, висината и тежината во Кл. II; со сите пет индикатори во Кл. III, кај девојчињата Табела 32, со RUS во Кл. I и Кл. II кај момчињата, а со сите пет индикатори во Кл. III кај момчињата, Табела 33. Варијабла SN/SpP кај момчињата е со средна корелација со сите пет индикатори во Кл. I и Кл. II, а со RUS висината и тежината во Кл. III, Табела 33. Варијаблата SpP/MP или меѓувременскиот агол покажува средна корелација со сите пет индикатори на биолошката возраст во Кл. II и Кл. III и кај девојчињата (Табела 32) и кај момчињата, (Табела 33).

### 8.3. Корелации меѓу агловите варијабли со заеднички точки и индикаторите на биолошката матурација

Во оваа група на агли се вброени трите агли кои го сочинуваат Бјорковиот полигон: N-S-Ar, S-Ar-Go и Ar-Go-Gn. Пределуван е и коефициентот на корелација меѓу збирот на трите агли (Bjork) и индикаторите. Вредностите на коефициентите на корелација прикажани се на Табела 34, за девојчињата и Табела 34 за момчињата.

Висока корелација постои меѓу N-S-Ar и сите пет индикатори во Кл. I кај девојчињата, Табела 34 и сите пет индикатори во Кл. III кај момчињата, Табела 35. Исто така висока корелација постои меѓу S-Ar-Go и карпалниот, денталниот развиток и висината во Кл. I кај девојчињата и меѓу S-Ar-G (S-Nr) и сите пет индикатори

Tabela 34. Коффициент на корелација меѓу агресивите варијабли со заеднички точки и индикаторите на биолошката матурација кај девојчињата од кл. I, II и III.

| RUS           | KP   | IP   | TB   | TT   |
|---------------|------|------|------|------|
| N-S-Ar        | 0,77 | 0,89 | 0,87 | 0,80 |
| S-Ar-Co       | 0,64 | 0,87 | 0,80 | 0,71 |
| Fr-Go-Gn      | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,58 |
| Sura<br>Ejork | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

T

K1 - T.T

| RUS  | KP   | IP   | TR   | TT   |
|------|------|------|------|------|
| 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,56 |
| 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
| 0,65 | 0,62 | 0,66 | 0,61 | 0,58 |
| 0,58 | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,62 |

三

Tabela 35. Коффициент на корелација меѓу агловите варијабли со заеднички точки и индикаторите на биолошката матурација кај момичината од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|         | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N-S-Ag  | 0,53 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,62 |
| S-Ag-Go | 0,49 | 0,40 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

|          | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ag-Go-Gn | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,48 | 0,44 |
| Sura     | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,64 | 0,66 | 0,58 | 0,48 |
| Ejerk    | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,64 | 0,66 | 0,63 | 0,53 |

Кл. I

Кл. II

Кл. III

на биолошката матурација во Кл. II и Кл. III кај момчињата. Збирот на трите агли покажува висока корелација со карпалниот, денталниот развиток и висината во Кл. I; со карпалниот и денталниот развиток во Кл. II и со сите пет индикатори во Кл. III кај девојчињата, Табела 34.

Средна корелација покажува варијаблата N-S-Ar со сите пет индикатори во Кл. II и Кл. III кај девојчињата со сите пет индикатори во Кл. I и Кл. II кај момчињата, S-Ar-Go покажува средна корелација со RUS и тежината во Кл. I со сите пет индикатори во Кл. II и во Кл. III кај девојчињата, Табела 34 и со сите пет индикатори во Кл. I и RUS во Кл. II кај момчињата, Табела 35. Ar-Go-Gn покажува средна корелација со сите пет индикатори во сите три класи кај девојчињата; со сите пет индикатори во Кл. I и со RUS, висината и тежината во Кл. II кај момчињата. Бјорковиот полигон покажува средна корелација со RUS и тежината во Кл. I, со RUS, вишата и тежината во Кл. II кај девојчињата, додека кај момчињата Бјорковиот полигон е во средна корелација со сите пет индикатори на биолошката матурација во сите три класи, кај момчињата, Табела 34 и Табела 35.

#### 8.4. Линеарни мерења ограничени со истаа заедничка точка

Во оваа група на линеарни мерења ги зедовме како заеднички точки следните: точката S, точка N и точката Go.

Линеарните мерења ограничени со точката S прикажани се на Табела 36 за девојчињата и Табела 37 за момчињата. Тоа се следните варијабли: S-N S-Go i S-Go.

Многу висока корелација постои меѓу S-N варијаблата и карпалниот развиток, денталниот развиток, висината и тежината во Кл. I и Кл. II, а меѓу сите пет индикатори на биолошката матурација во Кл. III, кај девојчињата. Оваа варијабла кај момчињата

Табела 36. Кофициенти на корелација за вариралите ограничени со заедничка точка S.  
и индикаторите на биолошката матурација кај девојчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|      | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|------|------|------|------|------|------|
| S-N  | 0,79 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,81 |
| S-Go | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| S-Gn | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,94 |

Кл. I

Кл. II

Кл. III

|  | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
|  | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,96 |
|  | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,98 |      |

128.

Табела 37. Кофициент на корелација за линеарни мерека отражени со заедничката точка са која монтираате си Кл. I, Кл. II и Кл. III

|      | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|------|------|------|------|------|------|
| S-N  | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,92 |
| S-Go | 0,96 | 0,91 | 0,91 | 0,97 | 0,94 |
| S-Gn | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 0,94 |

Кл. I

Кл. II

Кл. III

|  | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | ТТ   |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 0,80 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |

е во многу висока корелација со сите пет индикатори во Кл. I и Кл. II, а со карпалниот, денталниот развиток, висината и тежината во Кл. III. Варијаблата S-Go покажува многу висока корелација со сите пет индикатори во сите три класи на малоклузија кај девојчињата. Кај момчињата исто така корелацијата е многу висока со сите пет индикатори во сите три класи со исклучок на RUS индикаторот во Кл. II. Варијаблата S-Gn е во многу висока корелација со сите пет индикатори во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата.

Висока корелација постои меѓу варијаблата S-N и RUS во Кл. I и Кл. II кај девојчињата и Кл. III кај момчињата. Исто така варијаблата S-Go е во висока корелација со RUS во Кл. II кај момчињата, Табела 36 и 37.

Во линеарните меренја ограничени со точката N ги вброивме следните: N-Me, N-sna, sna-Me и N-Go. Нивните коефициенти на корелација прикажани се на Табелите 38 за девојчињата и 39 за момчињата.

Многу висока корелација постои меѓу варијаблата N-Me и сите пет индикатори на биолошката возраст во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата. Варијаблата N-sna е во многу висока корелација со сите пет индикатори на биолошката возраст со сите три класи кај девојчињата, додека кај момчињата со карпалниот, денталниот развиток, висината и тежината во Кл. II и со сите пет индикатори во Кл. III. Варијаблата sna-Me е во многу висока корелација со висината во Кл. I, со RUS, висината и тежината во Кл. II и со сите пет индикатори во Кл. III кај девојчињата, додека кај момчињата со сите пет индикатори во Кл. I и Кл. III. Варијаблата N-Go е со сите пет индикатори на биолошката матурација во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата, во многу висока корелација.

Висока корелација покажува варијаблата N-sna со сите пет индикатори во Кл. I и со RUS во Кл. II, кај момчињата; sna-Me е во висока корелација со RUS кај карпалниот, денталниот развиток и тежината во Кл. I и со карпалниот и денталниот развиток во Кл. II кај девојчињата, додека кај момчињата со сите пет индикатори во Кл. II, Табела 38 и 39.

Табела 38. Кофициент на корелација за вариралиите ограничени со заедничка точка N и индикаторите на биолошката матурација, кај девојчиците од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|        | PUS  | KP   | ДР   | ТВ   | TT   |
|--------|------|------|------|------|------|
| N-Me   | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,93 |
| N-sna  | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,94 |
| sna-Me | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,87 |
| N-GO   | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,93 |

Кл. I

Кл. II

Кл. III

|  | RUS  | KP   | ДР   | ТВ   | TT   |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
|  | 0,91 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
|  | 0,99 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
|  | 0,99 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |

Табела 39. Кофицент на корелација на варијаблите ограничени со заедничка точка  $N$  и индикаторите на биолошката матурација кај момчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|        | RUS  | EP   | DP   | TB   | TP   |
|--------|------|------|------|------|------|
| N-Me   | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,96 |
| N-sna  | 0,82 | 0,76 | 0,77 | 0,84 | 0,84 |
| sna-Me | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,96 |
| P-CO   | 0,97 | 0,91 | 0,51 | 0,56 | 0,94 |

2

卷二

III

| RUS  | KP   | ДР   | TB   | TT   |
|------|------|------|------|------|
| 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,93 |
| 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| 0,89 | 0,71 | 0,73 | 0,81 | 0,83 |
| 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |

| RUS  | KP   | ДР   | TB   | TT   |
|------|------|------|------|------|
| 0,97 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 0,98 |
| 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 |
| 0,96 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,96 |
| 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,99 |

По линеарните меренja ограничени со точката Со ги вбројме: Ру-Со и Cd-Со. Коефициентите на корелацијата со индикаторите на биолошката матурација прикажани се на Табела 40 за девојчињата и Табела 41 за момчињата.

Многу висока корелација постои меѓу  $R_{\text{c}}^{\text{Co}}$  и сите пет индикатори на биолошката возраст во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата. Гаријблата Cd- $^{60}\text{Co}$  покажува многу висока корелација со сите пет индикатори во Кл. I и Кл. III и кај девојчињата и кај момчињата.

Висока корелација постои меѓу  $C_{\text{b}}^{\text{Co}}$  и сите пет индикатори на биолошката возраст во Кл. II и кај девојчињата и кај момчињата, Табела 40 и 41.

Двете варијабли A'-Ptm и AO-Bo се без заеднички точки со било која од останатите варијабли. Нивните коефициенти на корелација ги прикажуваме на Табелите 40 за девојчињата и Табела 41 за момчињата.

Многу висока корелација постои меѓу A'-Ptm и сите пет индикатори на биолошката возраст во Кл. I и Кл. II со исклучок на RUS од Кл. III, кај девојчињата, и кај момчињата, Табела 40 и 41 кај кои коефициентот на корелација покажува висока корелација.

Висока корелација постои меѓу AO-BO и карпалниот, денталниот размиток, висината и тежината во Кл. I и Кл. II кај момчињата.

Средна корелација постои меѓу AO-BO и сите пет индикатори на биолошката возраст во Кл. I, Кл. II и Кл. III кај девојчињата; и RUS во Кл. I и Кл. II кај момчињата и сите пет индикатори на биолошката матурација во Кл. III кај момчињата, Табела 40 и 41.

насена 40 Коффициенти на корелација на варијабликите Pg-Go, Cd-Go, A-Ptm и Ao-Bo со индикаторите на биолошката востраст кај девојчицата од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|       | RUS  | KP   | ПР   | ТВ   | ТТ   | RUS  | KP   | ПР   | ТВ   | ТТ   |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pg-Go | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,98 |
| Cd-Go | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,69 | 0,75 | 0,84 | 0,87 |
| A-Ptm | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| Ao-Bo | 0,54 | 0,69 | 0,69 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,60 |

Кл. I

Кл. II

Кл. III

|  | RUS  | KP   | ПР   | ТВ   | ТТ   |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,93 |

Табела 41. Кофициенти на корелација на варијаблите:  $P_g$ -Go,  $C_d$ -Go,  $A'$ -Ptm и АОВО со индикаторите на биолошката возраст кај момичината од Кл. I, Кл. II и Кл. III

|           | RUS  | KP   | AP   | TB   | TT   |
|-----------|------|------|------|------|------|
| $P_g$ -Go | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 0,97 |
| $C_d$ -Go | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,98 |
| $A'$ -Ptm | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,91 |
| АО-ЕО     | 0,54 | 0,72 | 0,72 | 0,67 | 0,70 |

|           | RUS  | KP   | AP   | TB   | TT   |
|-----------|------|------|------|------|------|
| $P_g$ -Go | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| $C_d$ -Go | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,82 |
| $A'$ -Ptm | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,93 |
| АО-ЕО     | 0,62 | 0,82 | 0,87 | 0,83 | 0,73 |

## 5. ДИСКУСИЈА

За корелациите меѓу фацијалниот растеж и индикаторите на биолошката матурација постојат сосема малку податоци. Најмногу испитувана корелацијата меѓу фацијалниот растеж и телесната висина, малку со костурниот развиток, денталниот развиток и телесната висина. Денталниот развиток е испитуван повеќе во смисла на промените на силузијата, на от и сј (овео и бајт и овер јет) како и промените во позицијата на моларите. Иако интересот за јачината на поврзаноста меѓу краниофацијалните структури и биолошката матурација е голем, постигнато е сосема малку. Се уште не постојат индекси на краниобацијалната матурација кои би се користеле како мера на процената на секој пациент. Во нивно отсасство постојат стандарди на аглови варијабли и фацијални димензии по години на возраст.

Корелационите анализи најмногу се експлоатирани со испитување на краниофацијални точки и краниофацијални димензии. Thompson и сор. (1965) наодуваат највисока корелација меѓу точката Cd и костурната возраст, и исто така корелацијата е висока меѓу точките Co и Cd со костурната возраст. Испитувањата на Thompson и Popovich (1973) се слични на нашите, бидејќи костурната возраст ги ценат го методата на Tanner + Whitehouse. Од испитуваните краниофацијални димензии највисока корелација со костурниот развиток покажува димензијата Cd-Co, потоа S-Co па S-Gn.

Во некстојувањата да се добие информација за биолошката поврзаност меѓу агловите и линеарните краниофацијални варијабли и индикаторите на биолошката матурација, краниофацијалните варијабли ги поделивме во групи со топографска поврзаност. Во групата на аглови варијабли со заедничко теме во точката N корелационите анализи покажуваат многу јака корелација меѓу позицијата на максилата и мандибулата во антеропостериорна насока со сите пет индикатори на биолошката матурација. Корелацијата е повисока воколку се промените во позицијата на вилиците во испитуваниот растежен период поизразени. Во однос на класите и полот, варијаблата S-N-P<sub>c</sub> покажува висока

корелација во сите сите три класи кај девојчињата, додека во Кл. II кај момчињата корелацијата е многувисока со денталниот развиток телесната висина и тежина, а со останатите индикатори покажува висока корелација, исто како и кај девојчињата. Максималниот прогнатизам е во висока корелација со сите пет индикатори во сите три класи кај девојчињата, особено јака корелација постои со карпалиниот развиток, денталниот развиток и висина во Кл. III кај момчињата. Мандибуларниот прогнатизам е во средна корелација со сите три клади кај девојчињата, а во многу висока корелација со карпалиниот развиток, денталниот развиток, висината и тежината во Кл. II кај момчињата, додека во Кл. I и Кл. III кај момчињата е во висока и средна корелација со индикаторите.

Агромот A-N-B врз база на кој ги поделивме пациентите во костурни класи, со индикаторите во појака корелација во Кл. II кај двата пола, потоа во Кл. III кај момчињата па во Кл. I за двата пола и Кл. III кај девојчињата. Регресионите анализи за оваа варијабла и тестот покажуваат висока сигнификантност на зависноста меѓу варијаблата и телесната тежина во Кл. I кај девојчињата и послагка сигнификантност со RUS во Кл. II кај девојчињата, со денталниот развиток и висината во Кл. III кај девојчињата со RUS и тежината во Кл. II и Кл. III кај момчињата на ниво на 0,05. Формулата на регресија за зависноста од тежината би била следната: Редноста на "t" тестот по класи и пол:

| индикатори | t тест   |       |         |         |         |         |
|------------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
|            | I        |       | II      |         | III     |         |
|            | д        | м     | д       | м       | д       | м       |
| RUS        | 0,261    | 1,409 | 1,598 * | 1,474 * | 0,343   | 1,882 * |
| ДР         | 1,058    | 1,001 | 0,629   | 1,292   | 1,676 * | 0,422   |
| ТВ         | 0,638    | 1,166 | 0,409   | 0,999   | 1,617 * | 0,112   |
| ТТ         | 3,31 *** | 1,198 | 1,475   | 1,513   | 1,393   | 1,794 * |
| P          | 0,05     |       |         |         |         |         |

Кл. III девојчиња  
 $A-N-B = + 2,639; 0,088.TT.$

Агловите варијабли со ист крак во кои се групирани аглите и наклинација на максилата и мандибулата кон кранијалната база и меѓувиличниот агол (Табела 32 и 33) покажуваат висока и јакна корелација со индикаторите на биолошката возраст. Анализите на регресија за аглите  $SN/SPP$  и  $SN/MP$  покажуваат зависност меѓу  $SN/SPP$  и телесната тежина во Кл. I и денталниот развиток и телесната висина во Кл. II кај девојчињата. Варијаблата  $MP$  е во зависност од телесната висина и тежина во Кл. I кај девојчињата. Податоците од овие анализи прикажани се на Табеле 42 и 43, а формулите на регресија заагловите варијабли би биле следните:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| девојчиња                             |   |
| I                                     | Кл. II                                    |
| $SPP = 4,924 - 0,088. TT$             | $SN/SPP = 90,576 + 0,319. DR - 0,907. TB$ |
| $MP = 084,448 + 1,225. TB - 0,74. TT$ |   |

За сите варијабли "t"-тестот покажува статистичка сигнификантност на ниво од 0,05, (р < 0,05), за денталниот разиток, телесната висина и тежина. Како и во поглавието на Биолошките корелации денталниот разиток телесната висина и тежина се добри индикатори од костурниот разиток во процената на степенот на биолошката матурација кај децата во растеж.

Трите агли од Бјорковиот полигон и индикаторите се високи и средни корелации кај девојчињата, додека кај момчињата покажуваат и ниски корелации. Овие односи може да се поврзат посредото биолошко созревање на момчињата. Ниски корелации се регистрирани на аголот  $S-Ar-Go$  во Кл. I со денталниот разиток, телесната висина и тежина меѓу аголот  $Ar-Go-Gn$  со карпалиниот и стапалиниот разиток во Кл. II и сите пет индикатори во Кл. III (Табела 34 и 35). Анализите на регресија покажуваат зависност на аголот на кранијалната база од денталниот разиток и телесната висина во Кл. I кај девојчињата од телесната тежина во Кл. II кај

|      |        | $\leq$ Björk SN/S <sub>p</sub> P SN/M <sub>p</sub> N-S-A <sub>r</sub> -6 <sub>n</sub> A <sub>r</sub> -6 <sub>n</sub> | $\leq$ Björk SN/S <sub>p</sub> P SN/M <sub>p</sub> N-S-A <sub>r</sub> -6 <sub>n</sub> A <sub>r</sub> -6 <sub>n</sub> | Pg'-6 <sub>n</sub> Pg'-6 <sub>n</sub> | Cd'-6 <sub>n</sub> Cd'-6 <sub>n</sub> | N-sna N-sna | sna-Me sna-Me | S-6 <sub>n</sub> S-6 <sub>n</sub> |         |
|------|--------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| RUS  | Koeff. | -0,019   | 0,004  | -0,022                                | 0,036                                 | 0,003       | -0,063        | -0,001                            | 0,00    |
| RUS  | S.E.   | +0,015   | 0,005  | 0,012                                 | 0,023                                 | 0,070       | 0,036         | 0,009                             | 0,009   |
| RUS  | t-TEST | -0,684   | 0,911  | -1,767                                | 1,556                                 | 0,127       | -1,701*       | -0,022                            | 0,098   |
| RUS  | Koeff. | -0,184   | 0,019  | -0,237                                | 0,849                                 | -0,510      | -0,518        | 0,024                             | 0,154   |
| RUS  | S.E.   | 0,268  | 0,060  | 0,136                                 | 0,256                                 | 0,226       | 0,405         | 0,109                             | 0,105   |
| RUS  | t-TEST | 0,684  | 0,328  | -1,731*                               | 3,306                                 | -2,252**    | -1,276        | 0,223                             | 1,468   |
| TB   | Koeff. | 0,395  | 0,003  | 1,225                                 | -1,619                                | 0,167       | 0,328         | 0,342                             | 0,370   |
| TB   | S.E.   | 0,615  | 0,185  | 0,419                                 | 0,788                                 | 0,694       | 1,244         | 0,336                             | 0,323   |
| TB   | t-TEST | 0,641  | 0,017  | 2,920*                                | -2,054                                | 0,241       | 1,871*        | 1,020                             | 1,145   |
| TT   | Koeff. | 0,177  | -0,088   | -0,740                                | 0,092                                 | 0,340       | -0,778        | -0,187                            | -0,308  |
| TT   | S.E.   | 0,444  | 0,074  | 0,168                                 | 0,316                                 | 0,279       | 0,499         | 0,135                             | 0,129   |
| TT   | t-TEST | 0,399  | -1,176   | -4,392**                              | 0,293                                 | 1,221       | -1,556        | -1,381                            | -2,366* |
| KONS | KONS   | 353,7  | 4,924  | -84448                                | 258,362                               | 149,579     | -100335       | 30,568                            | 2,263   |
| DW   | DW     | 2,224  | 1,971  | 2,447                                 | 2,568                                 | 2,513       | 2,175         | 2,570                             | 2,602   |
| RBSQ | RBSQ   | 0,112  | 0,633  | 0,820                                 | 0,813                                 | 0,757       | 0,401         | 0,924                             | 0,971   |

 $P < 0,05$

TOPK БИИ  
НА БЮ  
ЮШКАТА  
МАТУРАЛЛАДА

|            |        | $\leq$ Björk SN/S <sub>p</sub> P SN/M <sub>p</sub> | N-S-A <sub>s</sub> | S-A <sub>s</sub> | G <sub>d</sub> -G <sub>o</sub> | P <sub>d</sub> -G <sub>o</sub> | G <sub>d</sub> -G <sub>o</sub> | N-sna  | sna-M <sub>s</sub> | S-G <sub>o</sub> | S-G <sub>o</sub> |        |         |
|------------|--------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| <b>RUS</b> | Koeff. | -0,026   | 0,019              | 0,014            | -0,052                         | 0,024                          | 0,003                          | 0,015  | 0,026              | 0,007            | 0,036            | 0,014  | 0,031   |
|            | S.E.   | 0,018  | 0,013              | 0,033            | 0,052                          | 0,043                          | 0,019                          | 0,012  | 0,017              | 0,007            | 0,026            | 0,013  | 0,021   |
|            | t-TEST | -1,420   | 1,432              | 0,447            | -0,986                         | 0,556                          | 0,256                          | 1,286  | 1,540              | *                | 1,063            | 0,361  | 1,488   |
| <b>D.P</b> | Koeff. | 0,041  | 0,319              | 0,276            | 0,680                          | -0,292                         | 0,056                          | 0,165  | 0,056              | 0,027            | -0,101           | 0,088  | 0,044   |
|            | S.E.   | 0,193  | 0,139              | 0,345            | 0,540                          | 0,452                          | 0,198                          | 0,125  | 0,178              | 0,076            | 0,273            | 0,145  | 0,216   |
|            | t-TEST | 0,214  | 2,300*             | 0,801            | 1,259                          | -0,645                         | 0,284                          | 1,322  | 0,316              | 0,366            | -0,367           | 0,604  | 0,206   |
| <b>TB</b>  | Koeff. | 0,064  | -0,907             | -0,783           | -7,047                         | 1,158                          | 0,415                          | -0,367 | -0,442             | 0,024            | 0,046            | 0,046  | 0,133   |
|            | S.E.   | 0,519  | 0,470              | 1,169            | 1,829                          | 1,531                          | 0,671                          | 0,424  | 0,603              | 0,258            | 0,925            | 0,391  | 0,733   |
|            | t-TEST | 0,394  | 2,946*             | 0,382            | 2,357*                         | -1,344                         | -0,350                         | 0,149  | 0,041              | 0,096            | -0,243           | -0,120 | 0,003   |
|            | S.E.   | 0,326  | 0,299              | 0,744            | 1,164                          | 0,974                          | 0,427                          | 0,269  | 0,384              | 0,164            | 0,589            | 0,246  | 0,466   |
|            | t-TEST | 1,208  | 0,715              | 0,513            | 2,024*                         | -1,379                         | -0,817                         | 0,553  | 0,107              | 0,584            | -0,412           | -0,487 | -0,502  |
|            | KONS.  | 379,088  | 9,576              | 98,392           | 303,325                        | 39,726                         | 98,607                         | 96,109 | 98,597             | 42,862           | 54,302           | 57,348 | 115,933 |
|            | DW     | 1,500  | 2,911              | 2,754            | 3,307                          | 2,973                          | 2,262                          | 2,777  | 1,940              | 2,992            | 2,027            | 1,920  | 2,087   |
|            | RB"Q   | 0,347  | 0,524              | 0,527            | 0,188                          | -0,264                         | 0,243                          | 0,251  | 0,745              | 0,977            | 0,865            | 0,937  | 0,955   |
|            |        |  |                    |                  |                                |                                |                                |        |                    |                  |                  |        |         |
|            |        |  |                    |                  |                                |                                |                                |        |                    |                  |                  |        |         |

F < 0,05

БАСКА  
ТОРИ  
НА БИО  
ЛОСКАТА  
МАТУРАЦИЯ

|     |        | Bjork SN/Spp | SN/MPP | N-S-Ay | S-A <sub>-6</sub> | A <sub>-6</sub> -666n | Pg-60   | Cd-60    | N-sna  | sna-Mn | S-60    | S-6n   |
|-----|--------|--------------|--------|--------|-------------------|-----------------------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|
| RUS | COEF.  | 0,025        | 0,011  | -0,006 | -0,038            | 0,065                 | -0,028  | 0,013    | -0,002 | 0,00   | -0,002  | 0,030  |
|     | S.E.   | 0,010        | 0,010  | 0,010  | 0,017             | 0,028                 | 0,008   | 0,005    | 0,005  | 0,006  | 0,008   | 0,016  |
| D.P | t-TEST | 2,349**      | 1,168  | 0,517  | -2,086**          | 2,336**               | -3,451* | 2,526*   | -0,257 | 0,082  | -0,184  | 1,839* |
|     | COEF.  | 0,035        | -0,095 | -0,190 | 0,414             | -0,122                | -0,433  | 0,629    | -0,199 | 0,259  | -0,364  | 0,262  |
| TB  | S.E.   | 0,117        | 0,189  | 0,202  | 0,328             | 0,521                 | 0,148   | 0,102    | 0,098  | 0,129  | 0,155   | 0,181  |
|     | t-TEST | 0,304        | -0,500 | -0,939 | 1,264             | -0,233                | -2,913  | 6,150    | -2,018 | 2,010  | -2,335  | 1,444  |
| TT  | COEF.  | -0,154       | 0,277  | 0,256  | -0,481            | -0,361                | -0,361  | 1,035    | 0,521  | -0,275 | 0,836   | -0,140 |
|     | S.E.   | 0,298        | 0,360  | 0,384  | 0,623             | 0,992                 | 0,282   | 0,194    | 0,186  | 0,245  | 0,296   | 0,459  |
|     | t-TEST | -0,507       | 0,770  | 0,665  | -0,642            | -0,384                | 3,724** | -5,177** | 3,116  | -0,968 | 2,821   | -0,304 |
|     | COEF.  | -0,317       | -0,509 | 0,257  | 0,617             | -0,485                | -0,219  | 0,512    | -0,082 | 0,296  | 0,062   | -0,349 |
|     | S.E.   | 0,265        | 0,436  | 0,489  | 0,789             | 1,256                 | 0,357   | 0,245    | 0,236  | 0,310  | 0,275   | 0,410  |
|     | t-TEST | -1,189       | -1,116 | 0,528  | 0,782             | -0,386                | -0,611  | 2,081    | -0,347 | 0,954  | 0,166   | -0,850 |
|     | KONS   | 404,687      | 14,719 | 3,615  | 147,515           | 185,475               | 32,263  | 144,287  | -4,972 | 53,699 | -26,342 | 68,211 |
|     | DW     | 2,650        | 2,460  | 2,428  | 2,464             | 2,420                 | 2,543   | 2,878    | 3,102  | 2,297  | 2,201   | 2,317  |
|     | RBSQ   | 0,694        | -0,011 | 0,281  | 0,516             | 0,509                 | 0,685   | 0,972    | 0,963  | 0,942  | 0,959   | 0,985  |

P<0,05

ДИКАЯ  
БАРЧУЗА  
ТОРЫ  
НА БЫО  
ЛОСЬКАТА  
МАТУРАЦИЯ

|             |        | Bjork SN/SnP |         | N-S-Aγ-Aγ-6n |         | Py-60 Cd-60 |         | N-sna  |        | sna-Me |        | S-6o   |        | S-6n   |        |
|-------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RUS</b>  | KOEF.  | -0,012       | 0,000   | -0,001       | 0,003   | 0,005       | -0,023  | 0,009  | 0,007  | -0,006 | 0,007  | 0,008  | 0,008  | 0,008  | 0,008  |
|             | S.E.   | 0,011        | 0,003   | 0,005        | 0,009   | 0,019       | 0,018   | 0,003  | 0,000  | 0,006  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  |
|             | t-TEST | -1,361       | 0,135   | -0,095       | 0,347   | 0,278       | -1,175  | 2,344  | 7,739  | -0,745 | 1,460  | 1,542  | 0,756  | 0,756  | 0,756  |
| <b>ΔP</b>   | KOEF.  | -0,504       | -0,123  | -0,193       | 0,104   | -0,325      | -0,424  | 0,100  | 0,177  | -0,257 | 0,125  | -0,199 | -0,080 | -0,080 | -0,080 |
|             | S.E.   | 0,195        | 0,095   | 0,148        | 0,258   | 0,533       | 0,516   | 0,105  | 0,026  | 0,183  | 0,146  | 0,097  | 0,097  | 0,097  | 0,097  |
|             | t-TEST | -2,222       | *-1,429 | -1,299       | 0,405   | -0,603      | -0,538  | 0,942  | 6,679  | -1,353 | 0,851  | -2,045 | -0,258 | -0,258 | -0,258 |
| <b>TB</b>   | KOEF.  | 0,474        | 0,305   | 0,122        | -0,520  | 0,229       | 0,292   | -0,070 | -0,032 | 0,363  | 0,211  | 0,542  | 0,598  | 0,598  | 0,598  |
|             | S.E.   | 0,252        | 0,148   | 0,249        | 0,153   | 0,135       | 0,062   | 0,178  | 0,044  | 0,243  | 0,245  | 0,215  | 0,215  | 0,215  | 0,215  |
|             | t-TEST | 1,024        | 0,035   | 0,492        | -1,200  | 0,247       | 1,042   | -0,053 | -1,522 | 1,140  | 0,857  | 2,516  | 1,356  | 1,356  | 1,356  |
| <b>TT</b>   | KOEF.  | 0,493        | 0,028   | 0,113        | 0,517   | 0,072       | -0,186  | 0,014  | 0,010  | 0,115  | -0,194 | -0,205 | -0,386 | -0,386 | -0,386 |
|             | S.E.   | 0,243        | 0,130   | 0,173        | 0,191   | 0,122       | 0,303   | 0,122  | 0,021  | 0,221  | 0,171  | 0,204  | 0,204  | 0,204  | 0,204  |
|             | t-TEST | 1,201        | 0,924   | 0,657        | 1,719   | 0,116       | -0,302  | 0,115  | 0,346  | 0,522  | -1,131 | -1,001 | -1,029 | -1,029 | -1,029 |
| <b>RONS</b> | DW     | 1,120        | 1,150   | 34,052       | 160,029 | 130,029     | 130,029 | 46,205 | 54,950 | 17,364 | 30,295 | 13,002 | 39,876 | 39,876 | 39,876 |
|             | RBSQ   | 0,323        | 0,720   | 0,180        | 0,110   | -0,200      | -0,500  | 0,270  | 0,290  | 0,650  | 0,970  | 0,970  | 0,970  | 0,970  | 0,970  |

P < 0,05

ДИКА ВАРЧА  
ТОРИ БЛИ  
НА БИО  
ЛОНКАТА  
МАТУРАЦИЯ

$\leq$  Björk SN/S<sub>n</sub>P SN/M<sub>n</sub>P N-S-A<sub>n</sub>A<sub>n</sub>-6<sub>n</sub>A<sub>n</sub>-6<sub>n</sub>Pg-6<sub>n</sub>Cd-6<sub>n</sub>N-sna sna-M<sub>n</sub> S-6<sub>n</sub>

| RUS    | KOEF.  | 0,023   | -0,007 | 0,022  | -0,13   | 0,034   | 0,001   | 0,010  | -0,006 | 0,003  | 0,027  | -0,008 | 0,019   |
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| S.E.   | 0,013  | 0,010   | 0,012  | 0,009  | 0,019   | 0,022   | 0,008   | 0,007  | 0,009  | 0,015  | 0,005  | 0,019  | 0,021   |
| t-TEST | 1,775* | -0,558  | 1,730  | -1,329 | 1,800*  | 0,074   | 1,213   | -0,718 | 0,386  | 1,817* | -1,248 | 0,975  |         |
| D.P    | KOEF.  | 0,035   | 0,036  | 0,203  | -0,146  | 0,004   | 0,176   | 0,124  | 0,068  | 0,168  | -0,171 | 0,167  | 0,355   |
| S.E.   | 0,178  | 0,147   | 0,175  | 0,132  | 0,261   | 0,302   | 0,121   | 0,102  | 0,124  | 0,206  | 0,078  | 0,272  |         |
| TB     | t-TEST | 0,196   | 0,248  | 1,161  | -1,098  | 0,016   | 0,582   | 1,022  | 0,665  | 1,359  | 0,830  | 2,127* | 17301   |
| D.P    | KOEF.  | -0,193  | -0,277 | -0,024 | -0,019  | 0,027   | -0,192  | 0,036  | 0,162  | -0,090 | -0,096 | -0,020 | -0,134  |
| S.E.   | 0,378  | 0,312   | 0,370  | 0,281  | 0,554   | 0,641   | 0,257   | 0,216  | 0,263  | 0,437  | 0,166  | 0,577  |         |
| T T    | t-TEST | -0,482  | -0,885 | -0,063 | -0,067  | 0,049   | -0,299  | 0,143  | 0,748  | -0,342 | -0,219 | -0,116 | -0,232  |
| D.P    | KOEF.  | -0,329  | 0,599  | -0,864 | 0,317   | -0,576  | -0,071  | -0,157 | 0,017  | 0,016  | -0,456 | 0,204  | -0,147  |
| KONS   | S.E.   | 0,576   | 0,475  | 0,564  | 0,428   | 0,844   | 0,976   | 0,391  | 0,229  | 0,400  | 0,666  | 0,253  | 0,849   |
| DW     | t-TEST | -0,570  | 1,253  | -1,529 | 0,740   | -0,682  | -0,073  | 0,402  | 0,054  | 0,040  | -0,684 | 0,805  | -0,167  |
| RESQ   | KONS   | 418,393 | 24,394 | 42,141 | 130,733 | 147,288 | 140,366 | 58,384 | 31,701 | 43,272 | 71,781 | 60,489 | 168,766 |
|        | DW     | 2,296   | 1,880  | 1,550  | 2,710   | 1,390   | 2,090   | 1,610  | 1,900  | 2,130  | 1,640  | 2,190  |         |
|        | RESQ   | 0,526   | 0,310  | 0,310  | 0,820   | 0,550   | -0,500  | 0,920  | 0,930  | 0,860  | 0,690  | 0,970  | 0,901   |

P < 0,05



девојчињата и од RUS во Кл. III. кај девојчињата, а од телесната висина и тежина во Кл. III кај момчињата. Податоците од анализите се наоѓаат во Табелите 42, 43, 44 и 46, а формулата на регресија за овој агол по класи би била следната:

## д е в о ј ч и ъ а

Кл. I

Кл. II

$$S-Ar = 258,362+o,849 \cdot DR - 1,619 \cdot TB \quad N-S-Ar = 303,325+2,357 \cdot TB$$

Кл. III девојчиња

Кл. III момчиња

\*\*\*

$$S-Ar = 147,515-o,o38 \text{ RUS} \quad N-S-Ar = 164,268-o,638 \cdot TB + 1,414 \cdot TB$$

Висока статистичка сигнификантност покажуваат денталниот развиток и тежината. Кондиларниот агол покажува зависност од денталниот развиток во Кл. I и од RUS во Кл. III. кај девојчињата. Податоците се наоѓаат на Табелите 42 и 44, а формулата на регресија би била:

## д е в о ј ч и ъ а

Кл. I

Кл. III

$$Ar-Go = 149,579-o,51 \cdot DR \quad S-Ar-Go = 185,475+o,o65 \cdot RUS$$

тестот се гледа дека статистичката сигнификантност е иста за двете класи, односно средна статистичка сигнификантност. Гонијалниот агол покажува зависност од RUS и телесната висина во Кл. I кај девојчињата и од RUS, денталниот разиток и телесната висина во Кл. III кај девојчињата, а од телесната висина и тежина во Кл. III кај момчињата (Табела 42, 44 и 47). Формулите на регресија се следните:

## д е в о ј ч и ъ а

$$Ar-Go-Gn = -100,335-1,701 \cdot RUS + 2,328 \cdot TB$$

Кл. III

Кл. III момчиња

$$Ar-Go-Gn = 32,263-o,28 \cdot RUS - o,433 \cdot TB + 80,506+o,551 \cdot TB - 1,072 \cdot TB + 1,051 \cdot TB$$

Висока статистичка сигнификантност постои со RUS, денталниот разиток, висината и тежината.

Збирот на трите агли покажува зависност од RUS во Кл. III кај девојчињата и од денталниот разиток во Кл. I кај момчињата (Табели 44 и 45), Збирот на трите агли во однос на пол покажува

повисоки корелации со индикаторите кај девојчињата отколку кај момчињата (Табела 34 и 35). Како регресија би можел да се претстави со следната формула:

девојчиња  
Кл. III

сума Bjork=404,687+0,25 RUS

момчиња  
Кл. I

Сума Bjork=353,428+0,504. DR

За сите три агли поединечно и за нивниот збир статистичката сигнификантност е означена на прикажаните табели. Споредување со други автори не беше можно да се направи, бидејќи во литературата со која располагаме нема слични податоци.

Димензиите на антериорната кранијална база, на постериорната висина на лицето и на долнината на лицето (Табела 36 и 37) се со јаки корелации со сите пет индикатори на биолошката матурација, што е во согласност со сите автори кои ги испитувале овие димензии. Регресионите анализи за постериорната фацијална висина укажуваат дека постои зависност со RUS во Кл. III кај девојчињата. Момчињата покажуваат поголеми зависности од индикаторите. Во Кл.I зависност постои со RUS, денталниот развиток и висината, во Кл.II со денталниот развиток и во Кл. III со RUS и денталниот развиток. Формулите на регресија би биле следните:

момчиња  
Кл. I  
 $S-Go=18,008+0,139 \text{ RUS} - 0,199. \text{ DR} + 0,542. \text{ TB}$

Кл. II  
 $S-Go = 60,489 + 0,167. \text{DR}$

Кл. III  
Момчиња

$S-Go = 107,99+0,019. \text{RUS} + 0,415. \text{DR} - S-Go=68,211+0,03. \text{RUS}$

девојчиња

Регресионите анализи за долната висина и носната висина покажуваат зависимост со RUS во Кл. III кај девојчињата. Формулата на регресија е следната:

Кл. III девојчиња

$$S-Gn = 97,37 + 0,18 \text{ RUS}$$

Наспроти јаките корелации на носната висина и виличната висина со сите пет индикатори на биолошката мaturација, регресионите анализи упатуваат на следното: Носната висина е сигнификантно зависна од денталниот разиток и телесната тежина кај девојчињата од Кл. I. Сигнификантна зависност постои меѓу носната висина и денталниот разиток кај девојчињата во Кл. III, а со телесната тежина кај момчињата од Кл. III. Формулите се следните:

Кл. I девојчиња

$$N-sna = 45,897 + 0,189 \cdot DR - 0,134 \cdot TT$$

Кл. III

девојчиња

$$N-sna = 53,669 + 0,259 \cdot DR$$

момчиња

$$N-sna = 1,461 + 0,283 \cdot TT$$

Виличната висина е во сигнификантна зависност од денталниот разиток и телесната висина кај девојчињата од Кл. I и Кл. III. Формулите се следните:

девојчиња

Кл. I

$$sna-Me = 38,243 - 0,210 \cdot DR + 0,96 \cdot TB$$

Кл. III

$$sna-Me = 26,342 - 0,364 \cdot DR + 0,836 \cdot TB$$

Должинскиот растеж на корпусот и на рамусот на мандибулатата е во многу јака корелација со сите пет индикатори на

биолошката матурација, во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата (Табела 40 и 41). Регресионите анализи упатуваат на висока статистичка сигнификантност на зависноста на должинскиот и висинскиот развиток на мандибулата од сите пет индикатори на биолошката матурација. Должината на корпусот на мандибулата е во статистичка сигнификантност со RUS во Кл. I кај момчињата. Особено висока статистичка сигнификантност оваа варијабла покажува со денталниот развиток и телесната висина во Кл. III и кај девојчињата и кај момчињата (Табела 44 и 47). Формулите на регресија се следните:

Кл. I момчиња

$$Pg'-Go = 61,76 + 0,099 \cdot RUS$$

Кл. III девојчиња

$$Pg'-Go = 144,287 + 0,013 \cdot RUS + 0,629 \cdot DR - 1,008 \cdot TB + 0,512 \cdot TT$$

Кл. III момчиња

$$Pg'-Go = 53,719 + 0,033 \cdot RUS + 0,035 \cdot DR + 0,0761 \cdot TB + 0,204 \cdot TT$$

Должината на рамусот на мандибулата покажува статистичка сигнификантност со поедни индикатори во Кл. I и Кл. III и кај момчињата и кај девојчињата. Зависноста на оваа варијабла е сигнификантна со телесната тежина во Кл. I кај девојчињата со RUS денталниот развиток и висината во Кл. I кај момчињата. Во Кл. III зависноста е сигнификантна со денталниот развиток и висината кај девојчињата; а со RUS кај момчињата. Изразени во формулите регресиите се следните:

Кл. I девојчиња

$$Cd-Go = 2,263 - 0,308 \cdot TT$$

Кл. III девојчиња

$$Cd-Go = 4,972 - 0,199 \cdot DR$$

$$+ 0,581 \cdot TB$$

Кл. I момчиња

$$Cd-Go = 54,042 + 0,070 \cdot RUS + 0,177 \cdot DR - 0,028 \cdot TB$$

Кл. III момчиња

$$Cd-Go = 54,571 + 0,015 \cdot RUS$$

Бидејќи должината на рамусот на мандибулата е под директно влијание на кондиларниот растеж за ортодонтите претставува особен интерес. Наодите на Bjork (1983) упатуваат дека кондилот максиларното пубертетно зголемување го стекнува една година

подоцна од максималното пубертетно зголемување на телесната висина. Авторот исто така укажува дека постои многу тесна врска меѓу годишниот прираст на кондиларниот растеж и тоталната ротација на мандибулата кон напред.

Корелационите анализи за врската меѓу должината на корпусот на максилата и индикаторите на зрелоста (Табела 40 и 41) покажаа јака корелација меѓу оваа варијабла и сите пет индикатори на биолошката матурација во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата. Нашите наоди се во согласност со наодите на Thompson i Popovich (1973).

Vits анализата покажува послаба корелација со индикаторите на биолошката матурација и кај девојчињата и кај момчињата. Кај девојчињата вредноста на коефициентите за сите пет индикатори се скоро исти за сите три класи. Кај момчињата коефициентите покажуваат повисоки вредности за Кл. II отколку за Кл. I и Кл. III.

Вредностите на коефициентот DW прикажани на Табелите 42 до 47 за приложените варијабли го потврдуваат високиот квалитет на предложените регресии.

Коефициентот RBSQ во сите три класи и кај девојчињата и кај момчињата покажува поидеални вредности за линеарните варијабли, отколку за агловите варијабли. Тоа е сосема логично, бидејќи линеарните варијабли се квантитативни анализи, додека агловите варијабли го изразуваат соодносот на краниофацијалните структури. Сегашните сознанија во клиничката ортодонција дозволуваат биолошкиот растеж на краниофацијалните структури да се прати врз основа на линеарни и аглови мерења. Мегутоа, во последните неколку години се поставува прашањето за нивната "точност". Во својата книга "Сомневањата и сигурноста на науката" професор Young - анатом од Лондон вели; "Сомнението е сопатник на научната "точност". Коефициентот RBSQ упатува дека варијациите на линеарните варијабли може да се опфатат скоро сите, но агловите варијабли кои имаат пошироки варијации во фацијалниот мозаик во анализите не можат да бидат сите опфатени:

Корелационите и регресионите анализи за растежот на краниофацијалните структури и костурниот развиток, денталниот развиток, растежот на телото во висина на зголемувањето во текина упатуваат на биолошките законитости во растежните процеси на организмот во напредокот кон матурацијата. Некои од студиите укажуваат дека растежниот период од 6 до 15 години е под релативно поголемо влијание на надворешните фактори (социјално - економските, хигиено-здравствените, еколошките и други фактори), додека периодот наadolесценција е под предоминантно влијание на хередитетот. Во однос на полот момчињата се "посензитивни" на влијанијата на средината од девојчињата (Garn and Rohman, 1966; Creulich, 1976; Frisancho et al 1980). Во ортодонтскиот третман на малоклузиите овој растежен период на југословенските ортодонти е оценет како многу поволен. Во овој период корекцијата на малоклоузите може да се обави со промена на меѓувиличниот однос, со движење на забите во коректен оклузален однос и со промена на растежната насока на лицето. Сето тоа ќе овозможи во завршиот период на растеж, кога биолошката матурација го достигнува својот највисок степен, краниофацијалните структури да се во хармонија со задоволувачка фацијална естетика. Интересот за фацијалниот баланс не потекнува од ортодонтите. Ликовните уметници се тие кои ги описале варијациите на човечката физиогномија со голема точност. Тоа е времето на Durer и Leonardo Di Vinci, додека антрополозите ги поставиле на научна основа.

Клиничкото искуство на првни ортодонти покажа дека во планот на третманот и за успехот на третманот од најбитна важност е познавањето на типот на лицето. Тип на лице се карактеризира со бројни симптомии. "Тип на лице е синдром" вели Sasseoni" (1969). Во дискусиите за фацијалниот тип агловите и линеарни мерења служат како базични податоци. Во

конструирањето на агловите и линеарни варијабли треба да се почитува варијабилноста на референтните точки со кои се конструираат аглите и димензиите на краниофацијалните структури. Некои од точките се меѓусебно зависни, а некои се независни (Solow, 1966; Ozerović, 1976), така да при формирањето на краниофацијалните варијабли и при повторувањата на нивните мерења некои се поточни од други (Muretić, 1981). Во конструирањето на морфолошкиот модел на фацијалниот тип треба да се почитува и сродноста меѓу варијаблите, односно нивните корелации (Solow, 1966; Ozerović, 1976; Muretić, 1982).

Добиените податоци на нашиот материјал дозволуваат да се изложи морфолошки и растежен модел на лице како најфrequentен во популацијата на деца од 6 до 15 години. Степените на максиларната и мандибуларна позиција, на максиларната и мандибуларна инклинација, флексијата на кранцијалната база и гонијалниот агол, како и насоката на рамнината на антериорната кранијална база го даваат морфолошкиот модел на лице кон ортогнат профил. Споредувањата меѓу варијаблите кои ја одредуваат позицијата и инклинацијата на максилата и мандибулатата во однос на антериорната кранијална база, укажуваат на хармоничен профил на лицето. Варијаблите кои го означуваат растежниот модел на лицето (Бјорковиот полигон, варијаблите S-N-Pg, SN/Mp, гонијалниот агол, соодносот меѓу носната и виличната висина на лицето), укажуваат на хоризонтален тип на растеж на лицето.

Секоја ортодонтска корекција треба да го интегрира типот на лицето и растежниот модел на лицето. Податоците од литературата укажуваат дека процентот на растеж на различните ареи на краниофацијалниот комплекс варираат во однос на возрастта на индивидуата. Со зголемувањето на возраста се подобрува и насоката на растеж на лицето. Меѓутоа, кај децата со малоклузии без ортодонтски третман со зголемување на возраста се зголемуваат и дискрепанците меѓу вертикалните и сагиталните односи на лицевите структури. Раниот ортодонтски третман ги корегира конструирните дискрепанции, влијаје на неуромускулните фактори и ја мани насоката на растеж во смисла на стекнување на уравновешен и хармоничен лицев профил.

Корелационите и регресионите анализи од нашите податоци за растежниот период од 6 до 15 години упатуваат на биолошките законитости во растежните процеси на краниофацијалните структури и индикаторите на биолошката зрелост на организмот. Постоењето на јаката поврзаност со растежот на испитуваните краниофашијални варијабли и индикаторите на мадурацијата ја потврдува нашата хипотеза за неопходноста од познавањето на степенот на биолошката зрелост. Степенот на костурниот развиток, денталниот разитет, телесната висина и тежина како дополнителни дијагностички средства потпомагаат во планирањето на ортодонтскиот третман, за правовремено ортодонтско третирање и се известна гаранција за успехот во ортодонтската корекција.

Бидејќи секое дете расте по својот модел на растеж условен од наследните фактори, надворешните влијанија и нивните меѓусебни ефекти, целта на студијата беше да се изнајдат начин за рационализација на ортодонтскиот третман. Да се олесни користењето на податоците во дијагностичките процедури на ортодонтите на терен кои не се во можност да преземаат подетални клинички испитувања. Се препорачува корекцијата на малоклузиите да се преземе во интеграција со биолошкиот потенцијал на детето на кои упатуваат и следните

#### ЗАКЛУЧОЦИ

- Постои многу јака корелација меѓу позицијата на максилата и мандибулатата со антеропостериорна насока одредена во однос на кранијалната база и степенот на биолошката мадурација на пациентот. Кај девојчињата меѓу класите не постои статистичка сигнifikантност, додека кај момчињата сигнifikантност е најизразена во Кл. II, потоа во Кл. III, па во Кл. I.

- Инклинацијата на максилата и мандибулата во однос кранијалната база е во висока корелација со степенот на биолошката матурација во сите три класи за двета пола;
- Сумата на Бјорковиот полигон е во послаба корелација со степенот на биолошката матурација во сите три класи, за двета пола;
- Аголот на кранијалната база е во тесна - висока корелација со степенот на биолошката матурација во сите три класи, за двета пола;
- Антериорната фацијална висина е во многу јака корелација со степенот на биолошката матурација, во сите три класи, за двета пола;
- Постериорната фацијална висина е во многу јака корелација со биолошката матурација во сите три класи, за двета пола;
- Должината на лицето е во многу јака корелација со биолошката возраст, во сите три класи за двета пола;
- Длабочината на лицето е во многу јака корелација со биолошката матурација во сите три класи, за двета пола.

### КУСА СОДРЖИНА

Трудот е преземен со намера да се испита поврзаноста меѓу растежот на краниофацијалните структури и индикаторите на биолошката миграција кај децата со малоклузии. Примерокот го сочинуваат 132 испитаници (73 девојчиња и 59 момчиња) на возраст од 6 - 15 години.

На сите испитаници, еднаш годишно, снимени се со рендгенолошка техника главата во профил, забите и рака-шака, и мерена е телесната тежина и висина. Латералните рендгенограми на главата се правени секоја втора година, во месецот на рапањето  $\pm$  15 дена.

На латералниот рендгенограм на главата мерени се 21 варијабла за квантитативна анализа. На рендгенограмот од раката и шака испитувани се 7 карпални коски и епифизите на метакарпалните коски и фалангите на I, III и V прст по методата на Tanner и *sor*. На ортопантомограмот се испитувани 7 максиларни и 7 мандибуларни заба по методата на Moorrees, преку 12 развојни степена.

Во зависност од големината на аголот ANB, испитаниците се поделени во три костурни класи:

Класа I (51 испит.) со ANB агол од  $2-4^{\circ}$

Класа II (43 испит.) со ANB агол повеќе од  $4^{\circ}$

Класа III (38 испит.) со ANB агол помалку од  $2^{\circ}$

Статистичката обработка на податоците беше одвоена по класи и пол. Примената на статистичките методи се однесува на процена на основните статистички параметри, на корелациони и регресиони анализи, применена на "t" тестот, DW и RBSQ кофициентите.

Резултатите се прикажани во табели и дијаграми. Од резултатите произлегува следното:

- Линеарните мерења споредени со стандардите по Bolton, варијаблите 12, 14, 16 и 20 за испитаниците од класа I се со поголеми размери, особено во помала возраст, што укажува на порано биолошко соревување на нашата популација,

- Промените за периодот од 6 до 15 години во позицијата и инклинацијата на максилата и мандибулата се поизразени во Кл. II и Кл. III отколку во Кл. I, што довело до подобрување на профилот на лицето и ублажување на степенот на дисхармонија меѓу вилиците;

- Костурниот развиток на децата со Кл. I е понапреднат во однос на децата со сагитарлни неправилности на гризот и кај девојчицата и кај момчињата;

- сите испитаници од сите три класи се понапреднати во костурниот развиток во однос на хронолошката возраст, споредени по стандардите на Tanner,

- Денталниот развиток се одвива еднакво кај девојчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III на малоклузии;

- Кај момчињата постои разлика во секвенциите на минерализацијата кај оние од Кл. I и момчињата со сагирални неправилности во гризот. Најнапреднати се момчињата со Кл. I, потоа со Кл. III, а најмногу заостануваат момчињата во Кл. II и тоа до 12 годишна возраст. Потоа развитокот се одвива паралелно, меѓу оние од Кл. III и Кл. II;

- - Не постои разлика во телесната висина меѓу девојчињата и момчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III;

- Девојчињата со малоклузии од кл. II и Кл. III се раѓаат со помала телесна должина во однос на девојчињата од Кл. I;

-Не постои разлика во телесната висина меѓу момчињата од Кл. I, Кл. II и Кл. III во период на новороденче;

- Во период од 6 до 15 години телесната тежина покажува константност во зголемувањето кај момчињата. Најголема телесна тежина имаат момчињата од Кл. I, потоа од Кл. III, па од Кл. II. Во периодот од 6 до 15 години телесната тежина покажува мали варијабилности во зголемувањето кај девојчињата од Кл. II и Кл. I. До 11 годишна возраст најтешки се оние од Кл. II, па од Кл. I, а најмала тежина имаат девојчињата од Кл. III. После 10 годишна возраст најтешки се девојчињата од Кл. I, потоа од Кл. II, па од Кл. III.

- Машките новороденчиња се потешки од женските новороденчиња со исклучок на Кл. II во која женските новороденчиња се потешки од машките;

- Женските новороденчиња се најтешки во Кл. II, потоа во Кл. III, а оние од Кл. I се раѓаат со најмала телесна тежина;

- Постои биолошка координација меѓу костурниот развиток, денталниот развиток, телесната висина и телесната тежина кај децата во период од 6 до 15 години возраст;

- Бидејќи мултилиот коефициент на корелација "R" покажува висока поврзаност меѓу костурниот, денталниот развиток, телесната висина и тежина потребно е да се одреди мера на зависност од биолошката возраст;

- Ченејки го сознанието дека од вредноста на RUS зависи дијагнозата и планот на третманот кај децата со малоклузии, предлагаме да се вредноста на RUS како зависно променлива - има со примена на мултиплата линеарна регресија;
- Со примена на дадените константи за секоја класа одвоено по пол, кога ортодонтот има податоци за денталниот развиток, телесната висина и тежина, може да ја најде вредноста на RUS по следната формула:
$$RUS = a_0 + a_1 \cdot DR + a_2 \cdot TV + a_3 \cdot TT$$
- Постои јака корелација меѓу позицијата на лицевите структури во антеропостериорна насока и степенот на биолошката зрелост на организмот. Кај девојчињата не постои сигнификантна разлика меѓу класите, додека кај момчињата постои и тоа по следниот редослед: Кл. I, Кл. II, Кл. III.
- Инклинација на максилата и мандибулата е исто така во корелација со степенот на биолошката зрелост, но во помал степен и изразеност на позицијата.
- Флексијата на кранијалната база е тесно поврзана со сите пет индикатори, во сите три класи, за двата пола.
- Сумата на Бјорковиот полигон покажува потесна поврзаност со индикаторите кај девојчињата отколку кај момчињата.
- Должинските димензии на краниофашијалните структури се многу тесна корелација со сите индикатори на биолошкиот разиток на организмот.
- Некон од варијаблите се во сигнификантна зависност од индикаторите , додека други не се.
- Од RUS во многу висока сигнификантна зависност се наогаат висината на рамусот, должината на корпусот на мандибулата ,генијалниот агол, а во помала сигнификантна зависност се наогаат: аголот на флексијата на кранијалната база, кондиларниот агол, збирот на трите агли на должината на лицето , во Кл. III.
- Од денталниот разиток во најголема сигнификантна зависност следните: аголот на кранијалната база, височината висина, должината на рамусот, и на корпусот на мандибулата ,генијалниот агол,

Со телесната висина на највисока сигнификантна зависност се: гонијалниот агол, дужината на рамусот и корпусот на мандибулата, и висината на лицето.

- Со телесната тежина највисока сигнификантна зависност покажуваат следните краниофацијални варијабли: аголот на инклинација на мандибулата, аголот на кранијалната база, гонијалниот агол и дужината на корпусот на мандибулата.

- Во преземањето на ортодонтскиот третман за корекција на макулозите во сагитална, вертикална, трансверзална насока и времето на преземање на ортодонтскиот третман од особена важност е познавањето на степенот на биолошката зрелост на секој пациент, индивидуално.

- Постои висока зависност меѓу постериорната фацијална висина и типот на профил на лицето: ортогнат, прогнат или ретрогнат.

- Постои висока зависност меѓу дужината на лицето и типот на профилот на лицето,

- Постои висока зависност меѓу длабочината на лицето и типот на профил на лицето,

+ Степенот на максиларниот прогнатизам, на мандибуларниот прогнатизам и на ангулацијата на кранијалната база даваат фацијален тип на ортогнатата максила и на ортогнатата мандибула,

- Степените на максиларната инклинација, на мандибуларната инклинација, на насоката на рамнината на антериорната кранијална база, на аголот на кранијална база, на меѓувиличниот агол, даваат тип на ортогнат фацијален профил.

+ Соодносот меѓу постериорната и антериорната висина на лице како и збирот на глите на Бјорковиот полигон, укажуваат дека најзастапен тип на ротација на лице е ротација напред, односно хоризонтална насока на растеж.

+ Со зголемување на возрастта типот на ротација се менува и насоката на ротација станува хоризонтална.

- Показателите добиени од анализите на нашите испитаници од Кл. I, Кл.II и Кл.III презентирани табеларно, со дијаграми, со формули на регресија и со "t" тестот за сигнификантност, иако се во многу поедности совладаат со наодите на други автори, а врз основа на варијациите кои ги поседува секоја етничка групација, би требало да се применуваат при клиничката процена на пациентите од наша популација.

## SUMMARY

This study was taken in order to investigate the correlation between the cranio-facial structure growth and the indicators of the biological maturation of children with malocclusions. The sample studied consisted of 132 individuals, 73 girls and 59 boys, aged 6-15 years.

For each individual, a profile cephalometric radiograms, orthopantomograms and hand-wrist roentgenograms were taken and height and weight measured. All this investigations were made once a year except for the profile cephalometric radiograms which was made every other year in the month of their birth within 15 days.

On each profile cephalometric radiogram 21 variables for quantitative analysis were measured. On each hand-wrist roentgenogram, 7 carpal bones were examined together with the epiphysis of the metacarpal bones and the phalanges of the I, III and V finger, using the method of Tanner et. al. On each orthopantomogram 7 maxillary and 7 mandibular teeth were examined, using the method of Moorrees, through 12 developing stages.

According to the value of ANB angle, the individuals were divided in three skeletal classes:

class I/51 ind.) with ANB angle from - 2-4°

class II(43 ind.) with ANB angle more than 4°

class III (38 ind.) with ANB angle less than 2°

The statistical analysis of the date was made according to sex and class distribution.

The use of the statistical methods considers assessment of the main statistical parameters, the correlation and regression analysis, the use of "t" test, DW nad RBS" coefficients.

The results are given in tables and diagrams. Out of these data derives the following;

The linear measurements compared to Bolton standards, and variables 12,14,16 and 20 class II individuals have larger dimensions, especially at the earlier age which significates earlier biological maturation of our population;

./. .

- In the maxillary and mandibular position and incilnation the changes (during the age 6-15 years) are more significant in class II and class III cases than in class I, which improved the faceprofile and soothed the disharmony degree between the jaws;
- Skeletal development of class I individuals is more advanced compared to the one of the individuals with sagittal bite anomalies;
- All the individuals have more advanced skeletal development relative to the chronological age, compared with the Tanner standard;
- The dental development is equal in girls with class I,II,III malocclusion;
- The mineralization sequences differ in boys who have class I malocclusion and the boys sagittal bite anomalies;
- Girls with class II and III maloccl. have smaller birth lenght comapred to those with class I maloccl.
- There is no birth lenght difference between the boys with each of the classes;
- During the age 6-15 years boys weight constantly increases. The heaviest are the boys of class I, than follow those with class III and class II maloccl.
- Girls, weight shows greater variability relative to class and age;
- Newborn boys are heavier than newborn girls except those with class II maloccl.
- Class II newborn girls are the heaviest;
- Biological coordination, during the ages 6-15 years, exists between the skeletal development, dental development, body height and body weight:
- As the multiple correlation coefficient "R" shows strong connection between the skeletal and dental development, body height and weight, it is necessary to define the correlation degree of the biological age;
- As the diagnosis and treatment plan depend on RUS it is suggested to use the multiple linear regression in order to reach RUS values;

- Having the data for the dental development, body height and weight and using given constant values, RUS values can be found according this formula:

$$\text{RUS} = a_0 + a_1 \cdot \text{DR} + a_2 \cdot \text{TV} + a_3 \cdot \text{TT}$$

There is a strong correlation between face structure position in A-P direction and the biological maturation of the body

- The maxillary and mandibular inclination also correlates the biological maturation degree but weaker than the face structure position;

- The cranifacial base flexion is closely connected to the five indicators in each of the III classes and in both sexes;

- Biological age indicators with the girls are in closer connection to the Bjork polygon sum;

- Length dimensions of the cranifacial structures are in a very close correlation with all the biological indicators;

- Some of the variables have significant correlation with the indicators;

- Significant correlation exists between RUS and the ramus height, mandible corpus length and the gonial angle;

- Weaker correlation exists between RUS and cranial base flexion angle condilar angle and the sum of the three angles of the face length in cl.III;

- Most significant correlation exists between the dental development and the cranial base angle, jaw height, ramus and corpus length and gonial angle;

- Significant correlation exists between the body height and the gonial angle, ramus and corpus length and jaw height;

- Strong correlation exists between the body weight and the mandible inclination angle, cranial base angle, gonial angle and the corpus length;

- When undertaking orthodontic treatment in order to correct sagittal, vertical and transversal malocclusions, it is of great importance to know the biological maturation degree of every patient individually.

- Strong correlation exists between the posterior facial height the profile type;
- The profile type is in strong correlation with the face lenght;
- Maxillary prognatism degree, mandibular prognatism degree and the cranial base angulation give facial type of orthognath maxilla and mandibula;
- Maxillary and mandibular inclination degree, anterior cranial base plane and its direction, cranial base angle and intermaxillary angle give the type of an orthognath facial profile;
- The relation between posterior and anterior face height, same as the Bjork polygon sum, point out that the most frequent face rotation type is forwards, i.e. horizontal growth direction;
- With age the rotation type changes and its' direction becomes horihontal;
- The data obtained from the analysis of our cl. I,II, and III individuals, presented in tables and diagrams, with regression formulas and "t" significance test should be applied when clinically evaluating the patients of our populated media.

## L I T E R A T U R A

ACHESON, R.M. 1957 The Oxford method of assessing skeletal maturity. Clin. Orthop 10:19-39

ANDERSON, L.D. AND THOMPSON G.W. 1973 Interrelationship and sex differences of dental and skeletal measurements J. Den Res 52:431-438.

ANDERSON, L.D., THOMPSON , W.G. AND POPOVICH, F. 1975 Interrelationships of dental maturity, skeletal maturity, height and weight from age 4 to 14 years. Growth 39:453-462.

BALDWIN, B.T. 1941 The physical growth of children from birth to maturity Univ. Iowy Stud Child Welf No 1:167

BAMBHA, J.K. and VAN NATTA P. 1959. A Longitudinal Study of Occlusion and Tooth Eruption in Relation to Maturation. Amer. J.Orthod. 45:847-855.

BAMBHA, J.K. 1961 Longitudinal Cephalometric Roentgenographic Study of Face and Cranium in Relation to Body Height JADA 63:776-799.

BAMBHA, J.K. AND VAN NATTA, P. 1963 Longitudinal Study of Facial Growth in Relation to Skeletal Maturation During Adolescence. Amer. Orthod 49:481-493.

BARRETT M.J. BROWN, "AND MC NULTY , E.C. 1968 A computer - based system of dental and craniofacial measure, ent and analysis. Austr. Den. J. 13:207-212.

BAUD, C.1971 Harmonie du visage Editeur Maloine. Sa Paris

BAUME, L.J. 1950. Physiological tooth migration and its significance for the development of occlusion. J. Den. Res. 29:123, 331,338,440.

Beatty J. E, 1975 A modified technique for evaluating apical base relationships, 68:303-315

- BAUMRIND, S ., MILLER, M.D., MOLTHEN, R. 1976. The reliability of head film measurements. Am. J. Orthod. 70:617-644.
- BEAN, R.B. 1914 Eruption of teeth as physiological standard for testing development Pedag. Sem. 21:596-614.
- BEHUKF, A.R. AND WILMORE, J. H. 1974 Evaluation and Regulation of Body Build and Composition Prentice Hall. Inc., New Jersey 39-41
- BEIK, A.K. 1913 Physiological age and school entrance Pedag. Sem. 20:283-303
- BERGERSEN, E.O. 1972 The male adolescent facial growth spurt: Its prediction and relation to skeletal maturation
- BHATIA, S.N. 1971 A Longitudinal study of the SN-mandibular, Frankfort-mandibular plane angles Dent Pract 21:285-289
- BJÖRK,, A. 1947, The Face in Profile Lund: B erlingska Boktryckeriet
- BJÖRK, A. 1955, Cranial Base development. Amer.J. Orthod 41:198-225
- BJÖRK, A. 1955 Facial growth in man studied with the aid of metallic implants. Acta odont. Scand. 13:9-34
- BJÖRK, A. 1961 Roentgenographic cephalometric growth analyses. In Pruzansky , S(editor): Congenital anomalies of the face and associated structures, Springfield, III , Charls, C.Thomas, Publisher,pp 237-250
- BJÖRK, A. 1963 Variation in the growth pattern of the human mandible; longitudinal radiographic study by the implant method. J. Den Fæse 42:400
- BJÖRK, A., AND WELM,S. 1967 Prediction of the age of maximum pubertal growth in body height Angle Orthod 37:134-143

BJÖRK, A. 1969 Prediction of mandibular growth rotation Amer J. Orthod 55:585-599.

BJÖRK, A. AND SKIELLER, V. 1972 Facial development and tooth eruption Amer J. Orthod 62: 339-383.

BJÖRK, A. 1972 Timing of interceptive orthodontic measures based on stages of maturation Trans Fur Orthod Soc. 48:61-74.

BJÖRK, A. AND SKIELLER, V. 1977 Growth of the Maxilla in Three Dimensions as Revealed Radiographically by the Implant Method Brit J Orthod 4:53-64.

BJÖRK, A., AND SKIELLER, V. 1983 Normal and abnormal growth of the mandible. A synthesis of longitudinal cephalometric implant studies over a period of 25 years Eur. J. Orthod 5:1-46

BLACKITH, R.E. AND REYMENT, R.H. 1971 Multivariate morphometrics. Academic Press, London

BOWDEN, B.D. 1976 Epiphyseal changes in the hand wrist area as indicators of adolescent stage Austr. Orth. J. 4:87-104.

BRAUER, J.C. AND BAHADOR, M.A. 1942 Variation in calcification and eruption of deciduous and permanent teeth JADA 29:1373-1387

BROADBENT H.B.Sr., BROADBENT H P Jr. GOLDEN H.W. 1975  
BOLTON standards of dentofacial development growth. Mosby Company.

BRODIE, A. 1941 On the growth pattern of the human head from third month to the eight year of life Am. J. Anat. 68:209-262.

BROWN, T. BARRET, M.J. and GRAVE, K.C. 1971 Facial growth skeletal maturation at adolescent Dan. Den. J 75:1121-1222.

BROZEK, J.A. 1960. A review of Build and Blood Pressure Study. Human Biol. 32:320.

BRYANT, P.M.F. 1981 Mandibular Rotation and Class III malocclusion Brit. J. Orthod. 8:61-75.

BURDI, R.A. GARN, M.S. and MILLER, L.R. 1970 Developmental Advancement of the Male Dentition in the First Trimester J. Dent. Res. 49:889.

CARTER, J. E. I 1972 The Health - Carter Somototyps Method. Department of Physikal Deucation San Diego State Coll California.

CATTEL, P. 1928 Dentition as measure of maturity. Cambridge: Harvard University Press. Harvard Monographs in Education, No.9.

CHERTKOW, S. AND. FATTI, P.L. 1979 The reletionship between tooth mineralization and early radiographic evidence of adductor sesamoid calcification. Angle Orthod. October.

CHERTKOW, S. 1980 Tooth mineralization as and indicator of the pubertal growth spurt. Amer. J. Orthod. 77:79-91.

COHEN, S.E 1955 Integration of facial skeletal variants. A serial Cephalometric Roentgen graphis Analysis of Craniofacial form and Growth. Amer. J. Orthod. 41:407-434.

COSTER, J. 1937. Die Rontgenaufnahme des Handelenks in der Kieferorthopodisseler Diagnostik, Deutshe za Mund und Kieferheilkunde, Bande 4;II,

CROSS, J.J. 1977 F ci 1 g ow h: 'ef re du ina and fo'lowing orthodontic treatm-nt Amer. J. Orthod. 71:68-78.

DELAIRE, J. SALAQONAC, J-M 1977 Anatomie et physiologie du pilier maxillaire et architecture facial. Rev. de Stom. 78:447-464.

DELAIRE, J. 1978 (citir, po Ozerović 1984). L'analyse architectural et structirale cranio-facial (de profile). Revue de Stomatologie, 79:1-33.

DEMIRJIAN, A., COLDSTEIN, H., TANNER, J.M. 1973 A Nwe system of dental Age Assessment Hum. Biol. 45:211-227.

DEMISH, A. and VARTMANN, P. 1956 Calcifikation of the mandibular third molar and its relation to skeletal and chronological age in children. Child. Devel. 27:459.

DURBIN, J. and WATSON, G.E. 1971 Testing for serial correlation in least squares regression III Biometrika 58:1-19.

EJDUS POPOVIĆ, B. CERIBAŠIĆ POPOVIĆ, Lj. DEMIROVIĆ, D. KRESO-KNEŽEVIĆ, D. 1971 Vreme nicanja i stepen razvoja zuba u malokluzija III kl. BUQ 4:39-46;

EKLOF., O., RINGERTZ, H. 1967 A method for assessment of skeletal maturity Ann Radiol (Paris) 10:33o.

ELLISON, T.P. 1981 Threshold Hypotheses, DevelopmentalAge, and Menstrual Function. Amer. J. Phys Anthropol. 54:337-34o.

ENLOW, D.H. and HARRIS, D.B. 1964 A study of postnatal growth of the human mandible. Am. J. Orth. 50:25-50.

ENLOW, D. H. 1968 The human face: an account of the post natal growth and development of the cranial facial skeleton. New York, Harperd Row.

ENLOW , D.H. 1975 Handbok of facial growth. Philadelphia, London, Toronto, W.B. Sannders Comapny.

EVELETH, P.B-and TANNER, M. 1976 "orlwide Veration in Human Growth.Cabridge Univ.Press. Cabridge.

FALKNER, F. (ed). 1960. Child development. An international method of study. Modern Problems in Pediatrics V.Karger, Basel.

FLORY, C.D. 1936. Osseous development in the hand and wrist as and index of skeletal developoment. Monog. Soc. Rese. Chil.Deve-lop. 1:1-141.

FLORY, C.V. 1970. The use and interpretation of ponderal index and other weight - height ratios in epidemiological studies. Chronic Diseas. 23:93

FRISANCHO, A.R. SANCHEZ,J. PALLARDEL, D. , YANEZ, L. 1973. Adaptive significance of small body size under poor socio-economic conditions in Southern Peru. Amer. J. Phys. Anthrop. 39:255-262.

FRISANCHO, A.R.GUIRE, K., BABLER, W., BORKAN, G. and WAY.A. 1980 Nutritional influence on childhood developoment and genetic control of adolescent growth of Quechuas and Mestizis from the Peruvian lowlands. Amer. J. Phys. Antrop. 52:367-375

FRY,E.I.1968. Assessing skeletal maturity comparison of theatlas and individual bone t eckniques. Nature 220:496-497.

GARN, M.S. LEWIS, B.A. and POLACHECK, 1959. Variability of tooth formation J.Dent.Rese. 38:135

GARN, S.M.LEWIS, A.B. and KEREWSKY R.S. 1965 Genetic, nutritional and maturational correlates of dental development. J. Dental Res. 44:228-243.

GARN. S.M. ROHMAN,C.G. and BLUMENTHAL, T. 1966 Ossification suquence polymorphism and sexual dimorphism in skeletal development. m. J. Phys , Anthop. 24:101.

GARN,S.M. and ROHMAN, C.J. 1966 Interaction of nutrition and genetics in the timing of growth and development. Pediatr. Clin.North. Amer. 13: 353-379.

GAVRILOVIĆ, S.V. 1969 Istorija stomatologije Medic.knjiga Beograd-Zagreb.  
./.

CARN, S.M. SILVERMAN, F.N. and ROHMAN, C.G. 1967 Radiographic standards for postnatal ossification and tooth calcification. Med. Radiog. Photog. 43 :45-66.

CARN, S.M. POZNANSKI, A.K., NAGY, J.M. (1971) The operational meaning of maturity criteria. Am. J. Phys. Anthropol. 35:319.

CARN, S.M. and BURDI, R.A. 1971 Prenatal ordering and postnatal sequence in dental development. J. Den. Rese. Suppt. to N° 6.50:1407-1414.

CARN. S.M.A.R. BABLER, W.J. (1977) Male advancement in prenatal hand development. Am. J. Phys. Anthropol. 41:353.

GLEISER, I., and HUMT, E.E. 1955 The Permanent First Molar: Its Calcification, Eruption and Decay. Amer. J. Phys. Anthropol. N.S. 13:253.

COLDSTEIN, H. (1978) Sampling for growth studies in Human Growth pp 183 Falkner and Tanner (ed).

GRAVE, K.C. and BROWN, T. 1976 Skeletal ossification and the adolescent growth spurt. Am.J. Orthod. 69:611-619.

GRAVE, K.C. 1978 Physiological indicators in orthodontic diagnosis and treatment planning. Austr. Orthod. Jour. 5:114-122.

GREN, L J. 1961 The interrelationship among height, weight and chronological dental and skeletal ages. Angle Orthod. 31:189-193.

GREEKMORE, T. 1967 The relationship of the jaws to the cranium. In Introduction to orthodontics. Chapter 7, Anders Lundstrom (Ed) McGraw Hill Book Company, Inc

GREULICH, W.W. and PYLE, S.T. 1959. Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist. Second ed. Stanford Univer. Press. Calif.

GREULICH, W.W. Some secular changes in the growth of American born and native Japanese children. Amer. J. Phys. Anthropol. 45: 553-568.

ГОРЧУЛОСКА, Н., СЕРАФИМОВА, С., ГОРГОВА, Ј. 1975 Фреквенција на оклузалните аномалии на подрачјето на Скопје. Зборник на трудови стр. 657-663. Скопје.

ГОРЧУЛОСКА, Н., ГОРГЕВИЌ, Д., ГОРГЕВИЌ, Н. 1983 Растот на метакарпалините коски и фалангите во период од 5 до 11 годишна возраст. Македон. лимед.прег. 3-4 : 64-66.

ГОРЧУЛОСКА, Н., ГОРГОВА, Ј., ТРПЕСКИ, В. 1984 . Одредување на меѓусебниот однос на величините бази по "VITS". Зборник на трудови стр. 35:40. Маврово.

ГВОЗДЕНОВИЌ, В. 1976 Однос показатеља физиолошког узраста код деце са ортодонтским неправилностима, Докторска теза, Београд.

GUPTA, S.D. 1976 The relationship between skeletal maturation, malocclusion, and dentition. Austr. D. Journal 21:217-220.

HAGG, M. and TARANGER, J. 1980 Skeletal stages of the hand and wrist as indicators of the pubertal growth spurt. Acta Odon.Scand. 38:187-200.

HAGG, M. 1980 The pubertal growth spurt and maturity indicators of dental, skeletal, and pubertal development: A prospective longitudinal study of Swedish urban children. Thesis, Malmo, Sweden,

HAGG, and TARANGER, J. 1981 Dental emergence stages and the pubertal growth spurt, Acta Odon. Scand. 39:298-306.

HAGG, U. TARANGER, J. 1982 Maturation indicators and the pubertal growth spurt. Amer. J. Orthod. 82:299-308.

HAMIL P.V.V., JOHNSTON, F.F. and, LEMASHOW, S. 1972 Height and weight of children: Socioeconomic status, United States. Vital and Health Statistics, Series, 11, no 119. U.S. Government Printing office, Washington, D.C.

HARALABAKIS, H., XENIONTON-VONTSINA, A., MARANGON-PAPAIOANNON, O., TONTONNTZAKIS, N. 1976 A cephalometric comparison between ancient and modern Greeks. Eur. Orthod. Soc. 317:322,

HARVOLD, E. 1963 Some biologic aspects of orthodontic treatment in the transitional dentition. Amer. J. Orthod. 49:1-14.

HARVOLD, E.P. 1968 The role of funtion in the etiology and treatment of malocclusion. Am. J. Orthod. 54:883-889.

HARVOLD, E. P. CHIERICI, G. and VARGERVIA, K. 1972 Experiments on the development of dental amloccklusions. Am. J. Orthod. 61:38-44.

HASUND, A. und JANSON, J., 1978 Der Kieferorithopadische Behandlungs-plan Hauser, Munhen, Wien.

HELM, S., SIERBAEK-NIELSEN, S. SKIELLER,V. and Bjork, A. 1971 Skeletal maturation of the hand in relation to maximum puberal growth in body height. Tandlaegebladet 75:1223-1234.

HELLMAN, M. 1929. The face and teeth of man. J. Den.Ros. 9:179

HELLMAN, M. 1931. An introduction to growth of the human face from infancy to adulthood. Trans. of the Second Intern. Orthod. Congr 19-40.

HELLMAN, M. 1935. The face in its developmental career. D.Cosmos, 77:685-699.

HIXON, H.E. 1971 Growth of dentition and its supoorting structure. JADA 82:782-788.

HOERR, N., PYLE, S.I. and FRANCIS, C.C. 1962 Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Foot and Angle. Charle C. Thomas, Springfield, Ill.

HOOTON, E.A. 1947 Up From the Ape venised ed. New York, Mackmilan  
HOROWITZ, S.L. and THOMPSON, R.H. 1964 Variations of the crani-ofacial skeleton in post adolescent males and females. Angle Orthod. 34:97-102.

HOTZ, R., 1959 The relation of dental calcification to chronological and skeletal age. Fur. Orthod. Soc. 1954:140.

HOTZ, R., CONLANGER, G. WEISSHAUPT, H. 1959 Calcification time of permanent teeth in relation to choronological and skeletal age in children Helv.Odotn, Acta 3:4-9.

HOUSTON, W.J.B. MILLER, J.C. and TANNER, J.M. 1979 Prediction of the Timing of the Adolescent Growth Spurt from Ossification Events in Hand Wrist Films. Br. J. Orthod. 6:145-152.

HOUSTON, W.J.B., 1980 Relationship between skeletal maturity estimated from Hand - wrist radiographs and the timing of the adolescent growth spurt. Eur. J. Orthod. 2:81-93.

HOUSTON, W.J.B. and LEE, R.T. 1985 Accuracy of different methods of radiographic superimposition of cranial base structures. Eur. J. Orthod. 7:127-135.

HOWELS, W.W. 1969 The use of multivariate techniques in the study of skeletal populations. Am. J. Orthod. 31:311-314.

HUDSON, J. 1980 Linear regression Practical computing. February 1983.

HULTGREN, W.B. ISACSON, J.R. ERDMAN, G.A. WORMS, W.F. REKOW, D.E. 1980 Growth contributions to class II corrections based on models of mandibular morphology. Am. J. Orthod. 78:310-320.

HUNTER, J., 1771 Treatise on Natural History and Diseases of Human Teeth. London.

HUNTER, J.C. 1966 The Correlation of Facial Growth with Body Height and skeletal Maturation of Adolescence. Angle Orthod. 36:44-54.

HURSH, T.M. 1974 Multivariate analysis of allometry in crania. Yearbook of Physical Anthropology 18:111-120.

ISSACSON, R.J. SPEIDEL, T.M. and FORMS, F.W. 1971. Extreme variation in vertical facial growth and associated variation in skeletal and dental relations. Angle Orthod. 41:219-229.

ISAACSON, R.J. ZAFFERL, R.J. WORMS, F.W. and FERDMAN, A.G. 1977 Effects of rotational牙 growth on the occlusion and profile. Am. J. Orthod. 72:276-286.

JACOBSON, A. 1975 The "wits" Appraisal of Jaw Disharmony. Am. J. Orthod. 67:125-138.

JACOBSON, A. 1976 Application of the "Wits" appraisal. Am.J. Orthod. 70:179-189.

JANSON, I. and ROHRL, M. 1974 Variationen der neutralen Bisslage. Fortschr. Kiefer-Orthop. 35:163-174.

JARABAK, J.R. and FIZZEL, J.A. 1963 Technique and treatment with the light wireappliance. Mosby Co Saint Luis.

JARABAK, J.R. FIZZELL, J.A. 1972 Techique and treatment wits light-wire Edgewise appliances ed 2 St. Luis, The CV Mosby Co. vol.1

JARABAK, J.R. FIZZELL, J.A. 1977 Linghtwire Edgewise appliance, Band I, Cephalometrics, Mosby, Co, St. Luis, 128-166.

JENKINS, J. 1955 A Study of Dentofacial Anatomy in Normaln and Abnormal Individuales Employng Lateral Cephalometric Radiographs Abs.A.J. Orthod 41:149-150.

JOHNSTON, E.E. 1962 Skeletal age ant its prediction inf Philadelphia children, Ann. Biol. 34:192-202.

JOHNSTON, E.E. and JHINA, S.B. 1965 The contribution of the carpal bones to the assessment of skeletal age. Am. J. Rhxys. Anthrop. 23:349-354.

JOHNSTON, E.F HUFMHAM, H.P. MORESCHI, A.F. and TERRY, G.P. 1965 Skeletal maturation and cephalofacial development. Angle Orth. 35:1-11.

JOHNSTON, 1978 Somatic growth of the infant and preschool children pp 91.112 in Falkner (ed) Human Growth Plenum Press New York  
KEER, W.J.S. 1979 A Longitudinal Cephalometric Study of Dentofacial Growth from 5 to 15 Years. Br. J. Orthod. 6:115-122.

KEYS, A. PIDANZA, F. KARVONEN, J.M. KIMURA, N and TAYLOR, L.H. 1972. Indices of Relative Weight and Obesity .J. Cronic Diseases 25:329.

KIMURA, K. 1972 Skeletal maturation in Japanese-a new analytical method. J. of. Anthropol. Soc. of Nippon. 80:319-336.

- KIMURA, K. 1976 Skeletal maturation of children in Okinawa. Ann. Hum. Biol. 3:149-155.
- KOSKI, K. 1960 Some Aspects of the Growth of the Cranial Base and the Upper Face. Sartyck ur Odontol. Tidskrift. 68:344-358.
- KOSKI, K. 1968 Graial growth centers: facrt of fallacies. Am.J. Orthod. 54:566-580.
- KOSKI, K., and RONNING, O 1969 Growth potential of subcutaneosly transplanted cranial base synhondroses of the rat. Acta Odon. Scand. 27:343-357.
- KOSKI, K. and RONNING, O. 1970. Growth potential of intracerebrally transplanted cranial base synchondrosese in the rat. Arch. Oral. Biol. 15:1107-1108.
- KROGMAN, W.M. 1968 Biological timing and the faciodental complex. J. Dent. Chil. 35:175-185, 328-341, 477-481.
- KYLMARKULA, S. and RONNING,O. 1979 Transplatation of a basicranial synchondrosis to a sutural area in the isogenic rat Eur. J. Orthod. 1:145-153.
- LAGER, H. 1967 The individual growth pattern and stage of maturation as a basis for treatment of distal occlusion with overjet. Transactions of the Europ. Orthod. Society, 137-145.
- LAVERGNE, J. GASSON, N. 1977 Operitional definitions of mandibular morphogenetic and positional rotations. Scand. J. Dent. Res. 85:185-192.
- LEE, M.M.C. 1971 Maturation disparity between hand + wrist bones in Hong + Kong Chinese children. A. Phys.Anthrop. 34:385-395.
- LEGROS, G.H., MAGITOT, F. 1893 Chronologie des follicles dentaires chez l'homme. Congres de Lyon.
- LEWIS, A.B. and CARN, S.M. 1960 The relationship between tooth formation and other maturational factors. Angle Orthod. 30:70-77.
- LILIEQUIST, B. and Lundberg. M. 1971 Skeletal and tooth development. A methodologic investigation. Acta Radiological 97\_111.

LINDER-ARONSON, S. 1970 Adenoids their effect on mode of breathing and nasal airflow and their relationship to characteristics of the facial skeleton and the dentition. *Acta Otolaringologica* (Stockholm).

LINDGREN, G. 1978 Growth of School Children with early, average and late ages of peak height velocity. *Br.J. Orthod.* 5:253-263.

LOGAN, H.C.W. KRONFELD, R. 1933 Development of the human jaws and surrounding structures from birth to the age of fifteen years. *JADA* 20:379-427.

LUDWICK T.E. 1958 A cross-sectional cephalometric roentgenographic study of the mandible as related to stature growth in females. M.Sc.D. Thesis, University of Washington, Seattle.

LUNDSTROM, A. and WOODSIDE, D.G. 1980 Individual variation in growth directions expressed at the chin and the midface. *Aust. J. Orthod.* 2:65-79.

LUNDSTROM, A. and WOODSIDE, D.G. 1981 A comparison of various facial and occlusal characteristics in mature individuals, with vertical and horizontal growth direction expressed at the chin. *Eur. J. Orthod.* 3:227-235.

MACKAY, D.H. 1952 Skeletal maturation in the hand. A study of development in East African children. *Trans. Royal Soc. Trop. Med. Hyg.* 46:135-150.

MALINA, M.R. Himes, H.J. STEPICK, D. LOPEZ, G.F. and BUSHANA, H.P. 1981 Growth of Rural and Urban Children in the Valley of Oaxaca, Mexico. *Am.J. Phys. Anthropol.* 54:327-336.

MARSHALL, W.A. and TANNER, J.M. 1969 Variations in pattern of pubertal changes in girls. *Arch. Dis. Chil.* 44:291-303.

MEREDITH, H.V. 1979 Comparative findings on body size of children and youths living at urban centers and in rural areas. *Growth* 43:95-104.

MELSEN, B. 1974 The cranial base. *Acta Odont. Scandinavica*, 32, Suppl 62.

MILLS, J.F.E. 1966 An assessment of Class III malocclusion. Dental Practitioner. 16:452-465.

MILOŠEVIĆ, B. 1976 Statistika u medicinskom naučnoistraživačkom radu, Beograd.

MOORREES, C.F.A. 1959 The dentition of the growing child. 1959 Harvard Univ.Press.Boston.

MOORREES,C.F.A. FANNING, E.A.HUNT, E.E. 1963 Age variation of Formation stages for Ten Permanent Teeth. J. Dent. Res 42:149o-15o2.

MOSS, M.L.1969 The primary role of functional matrices in facial growth. Am.J. Orthod. 55:566-577.

MOSS, M.L. and SALENTIJN, L 1970 The logarithmic growth of the human mandible. Acta Anatomica 77:341-36o.

MOYERS, R.E. 1969 Development of occlusion. D.Clin. North.America 13:523-536.

MURETIĆ, Ž.1981 Subjektivne pogreške u interpretaciji rendgen-falometrijskog crteža. BUOJ 14;59-64.

MURETIĆ, Ž. 1982 Standardizacija uzorka profila glave u ispitanika definirane populacije uz vlastiti prilog rendgenkefalometrijskoj analizi. Disertacija, Zagreb.

NANDA, R.S. 1955 The Rates of Growth of Several Facial Components Measured From Serial Cephalometric Roentgenograms. A.J. Orthod. 41:658;673.

NANDA, R.S. 1971 Growth changes in skeletal - facial profile and their significance in orthodontic diagnosis. Am. J. Orthod. 59;5o1.

NOLLA, M.C. 196o The vevelopment of the Permanent Tweth. Journal of Dent. for Children 27:254-266.

ODEGAARD, J. 1970 Growth of the mandible studied with the aid of metal implants Am. J. Orthod. 57:145-157.

ONAT, T. 1975 Prediction of Adult Height of Girls Based on the Percentage of Adult Height at Onset of Seconda by Sexual Characteristics at Chronological Age, and Skeletal Age.

ONAT, T., and NUMAN CEVESI, E. 1976 Sesamoid bones of the hand: relationship to growth, skeletal and sexual development in girls. Hum Biol 48:659-676.

ORTODONCIJA, 1982 g. Ortodontska sekcija Srbije, Beograd.

OZEROVIĆ, B. 1976 Odnos kraniometrijskih dimenzija dobijenih direktnim i indirektnim merenjem i značaj kraniofacijalnih korelacija. Doktorska disertacija. Ortodontska sekcija Srbije, Beograd.

OZEROVIĆ, B. 1980 Correlation of dental and skeletal age in children with cerebral i palsy. Eur. J. Orthod. d:193-195.

OZEROVIĆ, B. PANTOVIĆ, V. RISTIĆ, S. RANZELOVIĆ, J. MARKOVIĆ, 1981 Uzajamna zavisnost ugla osnovnih ravni vilica i tipa rastenja lica kod osoba na malokluzijama. Bilten UOJ 14:15-20.

OZEROVIĆ, B. MITIĆ, B. 1982 Distalni skeletalni odnos i rotacija lica. Bilten UOJ, 2, 79-124.

OZEROVIĆ, B. TRIŠKOVIĆ, S. RANZELOVIĆ, M. ĆERANIĆ, S., VLADETIĆ, D. 1982 Konstantnost tipa rastenja lica - istina ili zabluda pre-liminrano saopštenje. SGS 4, 217-292.

OZEROVIĆ, B. 1984 Rendgenokraniometrija i rendgenokefalometrija, Beograd.

PAATERO, Y.V. 1958 Ortoradiaalinen lenkapantomographia. Suom. Ham. maslaak. Toim 54:12-16.

PERSON, K., and DAVIN A. (cit.Solow.1966) 1924 On the biometric constants of the human skull. Biometrika. 16:328-363.

PEĆINA- HRNČEVIĆ, A. 1979 Funkcionalna analiza postnatalnog rasta i razvoja donje čeljusti čoveka. Disertacija, Zagreb.

PIKE, J.B. 1968 A serial investigation of facial and statural growth in seven to twelve year old children. Angle Orthod. 38:63-73.

PILESKI, R.C.A. WOODSIDE, D.G. and JAMES, G.A. 1973 Relationship of the ulnar sesamoid bone and maximum mandibular growth velocity. Angle Orthod. 43:162-170.

PINNEY, L.C. 1939. Calcification and development of mandibular teeth. Thesis, Univ. of Michigan, Ann Arbor

PRADER, A. 1973 Treatment of excessively tall stature in girls and boys with sex hormones. The effect of estrogens and testosterone on growth and bone maturation 2 and Sei Congress of Ist. Med. Fac. Symposium II: Medical Problems in Adolescence 26-33.

PRAHL-ANDERSEN, van der LINDEN, F.P.G.M. 1972. The estimation of dental age. Eur. Orthod. Soc.p. 535.

POOL, D.F. G. and STACK, M.V. (eds). 1976 The eruption and occlusion of the teeth, Colston Paper No 27, London: Butterworts

POPOVICH, F. and THOMPSON, G.W. 1977. Cranifacial templates for orthodontic case analysis. Amer.J. Orthod. 71:406-420.

PROY, E. SEMPE, M. AJAXQUES, J.C. 1981 tude comparee des maturations dentaire et squelettique chez des enfants et adolescents français. Rev. Orrhop. Dento. Fac. 15:309-326.

PYLE, S.J. and HOERR, N.L. 1969 A Radiographic standard of Reference for the Growing Knee. Charles S Thomas, Sprinfilf, Ill.

RANKE, J. 1896 Die verveendbarhant der photographil mittels der rontgenshen strahlen zur illustration der ossification voigange in der menschlichen nadwinyel. Munchener Medicinshe Wochenschuft. 43:688-689.

- REED, R.R. 1968 A longitudinal growth study relating mandibular lenght and skeletal maturation in children 9 to 16 years of age. M.Se. Thesis State Univ. of New York at Biffalo.
- RICHARDSON, M. 1982 Measurement of dental base relationship. Eur. J. Orthod. 4:251-256.
- RICKETTS, R.M. 1961 Cephalometric analysis and synthesis. Angle Orthod. 31:141-161.
- RICKETTS, R.M. 1972 A principal of arcial growth of the mandible. The Angle Orthod. 42:368:386.
- RICKETTS, R.M. 1976 New perspectives on orientation and their benefits to clinikal orthodontcs. Part. II, Angle Orthod. 46:26-36.
- RIEDEL, R.A. 1952 The relation of maxillary structures to cranium in malocllusion and in normal occlusion. Angle Orthod. 22:142-145.
- ROCHE, A.F. 1963 Lateral comparisons of the skeletal maturity of the human hand and wrist. A.J. of Roentgenology, Radium Therapy and Nuclear Medicine, 89:1272-1280.
- ROCHE, A.F. HERMANN, F.F. DAVILA, G.H. 1970 Correlations between Rates of Epiphyseal and Diaphyseal Elongation in the short ones of the Hand. Am. J. Phys. Anthropol. 33:31-36.
- ROCHE, A.F. and LEWIS, A.B. 1974 Sex differences in the elongation of the cranial base during pubescence. Angle Orthod. 44:279-294.
- ROSE, G.J. 1960 A Cross-Sectional Study of the Relationship of Facial Areas with Sev eral Body Dimensions. Angle Orthod. 30:6-13,
- ROTCH, T .M. 1968 Chronological and anatomic age in early life. J.Am.med. Ass. 51:1197-1205.
- SAMUELSSON, G. 1971 An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish country III. Mecial and antrhopolo- etical evaluation. Acta Paediatr. Scand. 60:653.

SASSOUNI, V. 1969 A clasification of skeletal facial types.  
Am.J. Orth. 55:109 - 123.

SCAMMON, R.E. 1930 The measurement of the body of childhood. In  
Harris J.A. editor: The Measurement of man. Minneapolis. Univ.  
of Minnesota Press.

SCAMMON, T.E. 1927 The First Seratum Study of Human Growth. Am.  
J. Phys. Anthropol. 10:3 29-336.

SCHMID, F. MOLL, H. 1960 Atlas der normalen und pathologischen  
Handskeletentwicklung Springer Verlag, Berlin

SCHOUR, I. and MASSLER, B.S. 1940 Studies in tooth development:  
The groth pattern of human teeth. 27:1778-1793; 27:1918-1931.

SCHUDY, F.F. 1965 The rotation of the mandible resulting from  
growth : its implications in orthodontic treatment.Angle Orthod.  
35:36-50.

SCOTT. J.H. 1954 The growth of the human face. Proc. Roy Soc.Med.  
47:91-100.

SCOTT , J.H. and SYMONS. N.B.B.1971 Introduction to Dental Anato-  
my Sixth Ed. S.Livingstone, Edinburg.

SKIELLER, V. 1967 Cephalometric growth analysis and treatment  
overbite. Trans. Eur. Orthod. Soc. 147-157.

SOHAR, E. SCAPA. E.and RAVID, M. 1973 Constancy of relative  
body weight in children. Arch of Disease in childhood.  
48:389-392.

SOLOW. B. 1966 The pattern of craniofacial associations. Acta  
Odon. Scand. 24, Supp. 46.

- SOLOW, B. and GRAVE , E. 1979 Cranicervical angulation and nasal respiratory resistance. In Mc Namara J.A. (ed) Nasorespiratory function and craniofacial growth Ann Arbor, Center for Human Growth and Development, Univ. Of Michigan pp 88-119.
- SOLOW, B. 1980 The Dentoalveolar Compensatory mechanism. Backround and Clinical Implication. Br. J. Orthod. 7:145-161.
- SPEIJER, B. 1950 Betekenis En Beapaling Van De Skeletleeftijd: A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatshappig N V Leiden, Holland.
- STEINER, C.C. 1953 Cephalometrics for you and me. 39: 729-755.
- STIVSON, S. 1982 The Effect of High Altitude on the Growth of Children of High Socieconomic Status in Bolivia. Am. J. Phys. Anthrop. 59:61071.
- SUSANNE, C. 1975 Genetic and inveronmental influences on the morphological characteristics. Anls of Human Biol. 2:279-288.
- SUTOW, W.W. and OHWADA, K. 1953 Skeletal standards of healthy Japanese childres from age 6 to nineteen Years. Jap. Joruy. Pariatrics. 6:738-746.
- TANNER, J.M. HEALY, M.J.R. LOCKHART, R.D. MACKENSE, J.D. and WHITHOUSE, R.H. 1956 Aberdeen growth study. The prediction of adult body measurements Arch. Dis. in Children 31:372-381.
- TANNER, J.M. 1962 Growth at Adolescence. Blackwell Scientific Publications, Oxfur.
- TANNER, M.J. WHITEHOUSE, H.R. HEALY, J.R. N. and GOLDSTEIN, H. 1972 Standards for Skeletal Age. International Children's Centre - Paris.

- TANNER, J.M. 1972 Human Growth Hormone, Nature 237 433-439
- TANNER, J.M. 1973 Growing Up. Scientific American 229 34:43
- TANNER, J.M., WHITEHOUSE, R.H., MARSHALL, W.A., HEALY, M.J. R. and COLDSTEIN, H. 1975 Assessment of skeletal maturity and prediction of adult height (Tw2 Method) Academic Press 99 pp.
- TANNER, J.M. and WHITHOUSE, R.H. 1975 Revised standard for triceps and subscapular skinfolds in British children. Arch. Dis. Child. 50:142.
- TARANGER, J. and HAGG, M. 1980 The timing and duration of adolescent growth. Acta Odon. Scand. 38:57-67.
- TARANGER, J., BRUNING, B., CLAESSEN, B., KALBERG, P., LANDSTROM, T. and LINDSTROM, B. 1976 The somatic development of children in a Swedish urban community. A prospective longitudinal study IV. Skeletal development from birth to seven years. Acta Paediat. Scand. suppl. 258.
- TAYLOR, C.M. 1969 Changes in the relationship of nasion, point A and point B and effect upon ANB. Am.J. Orthod. 56 : 143-163.
- THOMAS, E.A. 1976 A nomograph method for assessing body weight. The Amer. J. Clinic. Nutrition 29:302-304.
- THOMPSON, W.G., POPOVICH, F., IUKS, E. 1973 Sexual dimorphism in hand and wrist ossification. Growth 37 : 1-11.
- THOMPSON, W.G. and POPOVICH, F. 1973 Relationship of Cranifacial Changes and Skeletal Age Increments in Females, Ann. Biol. 45:595-603.
- THOMPSON, W.G., POPOVICH, F., ANDRESON D.L. 1976. Maximum growth changes in mandibular length, stature and weight. Hum. Biol. 48:285-293.
- THILander, B. and INGERVALL, B. 1973. The human spheno-occipital synchondrosis. II, A histological and microradiographic study of its growth. Acta Odontol. Scand. 31:323-334.

TIJANIĆ, Lj. 1983. Uticaj ortodontskih nepravilnosti na razvoj bočnih stalnih zuba. BUOJ 16:27-39.

TODD, T.W. 1939 Atlas of skeletal maturation. C V Mosby Co St.Luis.  
TOBLAS, P.V. 1970. Puberty growth, malnutrition and the weaner sex and two new measurement of environmental betterment. The Leech 40:101-107.

VAN DER LINDEN, F.P.G.M. 1970 Interrelated factors in the morphogenesis of teeth, the development of the dentition and craniofacial growth. Schweiz.Mschr. Zahnheilk. 80:518.

VAN DER LINDEN, F.P.G.M. McNAMARA, J.A. BURDI, A.R. 1972. Tooth size and position before birth. J. Den. Res. 51:71

VAN WIERINGEN, J.C. WEELBAKKER, F. VEBRUGGE, H.P. and DE HAAS, J.H. 1971. Growth Diagrams 1965, Netherlands; Sec. National Survey on 0-24 Year-olds. Wolters-Noordhoff Publishing, Groningen, The Netherlands.

VAN WAGENEN, G. and HUME V. 1950. Effect of testosterone propionate on permanent canine tooth eruption in the monkey (*Macaca mulatta*). Proc.Soc.Exp.Biol.Med. 73:296-297

WEINSTEIN, S. HAACK, D.C. MORRIS, L.Y., SNYDER, B.B. and ATTAWAY, H.E. 1963 On an equilibrium theory of tooth position, Angle Orthod. 33:1-26

WHILLIAMS, R. 1969. The diagnostic line. Amer. J. Orthod. 55:458-476.

WINTER, J.S.D. 1978 . Prepubertal and pubertal endocrinology. In Falkner and Tanner, J.M. : Human growth. Balliere Thindal, London, pp 183-213.

WOODSIDE, D.G. REED, R.T. DOUCET, J.D. and THOMPSON, G.W. 1975. Some effects of activator treatment on the growth rate of the mandible and position of the midface. In: Ed.J.T.Cook, trans of the Third Internat. Orthod. Congress, London, pp 459-480.

WOODSIDE, D.G. and LINDER- ARONSON, S. 1979. The channelization of upper and lower anterior face height compared to population standards in boys between ages 6 to 20 years. Eut. J. Orthod. 1:29-44

WYLIE, W. L. and JONSON, E.L. 1952. Rapid evaluation of facial dysplasia in the vertical plane. J. Den. Res. 31:464-465.

YARBROUGH, C. HABICHT, J.P. MALINA, R.M. LECHTIG, A. and KLEIN, R.E. 1975. Length and weight in rural Guatemalan Ladino children. Birth to seven years of age. Amer. J.Phys.Anthrop. 42:439-447.

HACHMANN, M., PERRANDES, A. MURGET, G. PREDER, A. 1975 Estrogen Treatment of excessively tall girls. Helvetia Paediatrica Acta 30. 11-30.